



Влада на Република Северна Македонија
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Скопје, 27 февруари/shkurt 2024 година
Бр./Nr. 41-798/ 7

До
Претседателот на Собранието на
Република Северна Македонија
Скопје

Drejtuar
Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë
së Veriut
Shkup

Врз основа на членот 91, алинеја 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 132 и 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Северна Македонија, Ви поднесува Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за енергетска ефикасност (*), што го утврди на седницата, одржана на 27 февруари 2024 година.

Në bazë të nenit 91, alinesë 2 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nenet 132 dhe 137 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ju parashtron Propozim ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Efikasitet Energetik (*), që e përcaktoi në seancën e mbajtur më 27 shkurt 2024.

За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени м-р Крешник Бектеши, министер за економија и Зоран Маневски, заменик на министерот за економија, а за повереници Размена Чекиќ-Дуровиќ, државен секретар во Министерството за економија, м-р Исмаил Лума, државен советник во Министерството за економија и Валентина Старделова, раководител на сектор во Министерството за економија.

Për përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kuvend janë përcaktuar mr. Kreshnik Bekteshi, ministër i Ekonomisë dhe Zoran Manevski, zëvendësministër i Ekonomisë, ndërsa të besuar Razmena Çekiq-Duroviq, sekretare shtetërore në Ministrinë e Ekonomisë, mr. Ismail Luma, këshilltar shtetëror në Ministrinë e Ekonomisë dhe Valentina Stardellova, udhëheqëse sektori në Ministrinë e Ekonomisë.

Овој закон произлегува од Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија.

Ky ligj rrjedh nga Programi Nacional për miratimin e të drejtës së Bashkimit Evropian.

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија
Kryetar i Qeverisë
së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Mr. Talat Xhafert

Подготвил: Христијан Николов, помлад соработник
Проверил: Никола Пасков, раководител на одделение
Катерина Јаневска, раководител на одделение
Контролирал: Стојанчо Радичевски, помошник раководител на сектор
Jelmira Malqi, помошник раководител на сектор
Согласен: Снежана М. Пендовски, државен советник
Зоран Брњарчевски, раководител на сектор
Преведувал: Fatop Saiti, помлад соработник
Одобрил: м-р Методија Димовски, генерален секретар на Владата



ПРЕДЛАГАЧ:
Влада на Република Северна Македонија

PROPOZUES:
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

ПРЕТСТАВНИЦИ:

м-р Крешник Бектеши, министер за
економија и

Зоран Маневски, заменик на министерот
за економија

PËRFAQËSUES:

mr. Kreshnik Bekteshi, ministër i Ekonomisë

Zoran Manevski, zëvendësministër i
Ekonomisë

ПОВЕРЕНИЦИ:

Размена Чекиќ-Дуровиќ, државен секретар
во Министерството за економија,

м-р Исмаил Лума, државен советник во
Министерството за економија и

Валентина Старделова, раководител на
сектор во Министерството за економија

TË AUTORIZUAR:

Razmena Cekiç Duroviç. Sekretar shtetërorë
në Ministrinë e ekonomisë,

mr. Ismail Luma, këshilltar shtetërorë në
Ministrinë e ekonomisë dhe

Valentina Stardellova, udhëheqëse në
sektorin e Ministrisë së ekonomisë

Предлог на закон за изменување и
дополнување на Законот за енергетска
ефикасност (*)

Propozim Ligji Për Ndryshimin dhe
Plotësimin e Ligjit për Efikasitet Energjetik (*)

ВОВЕД:

І.ОЦЕНКА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Законот за енергетска ефикасност (*) беше усвоен од Собранието на Република Северна Македонија во февруари 2020 година и истиот влезе во сила на 18.02.2020 година. Законот за енергетската ефикасност беше двапати менуван и дополнуван во 2021 и 2022 година. Досегашната имплементација на Законот за енергетска ефикасност даде ограничени резултати со оглед на некомплетирањето на подзаконските акти чие донесување произлезе од него. Таа укажа дека се потребни промени во одредени законски решенија со цел да се одговори на новите потреби и развојни трендови во глобалниот и домашниот енергетски сектор. Понатаму, неколку клучни подзаконски акти не се донесени, со што се отежна развојот на пазарот на енергетската ефикасност и соодветната имплементација на политиките во оваа област. Во меѓувреме, Министерскиот совет на Енергетската Заедница преку Одлуката бр. 2021/14/MC-EnC (од 30.11.2021 година) и Одлуката бр. 2022/02/MC-EnC (од 15.12.2022), ги обврза договорните страни на Енергетската заедница, меѓу кои и РСМ, да го транспонираат во своите национални законодавства Paketot на Европската Унија за чиста енергија, прилагоден со горенаведените одлуки на Министерскиот совет, најдоцна до 31.12.2023 година. Со оглед на некои нови решенија од областа на енергетската ефикасност кои произлегуваат од Директивата 2018/2002/EU и Регулативата 2018/1999/EU, потребно е дополнително усогласување со одредбите на овие правни акти на ЕУ, кои исто така имаат ефект и на подзаконското законодавство кое треба да биде донесено согласно Законот за енергетска ефикасност.

Оттаму, иако постоечкото законодавство нуди можност за развој на пазарот на договори за енергетски услуги, ова решение го применуваат единствено општините во постапките за јавно приватно партнерство при набавка на светилки за улично осветлување. Уредбата за моделите на договорите за енергетски услуги кои се користат при договарањето на енергетски услуги не е донесена, и истата треба да придонесе за понатамошен развој на пазарот на

HYRJE

І. VLERËSIM I GJENDJES NË FUSHËN QË DUHET TË RREGULLOHET ME LIGJIN DHE ARSYET PËR MIRATIMIN E LIGJIT

Ligji për efikasitet energjetik u miratua nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në shkurt të vitit 2020 dhe hyri në fuqi më 18.02. të vitit 2020. Ligji për efikasitet energjetik u ndryshua dy herë në vitin 2021 dhe 2022.

Implementimi i deritanishëm i Ligjit për efikasitet energjetik ka dhënë rezultate të kufizuara duke marrë parasysh mosplotësimin e akteve nënligjore, miratimi i të cilave ka rezultuar prej tij. Ai vuri në dukje se nevojiten ndryshime në zgjidhje të caktuara ligjore me qëllim që t'u përgjigjur nevojave të reja dhe tendencave të zhvillimit në sektorin global dhe vendor energjetik. Më tutje, nuk janë miratuar disa akte kryesore nënligjore, të cilat kanë vështirësuar zhvillimin e tregut të efikasitetit energjetik dhe implementimin përkatës të politikave në këtë fushë. Ndërkohë, Këshilli i ministrave të Bashkësisë Energjetike nëpërmjet Vendimit nr. 2021/14/MC-EnC (nga 30.11. të vitit 2021) dhe Vendimi nr. 2022/02/MC-EnC (nga 15.12. të vitit 2022), detyroi palët kontraktuese të Bashkësisë Energjetike, në mesin e të cilave edhe RMV-së, ta transponojnë në legjislacionet e tyre kombëtare Paketën e Bashkimit Evropian për energji të pastër, të përshtatur me vendimet e lartpërmendura të Këshillit të ministrave, jo më vonë se më 31.12. të vitit 2023. Duke marrë parasysh disa zgjidhje të reja në fushën e efikasitet energjetik që rrjedhin nga Direktiva 2018/2002/BE dhe Rregullativa 2018/1999/BE, nevojitet harmonizimi plotësues me dispozitat e këtyre akteve juridike të BE-së, të cilat gjithashtu kanë efekt edhe në legjislacionin nënligjor që duhet të miratohet në përputhje me Ligjin për efikasitet energjetik.

Prandaj, megjithëse legjislacioni ekzistues ofron mundësinë e zhvillimit të tregut të marrëveshjeve për shërbime energjetike, këtë zgjidhje e zbatojnë vetëm komunat në procedurat e partneritetit publiko-privat për furnizimin e llambave për ndriçim rrugor. Urdhëresa për modelet e marrëveshjeve të shërbimeve energjetike që përdoren gjatë negociimit të shërbimeve energjetike nuk është miratuar, dhe e njëjta duhet të kontribuojë në zhvillimin e mëtejshëm të tregut të shërbimeve energjetike të pushteti qendror, si dhe në nivel komunal.

енергетските услуги кај централната власт, како и на општинско ниво.

Исто така, усвојувањето и спроведувањето на Програмите за енергетска ефикасност и Годишните планови за спроведување на програмите за енергетска ефикасност на единиците на локалната самоуправа не е на задоволително ниво, со оглед на малиот број на општини кои ги изработуваат истите.

Понатаму, Уредбата за утврдување на целите и придонесите за енергетска ефикасност на ниво на Република Северна Македонија, а која претставува обврска според Директивата 2018/2002 не е усвоена иако нејзиното донесување и одредување на целите треба да биде усогласено со севкупните цели и придонеси за енергетска ефикасност утврдени од страна на Енергетската заедница.

Конечно, до влегување на сила на Законот за енергетска ефикасност, енергетските контроли како и постапките за стекнување на физичките лица со Овластување за вршење на енергетски контроли и правните лица со Лиценци за вршење на енергетски контроли беа регулирани со Законот за енергетика (Службен весник на Република Македонија бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16, и 189/16) и Правилникот за енергетска контрола (Службен весник на Република Македонија бр.94/13, 18/15). Согласно членот 58 од Законот за енергетска ефикасност („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 32/20, 110/21 и 236/22) е предвиден преодниот режим на важење на издадените овластувања за вршење на енергетска контрола и издадените лиценци за вршење на енергетска контрола. Имено, физичките лице кои согласно одредбите од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) се имаа стекнато со овластување издадено од Министерството за економија за вршење на енергетска контрола (по претходно спроведена обука и положен испит), во преодниот период до 31.03.2024 година, односно до донесување на новите подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за енергетска ефикасност продолжуваат да вршат енергетска контрола односно да издаваат сертификати за енергетските карактеристики на згради согласно членот 58 од законот.

Gjithashtu, miratimi dhe zbatimi i Programeve të efikasitet energjetik dhe Planeve vjetore për zbatimin e programeve të efikasitet energjetik të njërive të vetëqeverisjes lokale nuk është në nivel të kënaqshëm, duke marrë parasysh numrin e vogël të komunave që i përpilojnë të njëjtat.

Për më tepër, Urdhëresa për përcaktimin e qëllimeve dhe kontributeve për efikasitet energjetik në nivelin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e që paraqet detyrimin sipas Direktivës 2018/2002, nuk është miratuar megjithëse miratimi dhe përcaktimi i qëllimeve të tij duhet të harmonizohet me qëllimet dhe kontributet e përgjithshme për efikasitet energjetik të përcaktuara nga Bashkësia Energjetike.

Së fundi, deri në hyrjen në fuqi të Ligjit për efikasitet energjetik, kontrollet energjetike si dhe procedurat për përvetësimin e personave fizikë me autorizim për ushtrimin e kontrolleve energjetike dhe personave juridikë me Licenca për ushtrimin e kontrolleve energjetike u rregulluan me Ligjin për energjetikë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16, dhe 189/16) dhe Rregulloren për kontrollin energjetik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.94/13, 18/15). Në përputhje me nenin 58 të Ligjit për efikasitet energjetik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 32/20, 110/21 dhe 236/22) është parashikuar regjimi kalimtar i vlefshmërisë së autorizimeve të lëshuara për ushtrimin e kontrollit energjetik dhe licencave të lëshuara për ushtrimin e kontrollit energjetik.

Me fjalë tjera, personat fizikë të cilët, në përputhje me dispozitat e Ligjit për energjetikë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” Nr. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 dhe 189/16), kanë përvetësuar autorizim të lëshuar nga Ministria e Ekonomisë për ushtrimin e kontrollit energjetik (pas trajnimit të zbatuar më parë dhe provimit të dhënë), në periudhën kalimtare deri më 31.03. të vitit 2024, respektivisht deri në miratimin e akteve të reja nënligjore që rezultojnë nga Ligji për efikasitet energjetik, vazhdojnë të ushtrajnë kontrollin energjetik, respektivisht të lëshojnë certifikata për karakteristika energjetike të ndërtesave në përputhje me nenin 58 të Ligjit.

Истото се однесува и на фирмите кои поседуваат лиценца за вршење на енергетска контрола.

Со овој закон се предлагаат одредби од национален карактер и се врши усогласување и со правото на ЕУ.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Измената на законот се заснова на истите начела под кои е донесен законот.

Од суштинско значење е да се направи усогласување на Законот за енергетска ефикасност со обврските преземени од страна на РСМ кои произлегуваат од нејзиното членство во Енергетската Заедница. Имено, Директивата 2018/2002/EU и Регулативата 2018/1999/EU, се едни од клучните правни акти од т.н Пакет на ЕУ за чиста енергија, чие транспонирање во националните системи на земјите членки на Енергетска заедница, во најголем дел треба да биде извршено до крајот на 2023.

Оттука, целите на Предлог законот се однесуваат на сообразноста со обврските кои РСМ ги презела во рамки на законодавството на Енергетската заедница на начин кој е конзистентен со националната енергетска политика. Конкретно, Предлог законот ги има истите цели како и Законот за енергетска ефикасност:

- да ги отстрани регулаторните и нерегулаторните бариери што го попречуваат спроведувањето на мерки за енергетска ефикасност и проекти за енергетска ефикасност;
- да ја зајакне соработката меѓу потрошувачите, производителите, снабдувачите на енергија, обезбедувачите на енергетски услуги, централните и локалните власти, во насока на постигнување на целите на полето на енергетската ефикасност;
- да промовира користење на високоефикасни технологии, системи за управување со енергијата и системи за мониторинг на енергетските заштеди;
- да го зголеми користењето на енергија од обновливи извори од страна на крајните корисници;
- да овозможи користење на финансиски механизми и поттици за спроведување на мерки за енергетска ефикасност; и
- да го развие пазарот на енергетски услуги и обезбедување на енергетски услуги.

Е нјјта гјѐ влен едхе пѐр ндѐрмarrjet qѐ posedojnѐ licencѐ пѐр ushtrimin e kontrollit energjetik.

Me kѐtѐ ligj propozohen dispozita tѐ karakterit kombѐtar dhe nuk bѐhet harmonizim me tѐ drejtѐn e BE-sѐ.

II. QĚLLIMET, PARIMET DHE ZGJIDHJET THEMELORE

Ndryshimi i ligjit bazohet нѐ тѐ нјјtat parime sipas тѐ cilave ѐshtѐ miratuar ligji.

Аshtѐ me rѐndѐsi thelbѐsore qѐ тѐ бѐhet harmonizimi i Ligjit пѐр efikasitet energjetik me detyrimet e ндѐрmarra nga RMV qѐ rrjedhin nga anѐtarѐsimi i saj нѐ Bashkѐsinѐ Energjetike. Me fjalѐ tjera, Direktiva 2018/2002/BE dhe Rregullativa 2018/1999/BE janѐ нјѐ nga aktet kryesore juridike тѐ тѐ ashtuquajturѐs Paketa e energjisѐ sѐ pastѐr e BE-sѐ, transponimi i sѐ cilѐs нѐ sistemet kombѐtare тѐ vendeve anѐtare тѐ Bashkѐsisѐ Energjetike, нѐ pjesѐn мѐ тѐ madhe duhet тѐ kryhet deri нѐ fund тѐ vitit 2023.

Prandaj, qѐllimet e Propozim ligjit kanѐ тѐ бѐjnѐ me konforimitetin me detyrimet qѐ RMV i ka ндѐmarrѐ нѐ kuadѐr тѐ legjislacionit тѐ Bashkѐsisѐ Energjetike нѐ мѐnyrѐn qѐ ѐshtѐ нѐ пѐrputhje me politikѐn kombѐtare energjetike. Konкрetisht, Propozim ligji i ka тѐ нјјtat qѐllime si edhe Ligji пѐр efikasitet energjetik:

- тѐ heqѐ barrierat rregullatore dhe jorregullatore qѐ pengojnѐ zbatimin e masave тѐ efikasitet energjetik dhe projekteve тѐ efikasitet energjetik;
- тѐ forcojѐ bashkѐpunimin ндѐрmjet konsumatorѐve, prodhuesve, furnizuesve тѐ energjisѐ, ofruesve тѐ shѐrbimeve energjetike, autoriteteve qendrore dhe lokale, нѐ drejtim тѐ arritjes sѐ qѐllimeve нѐ fushѐn e efikasitet energjetik;
- тѐ promovojѐ пѐrdorimin e teknologjive me efikasitet тѐ lartѐ, sistemeve тѐ menaxhimit тѐ energjisѐ dhe sistemeve пѐр monitorimin e kursimeve energjetike;
- тѐ rrisѐ пѐrdorimin e energjisѐ nga burimet e ripѐrtѐrishme nga пѐrdoruesit пѐrfundimtarѐ;
- тѐ mundѐsojѐ пѐrdorimin e mekanizmave financiarѐ dhe nxitjeve пѐр zbatimin e masave тѐ efikasitet energjetik; dhe
- тѐ zhvillojѐ tregun e shѐrbimeve energjetike dhe sigurimin e shѐrbimeve energjetike.

Во таа смисла, основните решенија кои се предвидени во Предлогот на закон нудат можност целосно транспонирање на одредбите на Директивата 2018/2002/EU и Регулативата 2018/1999/EU, делумно низ одредбите на овој Предлог закон, но делумно преку одредбите на неколку подзаконски акти чија изработка и донесување се во тек, а за чие транспонирање е неопходно да се отворат соодветни правни основи во овој Предлог закон.

Тоа се однесува на одредбите во Предлог законот кои го предвидуваат изработувањето на:

- Уредбата за усвојување на индикативни цели за 2020 и 2030 година,
- Долгорочната Стратегија за реновирање на згради,
- Уредбата за обврзувачка шема и/или примена на алтернативните мерки,
- Уредбата уредување на Договорите за енергетски услуги,
- Правилникот за програмите, годишните планови и извештаите за енергетската ефикасност на единиците на локалната самоуправа,
- Правилникот за енергетски карактеристики на згради, и
- Правилникот за енергетска контрола на зградите.

Поконкретно, Предлогот на закон:

- го воведува начелото „енергетската ефикасност прва“, давајќи приоритет на мерките за енергетска ефикасност при енергетското планирање, како и при носењето на одлуки за соодветните политики и инвестиции;
- ја внесува обврската за реконструирање на најмалку 3% од вкупната површина на зградите (со корисна подна површина од најмалку 250 m²) на годишно ниво, кои ги користат и се во сопственост на органите на централната власт;
- предвидува изработка долгорочна Стратегија за реконструкција на станбени, јавни и комерцијални згради до 2050 година, со цел трансформација на постоечките згради во високо енергетски-ефикасни и декарбонизирани згради со речиси нулта потрошувачка на енергија;
- го доуредува правниот основ за донесување на Уредба со кои ќе се определат севкупните цели и придонеси за енергетска ефикасност;
- ги допрецизира одредбите поврзани со донесувањето на Правилникот за Програмите за енергетската ефикасност на единиците на локалната самоуправа, во смисла на

Нë këtë kuptim, zgjidhjet themelore të parashikuara në Propozim ligjin ofrojnë mundësinë e transponimit të plotë të dispozitave të Direktivës 2018/2002 /BE dhe Rregullativës 2018/1999/BE, pjesërisht përmes dispozitave të këtij Propozim ligji, por pjesërisht përmes dispozitave të disa akteve nënligjore përgatitja dhe miratimi i të cilave janë në rrjedhë, e për transponimin e të cilave është e nevojshme të hapen bazat përkatëse juridike në këtë Propozim ligj.

Kjo i referohet dispozitave në Propozim ligjit që parashikojnë përpilimin e:

- Urdhëresa për miratimin e qëllimeve indikative për vitin 2020 dhe 2030,
- Strategjia afatgjatë për rinovimin e ndërtesave,
- Urdhëresa për skemë detyruese dhe/ose zbatimin e masave alternative,
- Urdhëresa që rregullon Marrëveshjet për shërbime energjetike,
- Rregullorja për programet, planet vjetore dhe raportet e efikasitet energjetik të njërive të vetëqeverisjes lokale,
- Rregullorja për karakteristika energjetike të ndërtesave, dhe
- Rregullorja për kontrollin energjetik të ndërtesave.

Më konkretisht, Propozim ligji:

- të vendosë parimin e “efikasitet energjetik së pari”, duke i dhënë përparësi masave të efikasitet energjetik në planifikimin energjetik, si dhe gjatë marrjes së vendimeve për politikrat dhe investimet përkatëse;
- vendosë detyrimin për rikonstrukcionin e të paktën 3% të sipërfaqes së përgjithshme të ndërtesave (me sipërfaqe të dobishme të dyshemesë prej të paktën 250 m²) në nivel vjetor, të cilat përdoren dhe janë në pronësi të organeve të pushtetit qendror;
- parashikon zhvillimin e Strategjisë afatgjate për rikonstrukcionin e ndërtesave të banimit, publike dhe komerciale deri në vitin 2050, me qëllim të transformimit të ndërtesave ekzistuese në ndërtesa me efikasitet të lartë energjetik dhe të dekarbonizuara me konsum pothuajse zero të energjisë;
- rregullon bazën juridike për miratimin e Urdhëresës me të cilat do të përcaktohen qëllimet dhe kontributet e përgjithshme për efikasitet energjetik;
- saktëson dispozitat në lidhje me miratimin e Rregullores për Programet për efikasitet energjetik të njërive të vetëqeverisjes lokale, në kuptim të lehtësimit të përgatitjes së tyre, e duke marrë

олеснување на нивната изработка, а имајќи ги предвид ограничените капацитети во некои општини и незадоволителниот број на досега изработени Програми за енергетска ефикасност од страна на општините;

-го доуредува правниот основ за донесување на Уредба за моделите на договорите за енергетски услуги кои се користат при договарањето на енергетски услуги, со кои ќе се овозможи побрз развој на пазарот на енергетски услуги во РСМ, преку предвидувањето и изработувањето на 2 модел-договори за енергетски услуги кои се користат при договарањето на енергетски услуги (договор за енергетски услуги за загарантирани заштеди и договор за заеднички финансиски заштеди); и

- ја транспонира Директивата 2009/33/EU за промоција на чисти и енергетски ефикасни возила за патен транспорт во делот на набавката на возила за патен транспорт, од страна на лицата од јавниот сектор, со што во иднина при нивната набавка ќе треба да бидат дефинирани очекуваните енергетски и еколошки влијанија за време на оперативниот период на овие возила низ параметрите кои ќе ги вклучуваат потрошувачката на енергија, како и емисијата на јаглерод диоксид и другите стакленички гасови.

Исто така, неопходно е во најбрз можен рок да се направат законски измени во поглед на продолжување на роковите во членовите 58 од Законот за енергетска ефикасност, со цел избегнување на правен вакуум кога овластените енергетски контролори и лиценцирани правни лица за вршење на енергетски контроли нема да поседуваат овластување, односно лиценца, како препознаен правен акт во правниот промет за вршење на енергетски контроли во зградите.

Од тие причини се предлага рокот на издадените овластување за вршење на енергетска контрола и издадените лиценци за вршење на енергетска контрола да се продолжи до 31 март 2025 година, имајќи предвид дека по донесување на овој пакет подзаконски акти, потребно е да следат низа активности, односно лицата кои веќе поседуваат овластување да посетат обука за усовршување и да се стекнат со овластување за вршење на енергетска контрола според новиот закон. Едновременно по донесување на Програмата за обука и усовршување на енергетски контролори на згради ќе отпочне во целост да функционира Законот за енергетска

parasysh kapacitetet e kufizuara në disa komuna dhe numrin e pakënaqshëm të programeve të efikasitet energjetik të përpiluara deri më tani nga komunat;

- e rregullon në mënyrë plotësuese bazën juridike për miratimin e Urdhëresës për modelet e marrëveshjeve për shërbimet energjetike që përdoren gjatë kontraktimit të shërbimeve energjetike, me të cilat do të mundësohet zhvillim më i shpejtë i tregut të shërbimeve energjetike në RMV-së, përmes parashikimit dhe përpunimit të 2 model - marrëveshjeve për shërbimet energjetike të përdorura në kontraktimin e shërbimeve energjetike (marrëeshja për shërbime energjetike për kursime të garantuara dhe marrëeshja për kursime të përbashkëta financiare); dhe

- e transponon Direktivën 2009/33/BE për promovimin e mjeteve të pastra dhe efikasitet energjetik për transportin rrugor në fushën e furnizimit të automjeteve për transportin rrugor nga personat në sektorin publik, të cilat në të ardhmen do të duhet të përcaktojnë ndikimet e pritshme energjetike dhe ekologjike gjatë periudhës operative të këtyre automjeteve përmes parametrave që do të përfshijnë konsumin e energjisë, si dhe emetimet e dioksidit të karbonit dhe gazrave të tjera serrë.

Gjithashtu, është e domosdoshme të bëhen ndryshime ligjore në afat sa më të shpejtë të jetë e mundur në drejtim të shtyrjes së afateve në nenet 58 të Ligjit për efikasitet energjetik, me qëllim të evitimit të vakuimit juridik kur kontrollorët e autorizuar energjetik dhe personat e licencuar juridikë për ushtrimin e kontrolleve energjetike nuk do të posedojnë autorizim, respektivisht licencë, si një akt i dalluar juridik në qarkullimin juridik për ushtrimin e kontrolleve energjetike në ndërtesat.

Për këtë arsye, propozohet të vazhdohet afati i autorizimeve të lëshuara për ushtrimin e kontrollit energjetik dhe licencave të lëshuara për ushtrimin e kontrollit energjetik deri më 31 mars të vitit 2025, duke marrë parasysh se pas miratimit të kësaj pakete aktesh nënligjore, është e nevojshme të ndiqen një sërë aktivitete, respektivisht personat që tashmë kanë autorizimin për të ndjekur trajnime për përmirësim dhe për të përvetësuar autorizimin për ushtrimin e kontrollit energjetik sipas ligjit të ri. Njëkohësisht, pas miratimit të Programit për trajnimin dhe përmirësimin e kontrollorëve energjetikë të ndërtesave, do të jetë plotësisht funksional Ligji për efikasitet energjetik në pjesën e

ефикасност во делот на зградите, во согласност со барањата од Директивата за енергетски карактеристики на згради.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетска ефикасност не се предвидени финансиски последици врз буџетот и другите јавни финансиски средства.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетска ефикасност не предвидува потреба од финансиски средства и материјални обврски за негово спроведување, освен за зајакнување на капацитети на двете институции кои имаат надлежност за негово спроведување. Самиот Предлог на закон не содржи одредби за нови вработувања, согласно зголемените надлежности на Министерството за економија и на Агенцијата за енергетика, а кои произлегуваат од имплементацијата на пакетот за чиста енергија, потребно е зајакнување на Секторот за енергетика при Министерство, а воедно и на Агенцијата за енергетика.

Оттаму, се предвидува вработување на 10 лица, од кои 5 во Министерството за економија и 5 во Агенцијата за енергетика, поточно вработување на 8 инженери (по 4 во секоја од институциите) меѓу кои електро, машински, ИКТ и хемиски инженери и по еден архитект во секоја од институциите, на позиции Помлад соработник, Соработник и Советник.

Од аспект на фискални импликации за плати за 2 нововработени позиции со кои треба да се зајакне Одделението за енергетска ефикасност за спроведување на овој закон треба да се обезбедат вкупно бруто 1.040.000,00 денари на годишно ниво и 260.000,00 денари за унапредување на двајца постојни вработени.

ндërtesave, në përputhje me kërkesat e Direktivës për karakteristikat energjetike të ndërtesave.

III. VLERSIMI I PASOJAVE FINANCIARE NGA PROPOZIM LIGJI MBI BUXHETIN DHE MJETEVE TJERA FINANCIARE PUBLIKE

Me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për efikasitet energjetik nuk janë parashikuar pasoja financiare mbi buxhetin dhe mjetet tjera financiare publike.

IV. VLERËSIMI I MJETEVE FINANCIARE TË NEVOJSHME PËR ZBATIMIN E LIGJIT, MËNYRËN E SIGURIMIT TË TYRE, TË DHËNAT PËR ATË NËSE ZBATIMI I LIGJIT TËRHEQË DETYRIME MATERIALE PËR SUBJEKTE TË SAKTUARA

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për efikasitet energjetik nuk parashikon nevojën për burime financiare dhe detyrime materiale për zbatimin e tij, përveç forcimit të kapaciteteve të dy institucioneve që kanë kompetencë për zbatimin e tij. Vetë Propozim ligji nuk përmban dispozita për punësime të reja, por në përputhje me kompetencat e rritura të Ministrisë së Ekonomisë dhe Agjencisë për energjetikë, e që rrjedhin nga implementimi i Paketës së energjisë së pastër, është e nevojshme të forcohet Sektori për energjetikë në Ministri, e njëherësh edhe në Agjencinë për energjetikë.

Si rrjedhojë, parashikohet të punësohen 10 persona, 5 prej tyre në Ministrinë e Ekonomisë dhe 5 në Agjencinë për energjetikë, konkretisht të punësohen 8 inxhinierë (4 në secilin prej institucioneve) përfshirë inxhinierë elektro, mekanikë, TIK dhe kimikë dhe nga një arkitekt në secilin prej institucioneve, në pozicionet e bashkëpunëtorit të ri, bashkëpunëtorit dhe këshilltarit.

Nga aspekti i implikimeve fiskale për pagat për 2 pozicione të reja punësimi me të cilat duhet të forcohet Njësia për efikasitet energjetik për zbatimin e këtij ligji, duhet të sigurohen gjithsej bruto 1.040.000,00 denarë në nivel vjetor dhe 260.000,00 denarë për avancimin e dy të punësuarve ekzistues.

V. ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛАТИВИ ОД ДРУГИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН СО ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Со овој закон се врши усогласување со Директивата (ЕУ) 2018/2002 на Европскиот Парламент и на Советот од 11 декември 2018 за изменување на Директивата 2012/27/ЕУ за енергетска ефикасност (CELEX бр. 32018L2002) и Директивата 2009/33/ЕУ на Европскиот Парламент и на Советот од 23 април 2009 за промоција на чисти и енергетски ефикасни возила за патен транспорт (CELEX бр.32009L0033).

V. PASQYRJE E RREGULLATIVAVE DHE SISTEMEVE TË TJERA JURIDIKE DHE HARMONIZIM I PROPOZIM LIGJIT ME TË DREJTËN E BASHKIMIT EVROPIAN

Me këtë ligj bëhet harmonizimi me Direktivën (BE) 2018/2002 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 11 dhjetor të vitit 2018 për ndryshimin e Direktivës 2012/27/BE për efikasitet energjetik (CELEX Nr. 32018L2002) dhe Direktivën 2009/33/BE të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 23 prill të vitit 2009 për promovimin e automjeteve të pastra dhe efikase energjetike për transportin rrugor (CELEX nr. 32009L0033).

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за енергетска ефикасност (*)

Член 1

Во Законот за енергетска ефикасност (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ 32/20, 110/21 и 236/22), во членот 2 се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) При остварувањето на целите од ставот (1) на овој член, лицата од јавниот сектор, лицата од јавниот сектор на државно ниво, потрошувачите, вршителите на енергетските дејности согласно Законот за енергетика, големите трговци, малите и средни трговци и ЕСКО, го спроведуваат принципот „енергетската ефикасност прва“ согласно кој им се дава приоритет на алтернативите на исплатливи мерки во енергетската ефикасност при енергетското планирање како и при носењето на одлуки за соодветните политики и инвестиции, со цел побарувачката на енергија и снабдувањето со енергија да се направат поефикасни, особено преку трошковно-ефективни заштеди на енергијата за крајна употреба, поефикасна конверзија, пренос и дистрибуција на енергијата и иницијативи за одговор на потребата од енергија.“

Член 2

Во член 5 ставот (4) се менува и гласи:

„При одредување на целите од ставот (1) на овој член, се земаат предвид севкупните цели и придонеси за енергетска ефикасност утврдени од страна на Енергетската заедница.“

Ставот (5) се брише.

Ставот (6) станува став (5).

Член 3

Насловот пред членот 6 и членот 6 се менуваат и гласат:

„Извештај за енергетската ефикасност

Член 6

(1) Заради постигнување на целите утврдени со уредбата од член 5 став (1) од овој закон, Министерството во соработка Агенцијата

Propozim i ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për efikasitet energjetik(*)

Neni 1

Në Ligjin për efikasitet energjetik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” 32/20, 110/21 dhe 236/22), në nenin 2, shtohet paragrafi i ri (2) në të cilin thuhet:

“(2) Për arritjen e qëllimeve nga paragrafi (1) i këtij neni, personat nga sektori publik, personat nga sektori publik në nivel shtetëror, konsumatorët, ushtruesit e veprimtarive energjetike në përputhje me Ligjin për energjetikë, tregtarët e mëdhenj, tregtarët e vegjël dhe të mesëm dhe ESKO, zbatojnë parimin e “efikasitetit energjetik së pari”, në përputhje me të cilin u jepet prioritet alternativave të masave me kosto efektive në efikasitetin energjetik gjatë planifikimit energjetik, si dhe gjatë marrjes së vendimeve për politikata dhe investimet përkatëse, me qëllim që kërkesa e energjisë dhe furnizimi me energji të jenë më efikase, veçanërisht përmes kursimit të energjisë me kosto efektive për përdorim përfundimtar, konverzionit më efikas, transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë dhe iniciativave për t’iu përgjigjur nevojës për energji.”

Neni 2

Në nenin 5 paragrafi (4) ndryshohet dhe në të thuhet:

“Gjatë përcaktimit të qëllimeve nga paragrafi (1) i këtij neni, merren parasysh qëllimet dhe kontributet e përgjithshme për efikasitet energjetik të përcaktuara nga Bashkësia Energjetike.”

Paragrafi (5) fshihet.

Paragrafi (6) bëhet paragrafi (5).

Neni 3

Titulli para neni 6 dhe neni 6 ndryshohen dhe në to thuhet:

“Raport për efikasitetin energjetik

Neni 6

(1) Për të arritur qëllimet e përcaktuara në urdhëresën e përmendur në nenin 5, paragrafi (1) i këtij ligji, Ministria, në bashkëpunim me Agjencinë,

(*) Со овој закон се врши усогласување со Директивата (ЕУ) 2018/2002 на Европскиот Парламент и на Советот од 11 декември 2018 за изменување на Директивата 2012/27/ЕУ за енергетска ефикасност (CELEX бр. 32018L2002) и Директивата 2009/33/ЕУ на Европскиот Парламент и на Советот од 23 април 2009 за промоција на чисти и енергетски ефикасни возила за патен транспорт (CELEX бр.32009L0033).

Me këtë ligj bëhet harmonizimi me Direktivën (BE) 2018/2002 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, më 11 dhjetor të vitit 2018, që ndryshon Direktivën 2012/27/BE për efikasitetin energjetik (CELEX nr. 32018L2002) dhe Direktivës 2009/33/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit më 23 prill të vitit 2009, "Për promovimin e automjeteve të pastra me efikasitet energjetik për transport rrugor" (CELEX nr. 32009L0033).

изработува Извештај за енергетската ефикасност (во натамошниот текст: ИЕЕ).

(2) ИЕЕ се изработува на секои две години и неговата содржина е усогласена со политиките и мерките на димензијата енергетска ефикасност согласно со Планот за енергија и клима, кој го усвојува Владата согласно Законот за енергетика.

(3) Содржината и податоците во ИЕЕ мора да се усогласени со содржината и податоците кои Министерството ги пополнува на електронската платформа за известување управувана од страна на Европската агенција за животна средина, согласно законот со кој се уредува климатската акција.

Член 4

Во член 7 став (8) се менува и гласи:

„По исклучок од став (1) од овој член, единиците на локалната самоуправа со помалку од 15.000 жители можат да склучат договори за меѓуопштинска соработка со една или повеќе соседни единици на локалната самоуправа, или со најголемата единица на локална самоуправа во соодветниот плански регион врз основа на Законот за меѓуопштинска соработка која се остварува преку формирање на тело за меѓуопштинска соработка или основање на заедничка јавна служба. Телото за меѓуопштинска соработка или заедничката јавна служба односно одговорното административно тело на најголемата единица на локална самоуправа, е одговорно за изработка на програмата од став (1) на овој член, како и годишните планови за нивно спроведување, во соработка со овие единици на локална самоуправа.“

По ставот (8) се додаваат три нови става (9), (10) и (11) кои гласат:

„(9) Единиците на локалната самоуправа, како и единиците на локалната самоуправа кои склучиле договори за меѓуопштинска соработка согласно ставот (8) на овој член, а кои нема да изработат програма за енергетска ефикасност согласно ставот (1) на овој член, како и годишни планови за нивно спроведување, согласно ставот (6) на овој член, не можат да ги користат средствата на Фондот за енергетска ефикасност согласно Законот за развојната банка на Република Северна Македонија.

(10) Агенцијата најдоцна до 31 јануари во тековната година, за претходната година доставува барање до единиците на локална самоуправа за доставување на податоци за реализација на мерките и активностите,

пerpilon Raport për efikasitetin energjetik (në tekstin e mëtejme: REE).

(2) REE përpilohet çdo dy vjet dhe përmbytja e tij është e harmonizuar me politikat dhe masat e dimensionit të efikasitet energjetik në Planin e energjisë dhe klimës, që e miraton Qeveria në përputhje me Ligjin për energjetikë.

(3) Përmbytja dhe të dhënat në REE janë në përputhje me përmbytjen dhe të dhënat që Ministria i plotëson në platformën elektronike për njoftim të menaxhuar nga Agjencia Evropiane e Mjedisit Jetësor, në përputhje me Ligjin me të cilin rregullohet aksioni klimatik.

Neni 4

Në nenin 7 paragrafi (8) ndryshohet dhe në të thuhet:

“Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, njësitë e vetëqeverisjes lokale me më pak se 15.000 banorë mund të lidhin marrëveshje për bashkëpunim ndërkomunal me një ose më shumë njësi fqinje të vetëqeverisjes lokale, ose me njësinë më të madhe të vetëqeverisjes lokale në rajonin përkatës të planifikimit, në bazë të Ligjit për bashkëpunimin ndër-komunal, i cili zbatohet realizohet nëpërmjet formimit të organit për bashkëpunim ndër-komunal ose themelimit të shërbimit të përbashkët publik. Organi i bashkëpunimit ndër-komunal ose shërbimi i përbashkët publik, respektivisht organi përgjegjës administrativ i njësisë më të madhe të vetëqeverisjes lokale, është përgjegjës për përpilimin e programit nga paragrafi (1) i këtij neni, si dhe planet vjetore të zbatimit të tyre, në bashkëpunim me këto njësi të vetëqeverisjes lokale.”

Pas paragrafit (8), shtohen dhe lexohen tre paragrafë të rinj (9), (10) dhe (11) në të cilat thuhet:

“(9) Njësitë e vetëqeverisjes lokale, si dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale që kanë lidhur marrëveshje për bashkëpunim ndërkomunal, në përputhje me paragrafin (8) të këtij neni, e të cilat nuk do të përpilojnë program për efikasitet energjetik, në përputhje me paragrafin (1) të këtij neni, si dhe planet vjetore për zbatimin e tyre, në përputhje me paragrafin (6) të këtij neni, nuk mund të përdorin mjetet e Fondit për efikasitet energjetik, në përputhje me Ligjin për bankën zhvillimore të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

(10) Agjencia jo më vonë se data 31 janar e vitit aktual, për vitin paraprak udorëzon kërkesë njësave të vetëqeverisjes lokale për dorëzimin e të dhënave për realizimin e masave dhe aktiviteteteve të parashikuara në programin e efikasitetit energjetik

предвидени во програмата за енергетска ефикасност од став (1) на овој член и годишниот план од став (6) на овој член.

(11) Единиците на локална самоуправа се должни бараните податоци од став (10) на овој член заради информирање ги достават до Агенцијата најдоцна до 31 март во тековната година, за претходната година.“

Ставот (9) станува став (12).

Член 5

Во член 8 точката 2) се менува и гласи:
„2) изготвување на ИЕЕ;“

Член 6

Во член 9 во точката 5) зборот „НАПЕЕ“ се заменува со зборовите „Планот за енергија и клима“.

Точката 6) се брише.

Точките 7), 8), 9) стануваат точки 6), 7) и 8).

Точката 10) се брише.

Точките 11) и 12) стануваат точки 9) и 10).

Член 7

Во член 10 во ставот (5) процентот „1%“ се заменува со процентот „3%“.

Во ставот (8) зборот „НАПЕЕ“ се заменува со зборовите „Планот за енергија и клима“.

Член 8

Насловот пред членот 11 се менува и гласи:
„Систем за управување со енергија во јавниот сектор“.

Член 9

Во член 11 во ставот (1) зборот „НАПЕЕ“ се заменува со зборот „ИЕЕ“.

Ставовите (3), (4), (5) и (6) се бришат.

Член 10

Во член 12 став (3) во точката 9) зборот „НАПЕЕ“ се заменува со зборот „ИЕЕ“.

Во ставот (5) зборовите „извештаите за реализација на НАПЕЕ“ се заменуваат со зборот „ИЕЕ“.

Член 11

Членот 13 се менува и гласи:

„(1) При набавка на производи што користат енергија и кои се предмет на енергетско означување согласно овој закон и прописите донесени согласно овој закон, лицата од јавниот сектор и лицата од јавниот сектор на државно ниво се должни во техничката спецификација да ја наведат најниската прифатлива класа на енергетска ефикасност на производите кои се предмет на набавката,

nga paragrafi (1) i këtij neni dhe në planin vjetor nga paragrafi (6) i këtij neni.

(11) Njësitë e vetëqeverisjes lokale janë të obliguara të dhënat e kërkuara nga paragrafi (10) i këtij neni për shkak të informimit t'ia dorëzojnë Agjencisë jo më vonë se data 31 mars e vitit aktual, për vitin paraprak.“

Paragrafi (9) bëhet paragrafi (12).

Neni 5

Në nenin 8, pika 2 ndryshohet dhe në të thuhet:
“2) përpilim i REE;”

Neni 6

Në nenin 9 në pikën 5), fjala “NAPEE” zëvendësohet me fjalët “Plani i energjisë dhe klimës”.

Pika 6) fshihet.

Pikat 7), 8), 9) bëhen pika 6), 7) dhe 8).

Pika 10) fshihet.

Pikat (11) dhe (12) bëhen pika (9) dhe (10).

Neni 7

Në nenin 10, në paragrafin (5), përqindja “1%” zëvendësohet me përqindjen “3%”.

Në paragrafin (8), fjala “NAPEE” zëvendësohet me fjalët “Plani i energjisë dhe klimës”.

Neni 8

Titulli para nenit 11, ndryshohet dhe në të thuhet:
“Sistemi i menaxhimit të energjisë në sektorin publik”

Neni 9

Në nenin 11, në paragrafin (1), fjala “NAPEE” zëvendësohet me fjalën “IEE”.

Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) fshihen.

Neni 10

Në nenin 12 paragrafi (3) në pikën 9) fjala “NAPEE” zëvendësohet me fjalën “REE”.

Në paragrafin (5), fjalët “raportet për realizimin e NAPEE” zëvendësohen me fjalën “REE”.

Neni 11

Neni 13 ndryshohet dhe në të thuhet:

(1) Gjatë furnizimit të produkteve që përdorin energji dhe që i nënshtrohen shënjitimit energjetik në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e miratuara në përputhje me këtë ligj, personat nga sektori publik dhe personat nga sektori publik në nivel shtetëror janë të obliguar në specifikimin teknik të përmendin klasën më të ulët të pranueshme të efikasitetit energjetik të produkteve që janë lëndë e furnizimit, nëse kjo është e arsyeshme në aspektin ekonomik

доколку тоа е економски оправдано и технички изводливо, при тоа водејќи сметка за конкуренцијата помеѓу економските оператори при спроведувањето на јавната набавка.

(2) При набавка на производи што користат енергија и кои не се предмет на енергетско означување, но се предмет на барањата за еко дизајн, согласно овој закон и прописите донесени согласно овој закон, лицата од јавниот сектор и лицата од јавниот сектор на државно ниво се должни да набавуваат производи со највисоко ниво на енергетска ефикасност, доколку тоа е економски оправдано и технички соодветно, при тоа водејќи сметка за конкуренцијата помеѓу економските оператори при спроведувањето на јавната набавка.

(3) При набавки на услуги и работи, лицата од јавниот сектор и лицата од јавниот сектор на државно ниво се должни да ги обврзат понудувачите, при извршувањето на услугите или работите кои се предмет на јавната набавка да користат само производи кои ги задоволуваат барањата наведени во ставовите (1) и (2) на овој член. Оваа обврска се однесува исклучиво на нови производи кои се набавуваат од страна на понудувачите, делумно или целосно, за давање на предметните услуги или работи.

(4) При набавка на возила за патен транспорт, лицата од јавниот сектор и лицата од јавниот сектор на државно ниво се должни во техничката спецификација да ги наведат очекуваните еколошки и енергетски влијанија за времетраењето на оперативниот период на возилата за патен транспорт, доколку тоа е економски оправдано и технички соодветно, при тоа водејќи сметка за конкуренцијата помеѓу економските оператори при спроведувањето на јавната набавка. Очекуваните еколошки и енергетски влијанија за времетраењето на оперативниот период на возилата за патен транспорт, ги вклучуваат особено следните параметри:

- 1) потрошувачката на енергија;
- 2) емисиите на јаглерод диоксид (CO₂) и
- 3) емисиите на азотни оксиди (NO_x), неметански јаглеводороди (NMHC) и честички.

(5) Кога лицата од јавниот сектор и лицата од јавниот сектор на државно ниво набавуваат или изнајмуваат простории за сопствена употреба, зградите и градежните единици во кои се наоѓаат таквите простории мора да поседуваат соодветен сертификат за енергетски карактеристики кој ги исполнува

dhe e realizueshme në aspektin teknik, duke marrë parasysh me këtë rast për konkurrencën midis operatorëve ekonomikë gjatë zbatimit të furnizimit publik.

(2) Gjatë furnizimit të produkteve që përdorin energji dhe nuk i nënshtrohen shënjimit energjetik, por janë lëndë e kërkesave për eko-dizajn, në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e miratuara në përputhje me këtë ligj, personat nga sektori publik dhe personat nga sektori publik në nivel shtetëror janë të obliguar të furnizojnë produkte me nivelin më të lartë të efikasitetit energjetik, nëse kjo është e arsyeshme në aspektin ekonomik dhe teknik në mënyrë përkatëse, duke marrë parasysh me këtë rast konkurrencën midis operatorëve ekonomikë gjatë zbatimit të furnizimit publik.

(3) Gjatë furnizimit të shërbimeve dhe punëve, personat nga sektori publik dhe personat nga sektori publik në nivel shtetëror janë të obliguar të detyrojnë ofertuesit, gjatë ushtrimit të shërbimeve ose punëve që janë lëndë e furnizimit publik, të përdorin vetëm produkte që plotësojnë kërkesat e përmendura në paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni. Ky detyrim u referohet ekskluzivisht produkteve të reja që furnizohen nga ofertuesit, pjesërisht ose plotësisht, për ofrimin e shërbimeve ose punëve në fjalë.

(4) Gjatë furnizimit të automjeteve për transportin rrugor, personat nga sektori publik dhe personat nga sektori publik në nivel shtetëror janë të obliguar në specifikimin teknik t'i përmendin ndikimet e pritshme ekologjike dhe energjetike për kohëzgjatjen e periudhës operative të automjeteve për transportin rrugor, nëse kjo është e arsyeshme në aspektin ekonomik dhe përkatëse në aspektin teknik, duke marrë parasysh konkurrencën midis operatorëve ekonomikë gjatë zbatimit të furnizimit publik. Ndikimet e pritshme ekologjike dhe energjetike për kohëzgjatjen e periudhës operative të automjeteve të transportit rrugor, do të përfshijnë të paktën parametrat e mëposhtëm:

- 1) konsumin e energjisë;
- 2) emetimet e dioksidit të karbonit (CO₂); dhe
- 3) emetimet e oksideve të azotit (NO_x), hidrokarbureve jo-metane (NMHC) dhe grimcave.”

(5) Kur personat nga sektori publik dhe personat nga sektori publik në nivel shtetëror furnizojnë ose japin me qira hapësira për përdorim personal, ndërtesat dhe njësitë ndërtimore në të cilat ndodhen hapësirat e tilla duhet të posedojnë certifikatë përkatëse për karakteristika energjetike që plotëson kërkesat minimale për efikasitet energjetik në përputhje me

минималните барања за енергетска ефикасност во согласност со Правилникот за енергетски карактеристики на згради.

(6) Министерот донесува Правилник со кој се пропишуваат:

- 1) најниските прифатливи класи на енергетска ефикасност на производите од ставот (1) на овој член, по групи на производи кои се предмет на енергетско означување согласно со овој закон и прописите донесени согласно со овој закон;
- 2) највисоките прифатливи вредности на емисии на јаглерод диоксид, азотни оксиди, неметански јаглеродороди и честички за времетраењето на оперативниот период на возилата за патен транспорт, како и другите енергетски и еколошки влијанија и
- 3) најниската класа на енергетска ефикасност на зградите и градежните единици од ставот (5) на овој член.“

Член 12

Во член 14 ставот (1) се менува и гласи:
„Владата на предлог на Министерството, донесува уредба со која се утврдува обврзувачка шема за енергетска ефикасност и/или алтернативни мерки за постигнување на заштеди во финалната потрошувачка на енергија, која операторите на системите за дистрибуција и/или снабдувачите со енергија, односно учесниците во имплементацијата на алтернативните мерки се должни да ја применат.“

Ставот (2) се менува и гласи:

„Уредбата од ставот (1) на овој член особено содржи:

- 1) определување на обврзаните страни со обврзувачка шема за енергетска ефикасност (во понатамошниот текст: обврзани страни со ОШЕЕ);
- 2) методологија за пресметка на годишни заштеди во потрошувачката на финална енергија, за секој тип на енергент од обврзаните страни со ОШЕЕ посебно;
- 3) точно определени цели на годишни заштеди во потрошувачката на финалната енергија, за секој тип на енергент за секоја од обврзаните страни со ОШЕЕ посебно;
- 4) мерки со кои се достигнуваат целите за енергетска ефикасност утврдени со ОШЕЕ и
- 5) начини за известување од страна на обврзаните страни со ОШЕЕ;
- 6) јасно утврдени обврски на сите учесници во имплементацијата на алтернативните мерки;
- 7) одредување на заштеди на енергија во финална потрошувачка кои можат да се

Rregulloren për karakteristikat energjetike të ndërtesave.

(6) Ministri miraton Rregulloren me të cilën përcaktohen:

- 1) klasat më të ulëta të pranueshme të efikasitetit energjetik të produkteve nga paragrafi (1) i këtij neni, nga grupet e produkteve që janë lëndë e shënjimit energjetik në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e miratuara në përputhje me këtë ligj;
- 2) vlerat më të larta të pranueshme të emetimeve të dioksidit të karbonit, oksideve të azotit, hidrokarbureve jometane dhe grimcave për kohëzgjatjen e periudhës operative të automjeteve të transportit rrugor, si dhe ndikimeve të tjera energjetike dhe ekologjike;
- 3) klasën më të ulët të efikasitetit energjetik të ndërtesave dhe njësive ndërtimore, nga paragrafi (5) i këtij neni“.

Neni 12

Në nenin 14, paragrafi (1) ndryshohet dhe në të thuhet:

“Qeveria, me propoziti të Ministrisë, miraton urdhëresë me të cilën përcaktohet skeme detyruese për efikasitet energjetik dhe/ose masa alternative për të arritur kursimet në konsumin përfundimtar të energjisë, të cilat operatorët e sistemit të shpërndarjes dhe/ose furnizuesit e energjisë, respektivisht pjesëmarrësit në implementimin e masave alternative, janë të detyruar ta zbatojnë.”

Paragrafi (2) ndryshohet dhe në të thuhet:

“Urdhëresa nga paragrafi (1) i këtij neni në veçanti përmban:

- 1) përcaktimin e palëve të obliguara me skemë detyruese të efikasitetit energjetik (në tekstin e mëtejshëm: palët e obliguara me SOEE);
- 2) metodologjia për përlllogaritjen e kursimeve vjetore në konsumin përfundimtar energjia, për çdo lloj energjensi nga palët e obliguara me SOEE-në veç e veç;
- 3) qëllimi të përcaktuara saktë të kursimeve vjetore në konsumin e energjisë përfundimtare, për çdo lloj energjensi për secilën nga palët e obliguara me SOEE-në veç e veç;
- 4) masat me të cilat arrihen qëllimet e efikasitetit energjetik të përcaktuara nga SOEE dhe
- 5) mënyrat e njoftimit nga palët e obliguara me SOEE;
- 6) detyrimet e përcaktuara qartë të të gjithë pjesëmarrësve në implementimin e masave alternative;
- 7) përcaktimin e kursimeve të energjisë në konsumin përfundimtar që mund të maten dhe

измерат и потврдат со примена на алтернативни мерки, на транспарентен начин;
8) начин на следење на резултатите од преземените алтернативни мерки и начин на преземање други соодветни алтернативни мерки доколку напредокот е незадоволителен;
9) начин на определување на заштедата на енергија од секоја поединечна алтернативна мерка поврзана со еден учесник во нејзината имплементација и
10) начин на поврзаност на имплементираниите алтернативните мерки, соодветност на активностите на учесниците во имплементацијата на мерките поврзано со очекуваните заштеди на енергија.“

Во ставот (4) зборовите „од ставот (1)“ се заменуваат со зборовите „од ставот (2)“.
Ставовите (5), (6), (7), (8), (9), (10), и (11) се бришат.

Член 13

По членот 14 се додава нов наслов и нов член 14-а кој гласи:

„Одлука за воведување на обврзувачка шема за енергетска ефикасност и/или алтернативни мерки за постигнување на заштеди во финалната потрошувачка на енергија

Член 14-а

„(1) Владата на предлог на Министерството, а со цел постигнување на целите од уредбата од член 14 од овој закон донесува Одлука за воведување на обврзувачка шема за енергетска ефикасност и/или алтернативни мерки за постигнување на заштеди во финалната потрошувачка на енергија со која одлучува за примена на:

- обврзувачка шема за енергетска ефикасност;
- алтернативни мерки;
- обврзувачка шема и алтернативни мерки.

(2) Во случајот од став (1) алинеја 3 на овој член, Владата, со одлуката од ставот (1) на овој член определува кој дел од целите за заштеди изразени во проценти е планирано да се достигне со примена на ОШЕЕ и со примена на алтернативните мерки.

(3) Одлуката од став (1) на овој член, содржи и средства за реализација на алтернативните мерки кои може да се обезбедат преку донации, буџет на Република Северна Македонија и од други извори согласно закон.

(4) Во случаите кога Владата обезбедува финансиска поддршка во врска со реализација на алтернативните мерки, се применуваат прописите за контрола за државна помош.

vërtetohen duke zbatuar masa alternative, në mënyrë transparente;

8) mënyrën e monitorimit të rezultateve nga masat e ndërmarra alternative dhe mënyrën e ndërmarrjes së masave të tjera përkatëse alternative, nëse progresi është i pakënaqshëm;

9) mënyrë e përcaktimit të kursimit të energjisë nga çdo masë individuale alternative në lidhje me çdo pjesëmarrës në implementimin e saj; dhe

10) mënyra e lidhjes së masave të implementuara alternative, përshtatshmërinë e aktiviteteve të pjesëmarrësve në implementimin e masave që lidhen me kursimet e prishme të energjisë.”

Në paragrafin (4), fjalët “nga paragrafi (1)” zëvendësohen me fjalët “nga paragrafi (2)”.

Paragrafët (5), (6), (7), (8), (9), (10) dhe (11) fshihen.

Neni 13

Pas nenit 14, shtohet titull i ri dhe neni i ri 14-a në të cilin thuhet:

“Vendim për vendosjen e skemës obliguese të efikasitetit energjetik dhe/ose masave alternative për të arritur kursime në konsumin përfundimtar të energjisë

Neni 14-a

“(1) Qeveria, me propozim të Ministrisë, e me qëllim të arritjes së qëllimeve të urdhëresës nga neni 14 i këtij ligji, miraton Vendimin për vendosjen e skemës obliguese të efikasitetit energjetik dhe/ose masave alternative për arritjen e kursimeve në konsumin përfundimtar të energjisë, me të cilin vendos për zbatimin e:

- skema detyruese për efikasitet energjetik;
- masat alternative;
- skema obliguese dhe masat alternative.

(2) Në rastin nga paragrafi (1) alineja 3 e këtij neni, Qeveria, me vendimin nga paragrafi (1) i këtij neni, përcakton se cila pjesë e qëllimeve të kursimit të shprehura në përqindje planifikohet të arrihet me zbatimin e SOEE-së dhe me zbatimin e masave alternative.

(3) Vendimi nga paragrafi (1) i këtij neni, përmban gjithashtu mjete për realizimin e masave alternative që mund të sigurohen përmes donacioneve, buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nga burime të tjera në përputhje me ligjin.

(4) Në rastet kur Qeveria siguron mbështetje financiare në lidhje me realizimin e masave alternative, zbatohen rregulloret e kontrollit të ndihmës shtetërore.

(5) Ако со одлуката од ставот (1) на овој член се определени операторите на системите за дистрибуција на енергија како обврзани страни со ОШЕЕ, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (во натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), преку соодветните тарифни системи, ги признава оправданите трошоци во врска со обврските за операторите на системите за дистрибуција утврдени со ОШЕЕ.

(6) Агенцијата е надлежна да го следи спроведувањето на ОШЕЕ и на алтернативните мерки. Регулаторната комисија за енергетика е должна на барање на Агенцијата да достави податоци во врска со работењето на обврзаните страни со ОШЕЕ, потребни за следењето на спроведувањето на ОШЕЕ.

(7) Учесници во имплементацијата на алтернативните мерки се должни да достават податоци до Агенцијата за резултатите од преземените алтернативни мерки, на начин утврден со уредбата од член 14 од овој закон.

(8) Агенцијата на својата веб-страница, за секоја од обврзаните страни со ОШЕЕ посебно, ги објавува планираните и остварените заштеди на финалната потрошувачка на енергија, како и резултатите од преземените алтернативни мерки на годишно ниво.

(9) Најдоцна до 31 јануари во тековната за претходната година, секоја од обврзаните страни со ОШЕЕ е должна да поднесе до Министерството и Агенцијата податоци за вкупните продажби на енергија, географската дистрибуција на продадената односно дистрибуираната енергија на територијата на целата држава, податоци за категориите на потрошувачи согласно Правилата за тарифните системи за дистрибуција каде што е тоа применливо, како и предлог мерки кои имаат за цел да ја подобрат енергетската ефикасност и други податоци кои се неопходни за спроведување на ОШЕЕ, алтернативните мерки и ИЕЕ.

(10) Министерството во рок од 30 дена од денот на донесувањето на уредбата од член 14 став (1) од овој закон, го известува Секретаријатот на Енергетската заедница за мерките и начинот на постигнување на целите утврдени со уредбата.“

Член 14

Во член 23 во ставот (1) зборовите „Програмата за реализација на Стратегијата за развој на енергетиката која се донесува согласно со Законот за енергетика“ се

(5) Nëse vendimi nga paragrafi (1) i këtij neni janë përcaktuar operatorët e sistemeve të shpërndarjes së energjisë si palë të obliguara me SOEE-në, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe Shërbimeve të Ujit (në tekstin e mëtejme: Komisioni Rregullator i Energjetikës), nëpërmjet sistemeve përkatëse tarifore, njih kostot e arsyetuara në lidhje me detyrimet për operatorët e sistemeve të shpërndarjes të përcaktuara me SOEE-në.

(6) Agjencia është kompetente për të ndjekur zbatimin e SOEE-së dhe masave alternative. Komisioni Rregullator i Energjetikës është i obliguar, me kërkesë të Agjencisë, të dorëzojë të dhëna në lidhje me funksionimin e palëve të obliguara me SOEE, të nevojshme për ndjekjen e zbatimit të SOEE-së.

(7) Pjesëmarrësit në implementimin e masave alternative janë të detyruar t'i dorëzojnë Agjencisë të dhëna për rezultatet e masave të ndërmarra alternative, sipas mënyrës së përcaktuar në urdhëresën nga neni 14 i këtij ligji.

(8) Agjencia publikon në ueb-faqen e saj, për secilën nga palët e obliguara me SOEE-në veçmas, kursimet e planifikuara dhe të arritura të konsumit përfundimtar të energjisë, si dhe rezultatet e masave të ndërmarra alternative në nivel vjetor.

(9) Jo më vonë se data 31 janar e vitit rrjedhës, secila nga palët e detyruara me SOEE është e detyruar t'i parashtrijë Ministrisë dhe Agjencisë të dhëna për shitjet e përgjithshme të energjisë, shpërndarjen gjeografike të energjisë së shitur ose të shpërndarë në të gjithë vendin, të dhëna për kategoritë e konsumatorëve në përputhje me Rregullat për sistemet tarifore të shpërndarjes kur kjo është e zbatueshme, si dhe propozim masat që synojnë përmirësimin e efikasitetit energjetik dhe të dhëna të tjera që janë të domosdoshme për zbatimin e SOEE, masave alternative dhe REE.

(10) Ministria, në afat prej 30 ditëve nga dita e miratimit të urdhëresës nga neni 14 paragrafi (1) të këtij ligji, njofton Sekretariatit e Bashkësisë Energjetike për masat dhe mënyrën e arritjes së qëllimeve të përcaktuara me urdhëresë”.

Neni 14

Në nenin 23, në paragrafin (1), fjalët “Programi për realizimin e Strategjisë për zhvillimin e energjetikës, që miratohet në përputhje me Ligjin për energjetikë” zëvendësohen me fjalët “Plani për energji dhe klimë”.

заменуваат со зборовите „Планот за енергија и клима“.

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:

„(3) При процената од ставот (1) на овој член, економската спроводливост од ставот (2) на овој член вклучува економска анализа на сите релевантни економски ефекти, вклучувајќи го и влијанието на цените при што се земаат предвид трошоците и заштедата на енергија од зголемената флексибилност во снабдувањето со енергија и од оптималното функционирање на електричните мрежи, вклучително и избегнатите трошоци и заштеди од намалените инвестиции во инфраструктурата.

(4) Анализата на трошоците и придобивките на ставот (2) на овој член земени во предвид при процената го вклучуваат особено следното:

1) Трошоци:

- капитални трошоци на постројки и опрема;
- капитални трошоци на поврзаните енергетски мрежи;
- варијабилни и фиксни оперативни трошоци;
- трошоци за енергија;
- трошоци за животна средина, здравје и безбедност и
- трошоци за труд и пазар, енергетска сигурност и конкурентност.

2) Придобивки:

- вредност и количина на испораката за потрошувачот (топлинска и електрична енергија);
- надворешни придобивки како што се еколошки придобивки, емисии на стакленички гасови и здравствени и безбедносни придобивки и
- ефектите на пазарот на трудот, енергетската безбедност сигурност и конкурентноста.”

Ставот (3) станува став (5).

Член 15

Во член 27 во ставот (2) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „но истите можат да бидат обезбедени и од страна на корисникот на енергетските услуги.“

По ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи:

„(7) Лицата од јавниот сектор во постапката за склучување на договори за енергетски услуги можат да ги применуваат и одредбите од Законот за јавните набавки”.

Во ставот (7) кој станува став (8) точката 1) се менува и гласи:

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të ri (3) dhe (4), në të cilat thuhet:

“(3) Gjatë vlerësimit nga paragrafi (1) i këtij neni, realizueshmëria ekonomike nga paragrafi (2) i këtij neni, përfshin analizën ekonomike e të gjitha efekteve relevante ekonomike, duke përfshirë edhe ndikimin e çmimeve, me ç'rast merren parasysh kostot dhe kursimet e energjisë nga rritja e fleksibilitetit në furnizimin me energji dhe nga funksionimi optimal i rrjeteve elektrike, duke përfshirë kostot dhe kursimet e shmangura nga investimet e reduktuara në infrastrukturë.

(4) Analiza e kostove dhe përfitimeve nga paragrafi (2) i këtij neni, që janë marrë parasysh gjatë vlerësimit, përfshijë në veçanti sa vijon:

1) Shpenzime:

- Shpenzimet kapitale të impianteve dhe pajisjeve,
- Shpenzimet kapitale të rrjeteve të lidhura energjetike,
- Shpenzimet operative variabile dhe fikse,
- Shpenzime për energji,
- Shpenzime për mjedisin jetësor, shëndetin dhe sigurinë, dhe
- Shpenzimet për punën dhe tregun, sigurinë energjetike dhe konkurrentshmërinë.”

2) Përfitimet:

- Vlera dhe sasia e realizimit për konsumatorin (energji termike dhe elektrike)
- Përfitimet e jashtme siç janë përfitimet ekologjike, emetimet e gazrave serrë dhe përfitimet shëndetësore dhe të sigurisë, dhe
- Efektet e tregut të punës, siguria energjetike, siguria dhe konkurrentshmëria.

Paragrafi (3) bëhet paragrafi (5).

Neni 15

Në nenin 27, në paragrafin (2), pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje (,) pas së cilës shtohen fjalët: “por të njëjtat mund të sigurohen edhe nga përdoruesi i shërbimeve energjetike.”

Pas paragrafit (6), shtohet paragrafi i ri (7), në të cilin thuhet:

“(7) Personat nga sektori publik në procedurën e lidhjes së marrëveshjeve për shërbime energjetike mund t'i zbatojnë edhe dispozitat e Ligjit për furnizime publike.”

Në pikën (7), që bëhet pika (8), pika 1 ndryshohet dhe në të thuhet:

“Qeveria, me propozimin e Ministrisë, miraton urdhëresë me të cilën rregullohen në mënyrë më të detajuar:

„Владата, на предлог на Министерството, донесува уредба со која подетално се уредуваат:

1) моделите на договори за енергетски услуги за загарантирани заштеди и за заеднички финансиски заштеди кои се користат при договарањето на енергетски услуги, кои особено содржат:

- предмет на договорот што опфаќа обем на енергетските услуги или другите услуги во функција на подобрување на енергетската ефикасност,
- времетраење и фази на договорот;
- утврдување на основната потрошувачка на енергија во зградите, уредите и постројките во согласност со овој закон и прописите донесени согласно со овој закон и утврдување на цени на енергија;
- одредби за обврски за загарантирана заштеда и за заедничка финансиска заштеда со примена на мерките на енергетска ефикасност, како и одредување на вредност на загарантираната заштеда со примена на методологија;
- права и обврски на страните;
- начин на спроведување и план за имплементација на мерките за енергетска ефикасност;
- начин за утврдување на исполнетост на обврските, мерење и верификација на заштеда,
- контрола на квалитетот на услугата и гаранции и
- одредби во случај на промена на законодавството и договорни казни.“

Ставот (8) кој станува став (9) се менува и гласи:

„Во случаите од ставовите (6) и (7) на овој член, јавните партнери односно лицата од јавниот сектор се должни да ги користат моделите на договорите за енергетски услуги, пропишани со уредбата од ставот (8) на овој член.“

Член 16

Во член 28 став (2) во точката 4) зборот „НАПЕЕ“ се заменува со зборовите „Планот за енергија и клима“.

Член 17

Насловот пред членот 31 и членот 31 се менува и гласи:

„Стратегија за реконструкција

Член 31

1) моделет e marrëveshjeve të shërbimeve energjetike për kursimet e garantuara dhe për kursimet e përbashkëta financiare që përdoren në kontraktimin e shërbimeve energjetike, që përmbajnë në veçanti:

- lënda e marrëveshjes që përfshin vëllimin e shërbimeve energjetike ose shërbimeve të tjera në funksion të përmirësimit të efikasitetit energjetik,

- kohëzgjatja dhe fazat e marrëveshjes:

- përcaktimin e konsumit bazë të energjisë në ndërtesa, pajisje dhe impiante, në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e miratuara në përputhje me këtë ligj dhe përcaktimin e çmimeve të energjisë;

- dispozita për detyrimet e garantuara të kursimit dhe për kursimet e përbashkëta financiare nëpërmjet zbatimit të masave të efikasitetit energjetik, si dhe përcaktimin e vlerës së kursimeve të garantuara nëpërmjet zbatimit të metodologjisë;

- të drejtat dhe detyrimet e palëve;

- mënyrën e zbatimit dhe planin për zbatimin e masave të efikasitetit energjetik;

- mënyra për përcaktimin e përmbushjes së detyrimeve, për të matur dhe verifikuar kursimet,

- kontrollin e cilësisë së shërbimit dhe garancive dhe

- dispozitat në rast të ndryshimit të legjislacionit dhe dënimeve kontraktuese;”

Paragrafi (8) i cili bëhet paragrafi (9) ndryshohet dhe në të thuhet:

“Në rastet nga paragrafët (6) dhe (7) të këtij neni, partnerët publikë, respektivisht personat nga sektori publik janë të detyruar të përdorin моделет e marrëveshjeve për shërbime energjetike të përcaktuara me urdhëresën nga paragrafi (8) i këtij neni.”

Neni 16

Në nenin 28 paragrafi (2) në pikën 4), fjala “NAPEE” zëvendësohet me fjalët “Plani i energjisë dhe klimës”.

Neni 17

Titulli para nenit 31 dhe neni 31 ndryshon dhe në të thuhet:

“Strategjia për rekonstrukcion

Neni 31

(1) Me propozim të Ministrisë, Qeveria miraton Strategji afatgjatë për të mbështetur rekonstrukcionin e ndërtesave të banimit, publike dhe komerciale, për periudhën deri në vitin 2050 (në tekstin e mëtejme: Strategjia për rekonstrukcion),

(1) На предлог на Министерството, Владата донесува долгорочна Стратегија за поддршка на реконструкцијата на згради за домување, јавни и комерцијални згради, за периодот од најмалку 20 години (во натамошниот текст: Стратегија за реконструкција), со цел трансформација на постоечките згради во високо енергетски ефикасни и декарбонизирани згради со приближно нула потрошувачка на енергија.

(2) Со Стратегијата за реконструкција треба да се обезбеди ефикасно, економски оправдано намалување на потрошувачката на енергија, со примена на мерки за енергетска ефикасност и истовремено намалување на загадувањето на животната средина и ублажување на климатските промени.

(3) Стратегијата за реконструкција содржи:

1) преглед на моменталната состојба на изградени и на реконструирани згради за домување, јавни и комерцијални згради и згради во кои се вршат индустриски процеси ;

2) идентификување на трошковно-ефективни пристапи за реконструкција кои се релевантни за видот на зградата и за климатската зона;

3) политики и мерки за подобрување на енергетската ефикасност при темелни реконструкции на згради, вклучително и темелни реконструкции во фази, како и за поддршка на трошковно-ефективни мерки за реконструкција;

4) преглед на политиките и активностите кои треба да бидат преземени на зградите за домување кои имаат најлоши карактеристики можностите за поддршка на овие згради, како и преглед на релевантните национални активности за ублажување на енергетската сиромаштија;

5) политики и дејствија за реконструкција на сите јавни згради;

6) препорачани идни активности кои имаат за цел насочување на инвестициските одлуки од страна на сопствениците, градежната индустрија и финансиските институции;

7) преглед на националните мерки и иницијативи за промоција на паметни технологии и поврзани и интегрирани згради и заедници, како и на вештините и образованието во градежништвото и секторот на енергетска ефикасност;

8) објективна и заснована на факти процена на очекуваната заштеда на енергија и другите придобивки поврзани со здравјето, безбедноста и квалитетот на воздухот;

9) видовите на мерки за поддршка за енергетска ефикасност за кои се доделуваат

me qëllim të transformimit të ndërtesave ekzistuese në ndërtesa me efikasitet të lartë energjetik dhe të dekarbonizuara me konsum pothuajse zero të energjisë.

(2) Strategjia për rekonstrukcion duhet të sigurojë ulje efikase, të justifikuar në aspektin ekonomik të konsumit të energjisë, duke zbatuar masat e efikasitetit energjetik dhe në të njëjtën kohë ulje të ndotjes së mjedisit jetësor dhe zbutje të ndryshimeve klimatike.

(3) Strategjia për rekonstrukcion duhet të përmbajë:

1) rishikimin e gjendjes aktuale të ndërtesave të ndërtuara dhe të rikonstruara për banim, ndërtesa publike dhe komunale dhe ndërtesa në të cilat kryhen procese industriale ;

2) identifikimin e qasjeve me kosto efektive për rekonstrukcion që janë relevante për llojin e ndërtesës dhe për zonën klimatike;

3) politikat dhe masat për përmirësimin e efikasitetit energjetik gjatë rekonstrukcionit të plotë të ndërtesave, duke përfshirë rekonstrukcionet e plota në faza, si dhe mbështetjen e masave me kosto efektive për rekonstrukcion;

4) pasqyrë të politikave dhe aktiviteteve që duhet të ndërmerren për ndërtesat e banimit që kanë karakteristikat më të këqija mundësitë për të mbështetur këto ndërtesa, si dhe pasqyrë të aktiviteteve përkatëse kombëtare për zbutjen e varfërisë energjetike;

5) politikat dhe veprimet për rindërtimin e të gjitha ndërtesave publike;

6) aktivitete të rekomanduara të ardhshme që synojnë orientimin e vendimeve investuese nga pronarët, industria e ndërtimit dhe institucionet financiare;

7) pasqyrë e masave dhe iniciativave kombëtare për promovimin e teknologjive inteligjente dhe ndërtesave dhe bashkësive të lidhura dhe të integruara, si dhe shkathtësive dhe arsimin në ndërtimtarinë dhe sektorin e efikasitetit energjetik;

8) vlerësim objektiv dhe i bazuar në fakte i kursimit të prishëm të energjisë dhe përfitimeve të tjera që lidhen me shëndetin, sigurinë dhe cilësinë e ajrit;

9) llojet e masave mbështetëse për efikasitetin energjetik, për të cilat ndahen mjete financiare dhe përfitime dhe lehtësime të tjera dhe

10) udhërrëfyes me masa, duke përfshirë masat për mbështetje dhe treguesit e përcaktuar për të matur progresin në raport me qëllimin afatgjatë të Bashkësisë energjetike për reduktimin e emetimeve

финансиски средства и други поволности и олеснувања и

10) патоказ со мерки, вклучувајќи ги мерките за поддршка и утврдени индикатори за мерење на напредокот во однос на долгорочната цел за намалување на емисијата на стакленичките гасови на Енергетската заедница, кој вклучува индикативни одредници за пет, 10, 15,20 и 25 години.

(4) Министерството ја доставува Стратегијата за реконструкција од ставот (1) на овој член до Секретаријатот на Енергетската заедница за информирање, најдоцна во рок од 30 дена од денот на донесувањето.

(5) Министерството го следи спроведувањето на Стратегијата за реконструкција и на секои три години го известува Секретаријатот на Енергетската заедница за напредокот во остварувањето на Стратегијата за реконструкција

(6) Во согласност со преземените обврски со Договорот за енергетската заедница, по потреба на предлог на Министерството, на секои три години Владата ја ревидира Стратегијата за реконструкција. Министерството ја доставува ревидираната Стратегија за реконструкција до Секретаријатот на енергетската заедница за информирање.

(7) При изработката на Стратегијата за реконструкција, како и при нејзиното ревидирање, Министерството спроведува јавна консултација со сите чинители од јавниот, приватниот и невладиниот сектор за што изготвува резиме. Резимето од спроведената јавна консултација претставува составен дел на Стратегијата за реконструкција.

(8) Средствата за изготвување на Стратегијата за реконструкција на згради се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија, грантови или донации.

(9) Стратегијата за реконструкција на згради се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Министерството.“

Член 18

По членот 31 се додаваат три нови наслови и три нови члена 31-а, 31-б и 31-в, кои гласат:

„Механизми за постигнување на целите на Стратегијата за реконструкција

Член 31-а

За поддршка на целите на Стратегијата за реконструкција и потребните инвестиции, Министерството при креирањето на

тë gazrave serrë, që përfshin përcaktime indikative për pesë, 10, 15, 20 dhe 25 vjet.

(4) Ministria ia dorëzon Strategjinë për Strategjinë për rekonstruksion nga paragrafi (1) i këtij neni, Sekretariatit të Bashkësisë Energjetike, jo më vonë se 30 ditë nga dita e miratimit.

(5) Ministria monitoron zbatimin e Strategjisë për rekonstruksion dhe informon çdo tre vjet Sekretariatit e Bashkësisë Energjetike për ecurinë e zbatimit të Strategjisë për rekonstruksion.

(6) Në përputhje me detyrimet e marra përsipër me Marrëveshjen për Bashkësi Energjetike, sipas nevojës me propozim të Ministrisë, Qeveria rishikon çdo tre vjet Strategjinë për rekonstruksion. Ministria dorëzon Strategjinë e rishikuar për rekonstruksion në Sekretariatit e Bashkësisë Energjetike.

(7) Gjatë përpilimit të Strategjisë për rekonstruksion, si dhe në rishikimin e saj, Ministria zbaton konsultim publik me të gjithë faktorët nga sektori publik, privat dhe joqeveritar, për çka përpilon rezyme. Rezymeja nga konsultimi i zbatuar publik është pjesë përbërëse e Strategjisë për rekonstruksion.

(8) Mjetet për përpilimin e Strategjisë për rekonstruksion të ndërtesave do të sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, grantet ose donacionet.

(9) Strategjia për rekonstruksion të ndërtesave publikohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në ueb faqen e Ministrisë”.

Neni 18

Pas nenit 31 shtohen tre tituj të ri dhe tre nene të reja 31-a, 31-b dhe 31-c, në të cilat thuhet:

“Mekanizmat për arritjen e qëllimeve të Strategjisë për rekonstruksion

Neni 31-a

Për të mbështetur qëllimet e Strategjisë për rekonstruksion dhe investimet e nevojshme, Ministria gjatë krijimit të politikave dhe masave për zbatimin e Strategjisë për rekonstruksion mundëson qasje të lehtësuar në mekanizmat e mëposhtëm për: 1) grumbullimin e projekteve, sipas platformave ose grupeve investuese, si dhe konsorciumeve të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, në mënyrë që të mundësohet qasje e investitorëve

политиките и мерките за спроведување на Стратегијата за реконструкција овозможува олеснет пристап до следниве механизми за:

- 1) агрегација на проекти, според инвестициски платформи или групи, како и конзорциуми на мали и средни претпријатија, за да се овозможи пристап на инвеститорите;
- 2) намалување на согледаниот ризик од операциите за енергетска ефикасност за инвеститорите и приватниот сектор;
- 3) користење на јавното финансирање за поттикнување на дополнителни инвестиции од приватниот сектор, како и за справување со пазарните нарушувања;
- 4) насочување на инвестициите во енергетски ефикасни јавни згради, во согласност со насоките на Енергетската заедница и
- 5) овозможување на достапни и транспарентни советодавни алатки, како и едношалтерски систем за потрошувачите и енергетските советодавни услуги, за соодветните финансиски инструменти и енергетска ефикасност.

Мерки за поддршка на енергетската ефикасност на згради за домување, јавни и комерцијални згради

Член 31-б

(1) Владата на предлог на Министерството, по претходно донесено решение од Комисијата за заштита на конкуренција согласно Закон за контрола на државната помош донесува Уредба за мерките за поддршка за реконструкција на зградите за домување, јавните и комерцијалните згради, чија цел е подобрување на нивната енергетската ефикасност.

(2) Со уредбата од ставот (1) на овој член, особено се уредуваат:

- 1) видовите на мерки за поддршка за енергетска ефикасност за кои се доделуваат финансиски средства и други поволности и олеснувања;
- 2) начинот на исполнување посебните услови кои треба да ги исполнат корисниците на мерките, вклучувајќи ги и корисниците кои спаѓаат во групата на ранливите потрошувачи на енергија;
- 3) инсталациите, опремата, инфраструктурата, вклучувајќи ја и дигиталната инфраструктура со која се подобрува енергетската ефикасност;
- 4) начинот на определувањето на мерките за поддршка за енергетска ефикасност, начинот на нивната исплата, како и периодот на нивното користење;
- 5) содржината на одлуката и јавниот оглас за спроведување на постапка за доделување на

2) зvogëlimin e rrezikut të perceptuar të operacioneve të efikasitetit energjetik për investitorët dhe sektorin privat;

3) përdorimin e financimit publik për të nxitur investime shtesë nga sektori privat, si dhe për ballafaqimin me prishjet e tregut;

4) orientimin e investimeve në ndërtesa publike me efikasitet energjetik, në përputhje me udhëzimet e Bashkësisë Energjetike; dhe

5) mundësimin e veglave të disponueshme transparente dhe këshillimore, si dhe sistem njësportelësh për konsumatorët dhe shërbimet këshillimore energjetike, për instrumentet përkatëse financiare dhe efikasitet energjetik.

Masat për mbështetje të efikasitetit energjetik për ndërtesat e banimit, publike dhe komerciale

Neni 31-b

(1) Qeveria, me propozim të Ministrisë, pas një vendimi të miratuar më parë nga Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës, në përputhje me Ligjin për kontrollin e ndihmës shtetërore, miraton Urdhëresën për masat mbështetëse për rekonstrukcionin e banesave, ndërtesave publike dhe komerciale, me qëllim të përmirësimit të efikasitetit të tyre energjetik.

(2) Me urdhëresën nga paragrafi (1) i këtij neni, veçanërisht përcaktohen:

1) llojet e masave për mbështetje të efikasitetit energjetik, për të cilat ndahen mjete financiare dhe përfitime dhe lehtësime të tjera;

2) kushtet e veçanta që duhet të plotësojnë përfituesit e masave, duke përfshirë përdoruesit që i përkasin grupit të konsumatorëve të rrezikuar të energjisë;

3) instalimet, pajisjet, infrastruktura, duke përfshirë infrastrukturën digjitale me të cilën përmirësohet efikasiteti energjetik;

4) mënyra e përcaktimit të masave mbështetëse për efikasitetin energjetik, mënyrën e pagesës së tyre, si dhe periudhën e përdorimit të tyre;

5) përmbajtja e vendimit dhe shpalljes publike për zbatimin e procedurës së tenderit për dhënien e mjeteve financiare dhe përfitimeve dhe lehtësimeve të tjera përdoruesve të masave për mbështetje;

6) mënyra e zbatimit të procedurës së dhënies së mjeteve dhe përfitimeve e lehtësive të tjera, duke përfshirë kriteret e përshtatshmërisë për përzgjedhjen e operatorëve ekonomikë;

финансиските средства и други поволности и олеснувања на корисниците за мерките за поддршка;

6) начинот на спроведување на постапката за доделување на финансиските средства и другите поволности и олеснувања, вклучително и критериуми за подобност за избор на економски оператори;

7) модели на договори за стекнување право на користење на финансиските средства и другите поволности и олеснувања;

8) документите кои се доставуваат во постапката за склучување на договорот за стекнување на право за користење на финансиски средства и други поволности и олеснувања; и

9) содржината, формата и начинот на водење на евиденција на корисниците на мерките.

(3) При утврдувањето на мерките во Уредбата од ставот (1) на овој член и нејзиното спроведување, се применуваат прописите за контрола на државната помош.

(4) Владата на предлог на Министерството, по претходно донесено решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата, донесува годишна програма за мерките за поддршка за реконструкција на зградите за домување, јавните и комерцијалните згради, која особено содржи :

1) обем на вкупната државна помош која се доделува преку мерките за поддршка за реконструкција на зградите за домување, јавните и комерцијалните згради, со цел подобрување на нивната енергетска ефикасност;

2) обем на државната помош предвидена со секоја од мерките за поддршка за реконструкција на зградите за домување, јавните и комерцијалните згради и

3) максимален износ на финансиските средства и другите поволности и олеснувања, кој може да биде доделен на поединечен корисник на мерките.

(5) Финансиските средства и другите поволности и олеснувања предвидени со годишната програма од ставот (4) на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија и/или други извори на финансирање согласно закон.

Доделување на право на користење на мерки за поддршка на енергетската ефикасност на згради за домување, јавни и комерцијални згради

31 - в

7) моделет e marrëveshjeve për përvetësimin e së drejtës së përdorimit të mjeteve financiare dhe përfitimeve e lehtësimeve të tjera;

8) dokumentet që dorëzohen në procedurën e lidhjes së marrëveshjes për përvetësimin e së drejtës së përdorimit të mjeteve financiare dhe përfitimeve dhe lehtësimeve të tjera; dhe

9) përmbajtjen, formën dhe mënyrën e mbajtjes së evidencës së përdoruesve të masave.

(3) Gjatë përcaktimit të masave në Urdhëresën nga paragrafi (1) i këtij neni dhe zbatimin e saj, zbatohen rregulloret e kontrollit të ndihmës shtetërore.

(4) Qeveria, me propozim të Ministrisë, pas një vendimi të miratuar më parë nga Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës, miraton program vjetor për masat mbështetëse për rekonstrukcionin e ndërtesave të banimit, ndërtesave publike dhe komerciale, e cila, në veçanti, përmban:

1) vëllimin e ndihmës së përgjithshme shtetërore që jepet nëpërmjet masave mbështetëse për rekonstrukcionin e ndërtesave për banim, ndërtesave publike dhe komerciale, me qëllim të përmirësimit të efikasitetit të tyre energjetik;

2) vëllimi i ndihmës shtetërore të parashikuar nga secila prej masave mbështetëse për rekonstrukcionin e ndërtesave të banimit, ndërtesave publike dhe komerciale;

3) shumata maksimale e mjeteve financiare dhe përfitimeve dhe lehtësimeve të tjera që mund t'i jepen një përdoruesi individual të masave.

(5) Mjetet financiare dhe përfitimet dhe lehtësimet e tjera të parashikuara nga programi vjetor nga paragrafi (4) i këtij neni do të sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe/ose burimeve të tjera të financimit, në përputhje me ligjin.

Dhënia e së drejtës së përdorimit të masave për mbështetjen e efikasitetit energjetik të ndërtesave për banim, ndërtesave publike dhe komerciale
31-c

(1) Përfituesit e masave mbështetëse për rindërtimin e banesave, ndërtesave publike dhe komerciale do të përzgjidhen përmes zbatimit të procedurës në përputhje me Ligjin për furnizime publike.

(2) Për zbatimin e procedurës nga paragrafi (1) i këtij neni, Ministria:

(1) Корисниците на мерките за поддршка за реконструкција на зградите за домување, јавните и комерцијалните згради се избираат преку спроведување на постапка согласно Законот за јавните набавки.

(2) За спроведување на постапката од ставот (1) на овој член, Министерството:

- 1) донесува одлука за започнување на постапката;
- 2) формира Комисија за спроведување на постапката;
- 3) ја одобрува тендерската документација;
- 4) го објавува огласот и
- 5) донесува одлука за избор на најповолен понудувач или одлука за поништување на постапката.

(3) Комисијата од ставот (3) точка 2) на овој член:

- 1) ги подготвува огласот и тендерската документација;
- 2) ја спроведува постапката;
- 3) ја спроведува евалуацијата на понудите;
- 4) доставува предлог до Министерството за донесување на одлука за избор на најповолен понудувач или одлука за поништување на постапка.

(4) Против одлуката од ставот (3) точка 4) на овој член, може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката.

(5) Министерството во рок од 30 дена од конечноста на одлуката за избор, склучува договор за право на користење на мерките за поддршка за реконструкција на зградите за домување, јавните и комерцијалните згради со најповолниот понудувач.“

Член 19

Во член 32 став (3) точката 9) се менува и гласи:

„типовите на згради и градежни единици во сопственост на лицата од јавниот сектор за кои е задолжително вградувањето на сончеви колектори за топла вода при изградбата на нови и значителна реконструкција на постојните згради.“

Член 20

Во член 36 во ставот (3) по зборовите „Енергетската Заедница“ запирката се заменува со точка, а зборовите „како дел од НАПЕЕ“ се бришат.

Член 21

1) merr vendim për fillimin e procedurës;

2) formon Komisionin për zbatimin e procedurës;

3) aprovon dokumentacionin e tenderit;

4) publikon shpalljen; dhe

5) merr vendim për përzgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm ose vendim për anulimin e procedurës së tenderit.

(3) Komisioni nga paragrafi (3) pika 2) të këtij neni:

1) përgatitë shpalljen dhe dokumentacionin e tenderit;

2) zbaton procedurën;

3) zbaton evaluimin e ofertave;

4) dorëzon propozim në Ministrinë për marrjen e vendimit për përzgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm ose vendimin për anulimin e procedurës së tenderit.

(4) Kundër vendimit nga paragrafi (3) pika 4) e këtij neni, mund të parashtrohet ankesë në Komisionin shtetëror për ankesa ndaj furnizimeve publike në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të vendimit.

(5) Ministria, në afat prej 30 ditëve nga hyrja në fuqi e vendimit për përzgjedhjen, lidh marrëveshje për të drejtën e përdorimit të masave mbështetëse për rekonstrukcionin e ndërtesave të banimit, ndërtesave publike dhe komerciale me ofertuesin më të favorshëm.”

Neni 19

Në nenin 32 paragrafi (3), pika 9 ndryshohet dhe në të thuhet:

”Ilojet e ndërtesave dhe njërive ndërtimore në pronësi të personave nga sektori publik, për të cilat instalimi i i detyrueshëm i kolektorëve diellorë të ujit të ngrohtë gjatë ndërtimit të ndërtesave të reja dhe rekonstrukcionit të konsiderueshëm të ndërtesave ekzistuese”.

Neni 20

Në nenin 36, paragrafi (3), pas fjalëve “Bashkësia energjetike”, presja zëvendësohet me një pikë dhe fjalët “si pjesë e NAPEE” fshihen.

Neni 21

Në nenin 38 paragrafi (2), pika 1) ndryshohet dhe në të thuhet:

”mënyrën e zbatimit të kontrollit energjetik të ndërtesave, për secilën kategori ndërtesash veç e veç (ndërtesa me sistem teknik të thjeshtë dhe ndërtesa me sistem teknik kompleks, në përputhje me kategorizimin e përcaktuar me Rregulloren për karakteristikat energjetike të ndërtesave në nenin 32

Во член 38 став (2) точката 1) се менува и гласи:

„начинот на спроведувањето на енергетската контрола на згради, за секоја категорија на згради посебно (згради со едноставен технички систем и згради со сложен технички систем, согласно со категоризацијата пропишана со Правилникот за енергетски карактеристики на зградите од членот 32 од овој закон), како и начинот на собирањето податоци за потрошувачка на енергија на зградите и дејноста што се врши на локацијата и анализата на податоците;“

Точката 4) се менува и гласи:

„ методологија за пресметка, мерење и верификација на заштедата на енергија кај зградите, како и за пресметка на трошковно-оптималните нивоа на минималните енергетски барања за карактеристиките на зградите и градежните елементи;“

Член 22

Во член 39 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Испитите од став (1) на овој член се спроведуваат во три испитни сесии годишно и тоа: февруарска, мајска и октомвриска сесија.“ Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4). Во ставовите (4), (5) и (6) кои стануваат ставови (5), (6) и (7) зборовите „ставот (3) на овој член“ се заменуваат со зборовите „ставот (4) на овој член“.

Во ставот (7) кој станува став (8) зборовите „ставот (6) на овој член“ се заменуваат со зборовите „ставот (7) на овој член“.

Ставовите (8), (9), (10) и (11) стануваат ставови (9), (10), (11) и (12).

Во ставот (12) кој станува став (13) зборовите „ставот (11) на овој член“ се заменуваат со зборовите „ставот (12) на овој член.“

Во ставот (13) кој станува став (14) зборовите „ставот (11) точка 1) на овој член“ се заменуваат со зборовите „ставот (12) точка 1) на овој член.“

Ставовите (14), (15) и (16) стануваат ставови (15), (16) и (17).

Член 23

По членот 40 се додава нов наслов и нов член 40-а кој гласи:

„Комисија за избор на правно лице за спроведување на обука и усовршување на енергетски контролори на згради

Член 40-а

(1) За целите на спроведување на повикот за избор на правно лице за спроведување на

тë këtij ligji), si dhe mënyrën e mbledhjes së të dhënave për konsumin e energjisë së ndërtesave dhe veprimtarinë e ushtruar në lokalitetin dhe analizën e të dhënave;”

Pika 4) ndryshohet dhe në të thuhet:

“ metodologjia për përlogaritje, matje dhe verifikim të kursimit të energjisë në ndërtesat, si dhe për përlogaritjen e niveleve me kosto optimale të kërkesave minimale energjetike për karakteristikat e ndërtesave dhe elementeve ndërtimore;”

Neni 22

Në nenin 39, pas paragrafit (1), shtohet paragrafi i ri (2) në të cilin thuhet:

“(2) Provimet nga paragrafi (1) i këtij neni do të zbatohen në tre sesione provimesh në vit edhe atë: sesionin e shkurtit, majit dhe tetorit.”

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4). Në paragrafët (4), (5) dhe (6), të cilat bëhen paragrafë (5), (6) dhe (7), fjalët “paragrafi (3) i këtij neni” zëvendësohen me fjalët “paragrafi (4) i këtij neni”.

Në paragrafin (7), i cili bëhet paragrafi (8), fjalët “paragrafi (6) i këtij neni” zëvendësohen me fjalët “paragrafi (7) i këtij neni”.

Paragrafët (8), (9), (10) dhe (11) bëhen paragrafë (9), (10), (11) dhe (12).

Në paragrafin (12), që bëhet paragrafi (13), fjalët “paragrafi (11) i këtij neni” zëvendësohen me fjalët “paragrafi (12) i këtij neni”.

Në paragrafin (13) që bëhet paragrafi (14), fjalët “paragrafi (11) pika 1) e këtij neni” zëvendësohen me fjalët “ paragrafi (12) pika 1) e këtij neni”.

Paragrafët (14), (15) dhe (16) bëhen paragrafë (15), (16) dhe (17).

Neni 23

Pas nenit 40, shtohet titull i ri dhe neni i ri 40-a në të cilin thuhet:

“Komisioni për përzgjedhjen e subjektit juridik për zbatimin e trajnimit dhe përmirësimin e kontrollorëve energjetikë të ndërtesave

Neni 40-a

(1) Me qëllim të zbatimit të thirrjes për përzgjedhjen e personit juridik për ushtrimin e trajnimit dhe përmirësimin e kontrollorëve të energjisë së ndërtesave, Agjencia formon Komision të përbërë nga tre anëtarë dhe zëvendësit e tyre nga radhët e nëpunësve administrativë në Agjenci, njëri prej të cilëve është kryetar.

(2) Komisioni nga paragrafi (1) i këtij neni:

1) hap aplikimet për zgjedhjen e personit juridik;

обука и усовршување на енергетски контролори на згради, Агенцијата формира Комисија составена од три члена и нивни заменици од редот на административните службеници во Агенцијата, од кои еден е претседател.

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член:

1) ги отвора пријавите за избор на правно лице;

2) ги оценува пријавите во согласност со овој закон и подготвува записник од нивното отворање;

3) дава предлог за избор на правни лица кои ги исполнуваат барањата да бидат даватели на обука и

4) подготвува извештај од оцената на пријавите, кој вклучува предлог за избор на спроведувачи на обука и го доставува до директорот на Агенцијата.

(3) Врз основа на извештајот од став (2) точка 4) на овој член, директорот на Агенција донесува решение за избор на правно лице за спроведување на обука и усовршување на енергетски контролори на згради.

(4) Против решението од став (3) на овој член може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Член 24

Во член 58 во ставот (1) зборовите „до 31 март 2024 година“, се заменуваат со зборовите „до 31 март 2025 година“.

Во ставот (4) зборовите „до 31 март 2024 година“, се заменуваат со зборовите „до 31 март 2025 година“.

Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

2) vlerëson aplikimet në përputhje me këtë ligj dhe përgatit procesverbal nga hapja e tyre;

3) jep propozim për përzgjedhjen e personave juridikë që plotësojnë kërkesat për të qenë dhënës të trajnimit; dhe

4) përgatitë raport për vlerësimin e aplikimeve, që përfshin propozim për përzgjedhjen e zbatuesve të trajnimit dhe ia dorëzon atë drejtorit të Agjencisë.

(3) Në bazë të raportit të përmendur në paragrafin (2) pika 4) të këtij neni, drejtori i Agjencisë miraton aktvendim për përzgjedhjen e personit juridik për zbatimin e trajnimit dhe përmirësimin e kontrollorëve energjetikë të ndërtesave.

(4) Kundër aktvendimit nga pika (3) e këtij neni mund të deklarohet ankesë në Komisionin shtetëror për vendimmarrje ndaj procedurës administrative dhe procedurën së marrëdhënies së punës të shkallës së dytë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të vendimit.

Neni 24

Në paragrafin (58), fjalët: “deri më 31 mars të vitit 2024” zëvendësohen me fjalët: “deri më 31 mars të vitit 2025”.

Në paragrafin (4), fjalët: “deri më 31 mars të vitit 2024” zëvendësohen me fjalët: “deri më 31 mars të vitit 2025”.

Neni 25

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН
I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА
ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ

Законот за енергетска ефикасност беше усвоен од Собранието на Република Северна Македонија во февруари 2020 година и истиот влезе во сила на 18.02.2020 година. Законот за енергетската ефикасност беше двапати менуван и дополнуван во 2021 и 2022 година. Предложените измени и дополнување на законот произлегуваат од потребата да се постигне поголема усогласеност на националното законодавство со европското, и на тој начин да се постигнат целите и придонесите за енергетската ефикасност во РСМ преку низата на механизми кои постојат во законот и чија соодветна имплементација го овозможува тоа.

Оттаму, во членот 1 од Предлог законот се внесува начелото „енергетската ефикасност прва“, утврдено со Директивата 2018/2002, со што за остварувањето на целите на законот, при енергетското планирање како и при носењето на одлуки за соодветните политики и инвестиции, од страна на носителите на јавни функции во д јавниот сектор, потрошувачите, вршителите на енергетските дејности согласно Законот за енергетика, големите трговци, малите и средни трговци и ЕСКО, приоритет ќе биде даден на алтернативните исплатливи мерки во енергетската ефикасност, со цел побарувачката на енергија и снабдувањето со енергија да се направат поефикасно, особено преку трошковно-ефективни заштеди на енергијата за крајна употреба, поефикасна конверзија, пренос и дистрибуција на енергијата и иницијативи за потребата на енергија.

Во членот 2, се доуредува обврската за донесување на уредба со која ќе се определат севкупните цели и придонеси за енергетска ефикасност, при чие одредување задолжително ќе бидат земени предвид севкупните цели и придонеси за енергетска ефикасност утврдени од страна на Енергетската заедница.

АРСЫЕТИМИ I ПРОПОЗИТИ ТЌ ЛИГИТ
I. SQARIMI I ПЌРМБАЈТЈЕС СЌ DISPOZITAVE ТЌ
ПРОПОЗИМ ЛИГИТ

Лиги пЌр ефикаситет енергјетик u miratua nga Kuvendi i RepublikЌs sЌ MaqedonisЌ sЌ Veriut nЌ shkurt tЌ vitit 2020 dhe hyri nЌ fuqi mЌ 18.02. tЌ vitit 2020. Ligi pЌr eфикаситет енергјетик u ndryshua dy herЌ nЌ vitin 2021 dhe 2022. Ndryshimet dhe plotЌsimet e propozuara nЌ ligj rezultojnЌ nga nevoja pЌr tЌ arritur harmonizim mЌ tЌ madh tЌ legjislacioni kombЌtar me atЌ evropian, dhe nЌ kЌtЌ mЌnyrЌ tЌ arrihen qЌllimet dhe kontributet pЌr eфикаситет енергјетик nЌ RMV pЌrmes njЌ sЌrЌ mekanizmash qЌ ekzistojnЌ nЌ ligjin dhe zbatimi i duhur i tЌ cilЌve e mundЌson atЌ.

Si rrjedhојЌ, nЌ nenin 1 tЌ Propozim ligjit, vendoset parimi “eфикаситетит енергјетике sЌ pari”, i pЌrcaktuar nga Direktiva 2018/2002, ku pЌr arritjen e qЌllimeve tЌ ligjit, nЌ planifikimin енергјетик, si dhe nЌ marrjen e vendimeve pЌr politikat dhe investimet pЌrkatЌse, nga bartЌsit e funksioneve publike nЌ sektorin publik, konsumatorЌt, ushtruesit e veprimtarive енергјетике nЌ pЌrputhje me Ligjin pЌr енергјетикЌ, tregtarЌt e mЌdhenj, tregtarЌt e vegjЌl dhe tЌ mesЌm dhe ESKO, do t’u jepet prioritет masave alternative me kosto efektive nЌ eфикаситетин енергјетик, me qЌllim qЌ kЌrkesa e energjisЌ dhe furnizimi me energji tЌ jenЌ mЌ eфикаs, veћanЌrisht pЌrmes kursimit tЌ energjisЌ me kosto efektive, konverzionit mЌ eфикаs, transmetimit dhe shpЌrndarjes sЌ energjisЌ dhe iniciativave pЌr nevojЌn e energjisЌ.

NЌ nenin 2 rregullohet nЌ mЌnyrЌ shtesЌ detyrimi pЌr tЌ miratuar urdhЌresЌ me tЌ cilЌn do tЌ pЌrcaktohen qЌllimet dhe kontributet e pЌrgjithshme pЌr eфикаситет енергјетик, gjatЌ pЌrcaktimit tЌ sЌ cilЌs do tЌ merren domosdoshmЌrisht parasysh qЌllimet dhe kontributet e pЌrgjithshme pЌr eфикаситет енергјетик tЌ pЌrcaktuara nga BashkЌsia Energјетике.

Измените кои се предлагаат со членот 3, се наметнати од потребата за усогласување со Регулативата 2018/1999/EU за управување со енергетската унија и климатска акција, која исто така претставува дел од Пакетот за чиста енергија. Со усвојувањето на првиот План за енергија и клима, во согласност со одредбите на Законот за енергетика на РСМ и низ имплементацијата на европското законодавство (Регулативата 2018/1999/EU) беше обезбеден интегрален и сеопфатен пристап за исполнување на климатските цели на РСМ. Во него, енергетската ефикасност е целосно интегрирана како една од петте димензии кои ги разработува овој план и следствено, со тоа престанува обврската за изработка на Национален акциски план за енергетска ефикасност (НАПЕЕ), согласно членот 6 од Законот за енергетска ефикасност. Досега беа усвоени четири тригодишни НАПЕЕ (последниот за периодот од 2019 до 2022 година, усвоен од Владата во 2021 година и во врска со тоа, Предлог законот сепак ја препознава потребата од изработка на Извештај за енергетска ефикасност (ИЕЕ) кој ќе претставува интерен документ кој ќе му помогне на Министерството за економија, како и на Владата на РСМ во подготовката на димензијата енергетска ефикасност во Планот за енергија и клима и воедно ќе обезбеди поголема следливост на имплементацијата на Планот за енергија и клима. Во таа смисла, се предвидува содржината и податоците во ИЕЕ, да бидат усогласени со содржината и податоците кои Министерството за економија ги пополнува во електронската платформа за известување управувана од страна на Европската агенција за животна средина, согласно Законот за климатска акција. Исто така, членовите 5, 6, 9 и 10 од Предлог законот се врши усогласување низ текстот на Законот за енергетска ефикасност, а во врска со предложената измена во членот 3 поврзана со интеграцијата на досегашниот НАПЕЕ со Планот за енергија и клима.

Со членот 4 на Предлог законот се допрецизираат одредбите поврзани со донесувањето на Правилникот за Програмите за енергетската ефикасност на единиците на локалната самоуправа, во смисла на олеснување на нивната изработка, а имајќи ги предвид ограничените капацитети во некои општини и незадоволителниот број на досега изработени Програми за енергетска ефикасност од страна на општините. Се предвидува овие програми самостојно да ги изработуваат општините со повеќе од 15.000

Ndryshimet e propozuara me nenin 3, janë imponuar nga nevoja e harmonizimit me Rregullativën 2018/1999/BE për menaxhimin e Bashkësisë Energjetike dhe aksionin klimatik, gjë që gjithashtu paraqet pjesë të Paketës për energji të pastër. Me miratimin e Planit të parë për energji dhe klimë, në përputhje me dispozitat e Ligjit për energjetikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe përmes implementimit të legjisllacionit evropian (Rregullativa 2018/1999/BE), është siguruar qasje integrale dhe gjithëpërfshirëse për të përmbushur qëllimet klimatike të RMV-së. Në të, efikasitet energjetik është integruar plotësisht si një nga pesë dimensionet e zhvilluara nga ky plan dhe si rrjedhojë, pushon detyrimi për të përpiluar Plan kombëtar të veprimit për efikasitet energjetik (PKVEE), në përputhje me nenin 6 të Ligjit për efikasitet energjetik. Deri më tani, janë miratuar katër PKVEE trevjeçare (i fundit për periudhën nga viti 2019 deri në vitin 2022, i miratuar nga Qeveria në vitin 2021 dhe në këtë drejtim, Propozim ligji ende dallon nevojën për të përgatitur Raport për efikasitet energjetik (REE), që do të jetë një dokument i brendshëm që do të ndihmojë Ministrinë e Ekonomisë, si dhe Qeverinë e RMV-së në përgatitjen e dimensionit të efikasitetit energjetik në Planin e energjisë dhe klimës dhe në të njëjtën kohë do të sigurojë ndjekje më të madhe të implementimit të Planit të energjisë dhe klimës. Në këtë kuptim, parashikohet që përmbajtja dhe të dhënat në REE të përputhen me përmbajtjen dhe të dhënat që Ministria e Ekonomisë i plotëson në platformën elektronike të raportimit të menaxhuar nga Agjencia Evropiane e Mjedisit Jetësor, në përputhje me Ligjin për aksion klimatik. Gjithashtu, nenet 5, 6, 9, 11, 18 dhe 25 të Propozim ligjit janë harmonizuar në të gjithë tekstin e Ligjit për efikasitet energjetik, e në lidhje me ndryshimin e propozuar në nenin 3 në lidhje me integrimin e PKVEE-së së deritanishme me Planin e energjisë dhe klimës.

Me nenin 4 të Propozim ligjit saktësohen në mënyrë shtesë dispozitat në lidhje me miratimin e Rregullores për programet për efikasitet energjetik të njësisive të vetëqeverisjes lokale, në kuptim të lehtësimit të përpilimit të tyre, e duke marrë parasysh kapacitetet e kufizuara në disa komuna dhe numrin e pakënaqshëm të programeve të përpiluara deri më tani për efikasitet energjetik nga komunat. Parashikohet që këto programe të zhvillohen në mënyrë të pavarur nga komunat me më shumë se 15.000 banorë, ndërsa komunat më të vogla do t'i zhvillojnë ato duke lidhur marrëveshje për

жители, додека помалите општини ќе ги изработуваат преку склучување договори за меѓуопштинска соработка со најголемата единица на локална самоуправа или со други соседни општини во соодветниот плански регион врз основа на Законот за меѓуопштинска соработка (со оглед на развиените капацитети и искуството во изработката на овие плански акти од страна на поголемите општини). Имајќи ја предвид важноста на Програмите за енергетска ефикасност во развојот на проектите за енергетска ефикасност на општинско ниво, се предвидува стимул за општините кои ќе изработат Програми за енергетска ефикасност преку користење на средствата од новоформиранiot фонд за енергетска ефикасност за финансирање на нивните проекти.

Во членот 7 од Предлогот на закон е внесена обврска за реконструирање на најмалку 3% од вкупната површина на зградите (со корисна подна површина од најмалку 250 м²) на годишно ниво, кои ги користат и се во сопственост на органите на централната власт, со што се врши усогласување со европското законодавство (Директивата 2018/2002) и обврските кои РСМ ги има преземено како земја потписничка на Договорот за Енергетска Заедница на југоисточна Европа.

Со членовите 8 и 9 се врши усогласување со актуелната состојба во секторот за енергетска ефикасност, како и со европското законодавство преку воспоставување на интегрален систем за управување со електрична енергија во јавниот сектор, кој предвидува напуштање на досегашното решение за информациски систем за следење и управување со потрошувачката на енергија, кој се досега не беше воспоставен.

Со членот 10, се менува членот 13 од Законот за енергетската ефикасност, кој се однесува на набавките во јавниот сектор во областа на енергетска ефикасност, и воедно се врши усогласување со ЕУ законодавството (Директивата 2009/33/EU за промоција на чисти и енергетски ефикасни возила за патен транспорт). Имено, при набавката на возила за патен транспорт, од страна на лицата од јавниот сектор, ќе треба да бидат дефинирани очекуваните енергетски и еколошки влијанија за време на оперативниот период на овие возила низ параметрите кои ќе ги вклучуваат потрошувачката на енергија, како и емисијата на јаглерод диоксид и другите стакленички гасови. Исто така, се предвидува во иднина,

bashkëpunim ndër-komunal me njësinë më të madhe të vetëqeverisjes lokale ose me komunat e tjera fqinje në rajonin përkatës të planifikimit në bazë të Ligjit për bashkëpunim ndërkomunal (duke marrë parasysh kapacitetet dhe përvojën e zhvilluar në përpilimin e këtyre akteve planifikuese nga komunat më të mëdha). Duke marrë parasysh rëndësinë e Programeve për efikasitet energjetik në zhvillimin e projekteve për efikasitet energjetik në nivel komunal, parashikohet një nxitje për komunat për të zhvilluar Programe për efikasitet energjetik duke përdorur mjetet nga Fondi i sapoformuar për efikasitet energjetik për të financuar projektet e tyre.

Në nenin 7 të Propozim ligjit është përfshirë detyrimi për rekonstrukcionin e të paktën 3% të sipërfaqes së përgjithshme të ndërtesave (me një sipërfaqe të dobishme prej të paktën 250 m²) në nivel vjetor, të cilat i përdorin dhe që janë në pronësi të organeve të pushtetit qendror, me çka bëhet harmonizimit me legjislacionin evropian (Direktiva 2018/2002) dhe detyrimet që RMV-ja i ka marrë përsipër si vend nënshkrues i Marrëveshjes për Bashkësisë Energjetike të Evropës Juglindore.

Me nenet 8 dhe 23 bëhet harmonizim me gjendjen aktuale në sektorin e efikasitetet energjetik, si dhe me legjislacionin evropian përmes vendosjes së sistemit të integruar të menaxhimit të energjisë elektrike në sektorin publik, që parashikon braktisjen e zgjidhjes së deritanishme për sistem informatik për ndjekjen dhe menaxhimin e konsumit të energjisë, që deri tani nuk ishte vendosur.

Me nenin 10, ndryshohet neni 13 i Ligjit për efikasitet energjetik, i cili u referohet furnizimeve në sektorin publik në fushën e efikasitetit energjetik, dhe njëherësh bëhet harmonizim me legjislacionin e BE-së (Direktiva 2009/33/BE për promovimin e automjeteve të pastra dhe me efikasitet energjetik për transportin rrugor). Me fjalë tjera, gjatë furnizimit të automjeteve për transportin rrugor nga personat e sektorit publik, ndikimet e pritshme energjetike dhe ekologjike gjatë periudhës operative të këtyre automjeteve do të duhet të përcaktohen përmes parametrave që do të përfshijnë konsumin e energjisë, si dhe emetimet e dioksidit të karbonit dhe gazrave të tjerë serrë. Gjithashtu parashikohet që në të ardhmen, kur furnizohen produkte që përdorin energji dhe janë lëndë e shënjimit energjetik, gjatë

при набавката на производи што користат енергија и кои се предмет на енергетско означување, при набавката на производи што користат енергија и кои не се предмет на енергетско означување, но се предмет на барањата за еко дизајн, како и при набавката на услуги и работи, лицата од јавниот сектор да ја наведат најниската прифатлива класа на енергетска ефикасност, односно да набавуваат производи со највисоко ниво на енергетска ефикасност, доколку тоа е економски оправдано и технички соодветно, при тоа водејќи сметка за конкуренцијата помеѓу економските оператори при спроведувањето на јавната набавка. Се предвидува овие принципи да се однесуваат на сите набавки, независно од висината на јавната набавка како досега.

Со членовите 12 и 13 се врши усогласување со Директивата за енергетска ефикасност 2018/2002, во делот на допрецизирање на алтернативните мерки кои Владата на РСМ може да ги воведо како дополние на обврзувачката шема за енергетска ефикасност (член 12) или да донесе одлука само за нивно воведување, односно се врши усогласување на одредбите за промоција на енергетската ефикасност при греење и климатизација (член 13).

Со членот 14, се врши доуредување на начинот на подготовка на Проценката на потенцијалот за примена на високоефикасно комбинирано производство на енергија и ефикасни системи за централно греење и климатизација, во согласност со барањата од Директивата за енергетска ефикасност.

Со членот 15 се допрецизира обврската за донесување на Уредба за моделите на договорите за енергетски услуги кои се користат при договарањето на енергетски услуги, одредби кои ќе овозможат побрз развој на пазарот на енергетски услуги во РСМ, преку предвидувањето и изработувањето на два модел-договори за енергетски услуги кои се користат при договарањето на енергетски услуги (договор за енергетски услуги за загарантирани заштеди и договор за заеднички финансиски заштеди), во согласност со Директивата за енергетска ефикасност 2018/2002 и најдобрите практики.

Со членот 16, во членот 28 став (2) во точката 4) зборот „НАПЕЕ“ се заменува со зборовите „Планот за енергија и клима“.

Со членот 17 се предвидува изработка на долгорочна Стратегија за реконструкција на

furnizimittë produkteve që përdorin energji dhe nuk janë lëndë e shënjimit energjetik, por janë lëndë e kërkesave për eko-dizajn, si dhe gjatë furnizimit të shërbimeve dhe punëve, personat nga sektori publik të përmendin klasën më të ulët të pranueshme të efikasitetit energjetik, respektivisht të furnizojnë produkte me nivelin më të lartë të efikasitetit energjetik, nëse kjo është e arsyeshme në aspektin ekonomik dhe teknikisht në mënyrë përkatëse, duke marrë parasysh konkurrencën midis operatorëve ekonomikë gjatë zbatimit të furnizimit publik. Parashikohet që këto parime të zbatohen për të gjitha furnizimet, pavarësisht nga sasia e furnizimeve publike si deri tani.

Me nenet 12 dhe 13 bëhet harmonizimi me Direktivën për efikasitet energjetik 2018/2002, në fushën e saktësimi shtesë të masave alternative që Qeveria e RMV-së mund t'i vendosë në plotësimin e skemës obliguese për efikasitet energjetik (neni 12), respektivisht harmonizimin e dispozitave për promovimin e efikasitetit energjetik gjatë ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar (neni 13).

Me nenin 14 bëhet rregullimi plotësues i mënyrës së përgatitjes së Vlerësimit të potencialit për aplikimin e sistemeve shumë efikase të prodhimit të kombinuar të energjisë elektrike dhe sistemeve efikase të ngrohjes qendrore dhe ajrit të kondicionuar, në përputhje me kërkesat e Direktivës për efikasitet energjetik.

Me nenin 15 bëhet rregullimi plotësues i detyrimit për miratimin e Urdhërësës për modelet e marrëveshjeve për shërbime energjetike që përdoren gjatë dakordimit të shërbimeve energjetike, dispozita që do të mundësojnë zhvillimin më të shpejtë të tregut të shërbimeve energjetike në RMV, përmes ofrimit dhe përpilimit të dy marrëveshjeve model për shërbimet energjetike që përdoren për dakordimin e shërbimeve energjetike (marrëveshje për shërbime energjetike për kursime të garantuara dhe marrëveshje për kursime të përbashkëta financiare), në përputhje me Direktivën për efikasitet energjetik 2018/2002 dhe praktikata më të mira.

Me nenin 16, në nenin 28 paragrafi (2) në pikën 4), fjala „NAPEE“ zëvendësohet me fjalët „Plani i energjisë dhe klimës“.

Me nenin 17 parashikohet përpilimi i Strategjisë afatgjatë për rekonstrukcionin e ndërtesave të

станбени, јавни и комерцијални згради до 2050 година, со цел трансформација на постоечките згради во високо енергетски-ефикасни и декарбонизирани згради со речиси нулта потрошувачка на енергија, со што би се обезбедило ефикасно, економски оправдано смалување на потрошувачката на енергија, со примена на мерки за енергетска ефикасност и истовремено смалување на загадувањето на околината. Иако постоечкиот член 31 од Законот за енергетска ефикасност предвидува усвојување на Стратегија за реконструкција на згради за домување, јавни и комерцијални згради, таа Стратегија не беше донесена, како дел од НАПЕЕ, и оттаму се наметна потребата од изработка на нова Стратегија со долгорочен фокус усогласена со барањата кои произлегуваат од европското законодавство.

Со членот 18 од предлог законот се врши транспозиција на членот 53 од Регулацијата 2018/1999/EU со додавање на новите членови 31а, 31б и 31в со кои се уредуваат содржината, мерките и механизмите за примената на Стратегијата и се предвидува Владата на РСМ на предлог на Министерството за економија да донесе уредба за мерките за поддршка за реконструкција на зградите за домување, јавните и комерцијалните згради, чија цел ќе биде подобрување на нивната енергетската ефикасност.

Со членовите 19, 21, 22 и 23 се вршат натамошни помали усогласувања на Законот за енергетска ефикасност заради олеснето донесување на Правилникот за енергетска контрола и Правилникот за енергетски карактеристики на зградите.

Со Членот 20 во член 36 во ставот (3) по зборовите „Енергетската Заедница“ запирката се заменува со точка, а зборовите „како дел од НАПЕЕ“ се бришат.

Со членот 24 од Предлог законот се вршат измени во поглед на продолжување на роковите во членот 58 од Законот за енергетска ефикасност, со цел избегнување на правен вакуум при вршење на енергетски контроли од страна на овластените енергетски контролори и лиценцирани правни лица. Од тие причини се предлага рокот на издадените овластување за вршење на енергетска контрола и издадените лиценци за вршење на енергетска контрола да се продолжи до 31 март 2025 година.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

banimit, publike dhe komerciale deri në vitin 2050, me qëllim të transformimit të ndërtesave ekzistuese në ndërtesa me efikasitet të lartë energjetik dhe të dekarbonizuara me konsum pothuajse zero të energjisë, që do të siguronte reduktim efektiv, të arsyetuar ekonomikisht të konsumit të energjisë, duke zbatuar masa për efikasitet energjetik dhe në të njëjtën kohë duke ulur ndotjen e mjedisit. Megjithëse neni ekzistues 31 i Ligjit për efikasitet energjetik parashikon miratimin e Strategjisë për rekonstrukcionin e ndërtesave për banim, ndërtesa publike dhe komerciale, ajo Strategji nuk u miratua asnjëherë, si pjesë e PKVEE, dhe kështu u imponua nevoja për të zhvilluar Strategji të re me fokus afatgjatë të harmonizuar me kërkesat që rrjedhin nga legjislacioni evropian.

Me nenin 18 të propozim ligjit transpozon nenin 53 të Rregullativës 2018/1999/BE duke shtuar nenet e reja 31a, 31b dhe 31c që rregullojnë përmbajtjen, masat dhe mekanizmat për zbatimin e Strategjisë dhe parashikon që Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut të miratojë një rregullore për masat mbështetëse për rindërtimin e banesave, ndërtesave publike dhe tregtare, që synojnë përmirësimin e efikasitetit të tyre energjetik.

Me nenet 19, 21, 22 dhe 23 bëhen harmonizime të mëtejshme të vogla të Ligjit për efikasitet energjetik me qëllim të lehtësimin të miratimit të Rregullores për kontrollin energjetik dhe Rregullores për karakteristikat energjetike të ndërtesave.

Me nenin 20 në nenin 36, në paragrafin (3), pas fjalëve “Bashkësia energjetike”, presja zëvendësohet me një pikë dhe fjalët “si pjesë e NAPEE” fshihen.

Me nenin 24 të Propozim ligjit bëhen ndryshime në drejtim të vazhdimin të afateve në nenin 58 të Ligjit për efikasitet energjetik, me qëllim të shmangies së vakuimit juridik gjatë ushtrimit të kontrolleve energjetike nga kontrollorët e autorizuar energjetikë dhe personat juridikë të licencuar. Për këtë arsye, propozohet zgjatja e afatit të autorizimit të lëshuar për ushtrimin e kontrollit energjetik dhe licencave të lëshuara për ushtrimin e kontrollit energjetik deri më 31 mars të vitit 2025.

II.NDËRLIDHJA E ZGJIDHJEVE TË PËRFSHIRA NË DISPOZITAT E PROPOZUARA

Предложените решенија од законот се во согласност со Законот за енергетска ефикасност и истите се надополнуваат.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Предложените решенија во законот ќе го забрзаат и олеснат усвојувањето и спроведувањето на Програмите за енергетска ефикасност на општините, преку обезбедување на поддршка при нивната изработка од страна на другите општини со очекување дека бројот на изработените Програми за енергетска ефикасност ќе го интензивира финансирањето на проектите од оваа област на општинско ниво, а во согласност со отпочнувањето со работа на Фондот за енергетска ефикасност при Развојната банка на РСМ.

Исто така, предложените решенија се очекува да имаат позитивни економски влијанија за приватниот сектор, со оглед на мерките кои го олеснуваат и забрзуваат развојот на пазарот за енергетски услуги (ЕСКО договори), овозможувајќи флексибилност при договарањето на енергетски услуги од страна на енергетските компании, за соодветно адресирање на финансиските и оперативните ризици во исполнувањето на овие договори.

Zgjidhjet e propozuara nga ligji janë në përputhje me Ligjin për efikasitet energjetik dhe të njëjtat plotësojnë njëra-tjetrën.

III. PASOJAT QË DO TË REZULTOJNË NGA ZGJIDHJET E PROPOZUARA

Zgjidhjet e propozuara në ligjin do të përshpejtojnë dhe lehtësojnë miratimin dhe zbatimin e Programeve për efikasitet energjetik të komunave, përmes sigurimit të mbështetjes gjatë përpilimit të tyre nga komunat e tjera me pritjen se numri i Programeve të përpiluara të efikasitetit energjetik do të intensivikojë financimin e projekteve në këtë fushë në nivel komunal, e në përputhje me fillimin me punë të Fondit për efikasitet energjetik në Bankën Zhvillimore të RMV-së.

Gjithashtu, zgjidhjet e propozuara pritet të kenë ndikime pozitive ekonomike për sektorin privat, duke marrë parasysh masat që lehtësojnë dhe përshpejtojnë zhvillimin e tregut të shërbimeve energjetike (marrëveshjet ESCO), duke mundësuar fleksibilitet në kontraktimin e shërbimeve energjetike nga kompanitë energjetike, për të adresuar në mënyrë adekuate rreziqet financiare dhe operative në përmbushjen e këtyre marrëveshjeve.

Одредби од законот кои што се менуваат или дополнуваат

Член 2

Целта на овој закон е да се обезбеди:

- 1) намалување на енергетските потреби преку ефикасно користење на енергијата со имплементирање на мерки за енергетска ефикасност;
- 2) остварување на целите за одржлив развој на енергетиката преку:
 - намалување на потрошувачката на енергија со примена на мерки за енергетска ефикасност и намалување на негативното влијание врз околината и
 - ефикасност при производство, пренос и дистрибуција на енергија;
- 3) зголемување на енергетската ефикасност во областа на домувањето и градежништвото преку подобрување на енергетските карактеристики на зградите;
- 4) зголемување на енергетската ефикасност во јавниот сектор, големите трговци, транспортниот сектор и производите кои користат енергија;
- 5) зголемување на енергетската ефикасност со искористување на обновливите извори на енергија и
- 6) создавање на услови за вршење на енергетските услуги, како и развивање на пазарот преку достапноста на услуги и производи со кои се зголемува енергетската ефикасност.

Член 5

- (1) Целите за енергетска ефикасност на ниво на Република Северна Македонија се утврдуваат со уредба којашто Владата ја донесува на предлог на министерството.
- (2) Уредбата од ставот (1) на овој член е во согласност со мерките и политиката за енергетска ефикасност утврдени со овој закон и Стратегијата за развој на енергетиката.
- (3) Целите за енергетска ефикасност утврдени со уредбата од ставот (1) на овој член се однесуваат на енергетска заштеда во потрошувачката на примарна или финална енергија или енергетскиот интензитет и се утврдуваат за период од најмалку десет години.

Dispozitat e ligjit që ndryshohen dhe plotësohen:

Neni 2

Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë:

- 1) reduktimin e nevojave energjetike nëpërmjet përdorimit efikas të energjisë me implementimin e masave të efikasitetit energjetik;
- 2) arritjen e qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm të energjetikës nëpërmjet:
 - reduktimit të konsumit të energjisë me zbatimin e masave për efikasitet energjetik dhe zvogëlimin të ndikimit negativ në mjedisin dhe
 - efikasitetin në prodhimin, transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë;
- 3) rritjen e efikasitetit energjetik në fushën e banimit dhe ndërtimtarisë, duke përmirësuar karakteristikat energjetike të ndërtesave;
- 4) rritjen e efikasitetit energjetik në sektorin publik, tregtarët e mëdhenj, sektorin e transportit dhe produktet që përdorin energjinë;
- 5) rritjen e efikasitetit energjetik duke shfrytëzuar burimet e ripërtërishme të energjisë dhe
- 6) krijimin e kushteve për ushtrimin e shërbimeve energjetike, si dhe zhvillimin e tregut nëpërmjet disponueshmërisë së shërbimeve dhe produkteve që rrisin efikasitetin energjetik.

Neni 5

- (1) Qëllimet e efikasitetit energjetik në nivel të Republikës së Maqedonisë së Veriut përcaktohen me dekret të miratuar nga Qeveria me propozim të Ministrisë.
- (2) Dekreti nga pika (1) e këtij neni është në përputhje me masat dhe politikën për efikasitet energjetik të përcaktuara me këtë ligj dhe Strategjinë e zhvillimit të energjetikës.
- (3) Qëllimet e efikasitetit energjetik të përcaktuara me urdhëresën nga paragrafi (1) i këtij neni i referohen kursimit energjetik në konsumin primar ose përfundimtar të energjisë ose intensitetit energjetik dhe përcaktohen për një periudhë prej të paktën dhjetë viteve.
- (4) Gjatë përcaktimit të qëllimeve nga paragrafi (1) i këtij neni, do të merren parasysh qëllimet e

(4) При одредување на целите од ставот (1) на овој член, се земаат предвид целите за енергетска ефикасност утврдени од страна на Енергетската заедница.

(5) Составен дел на уредбата од ставот (1) на овој член е методологија за утврдување и пресметка на целите за енергетска ефикасност.

(6) Министерството, најдоцна во рок од 15 дена по донесувањето на уредбата од ставот (1) на овој член, ги доставува утврдените цели за енергетска ефикасност до Секретаријатот на Енергетската заедница.

Национален Акциски план за енергетска ефикасност

Член 6

(1) Заради постигнување на целите утврдени во уредбата од член 5 став (1) од овој закон, на предлог на Министерството, Владата донесува Национален акциски план за енергетска ефикасност (во натамошниот текст: НАПЕЕ).

(2) Во рок од 15 дена од денот на донесувањето на НАПЕЕ од страна на Владата, Министерството го доставува НАПЕЕ до Секретаријатот на Енергетската заедница и го објавува на својата веб-страница.

(3) НАПЕЕ се донесува на секои три години.

(4) НАПЕЕ особено содржи:

1) анализа на спроведените мерки и активности од претходниот НАПЕЕ и извештај за постигнатите заштеди;

2) мерки и активности за подобрување на енергетската ефикасност во следниот тригодишен период;

3) едукативни и промотивни активности насочени кон поттикнување на рационално користење на енергијата;

4) рокови во кои треба да се спроведат мерките и активностите;

5) потребни средства за спроведување на предвидените мерки и активности, и начин на нивно обезбедување и

6) носители на одделни активности.

(5) Агенцијата го следи спроведувањето на НАПЕЕ и најдоцна до 31 мај секоја година, до Министерството доставува годишен извештај за реализација на НАПЕЕ.

Министерството го доставува годишниот извештај до Владата и Секретаријатот на Енергетската заедница.

(6) На барање на Агенцијата, лицата од јавниот сектор се должни да достават податоци за реализација на мерките и активностите, предвидени во НАПЕЕ за претходната година, најдоцна до 31 март во тековната година.

ефикаситетит енергетик të përcaktuara nga Bashkësiat energjetike.

(5) Pjesë përbërëse e urdhëresës së përmendur nga paragrafi (1) i këtij neni është metodologjia për përcaktimin dhe llogaritjen e qëllimeve të efiikasitetit energjetik.

(6) Ministria, jo më vonë se 15 ditë pas miratimit të urdhëresës nga paragrafi (1) i këtij neni, ia dorëzon Sekretariatit të Bashkësisë Energjetike qëllimet e përcaktuara për efiikasitet energjetik.

Plani kombëtar i veprimit për efiikasitet energjetik

Neni 6

(1) Për të arritur objektivat e përcaktuara në dekretin e nga neni 5 paragrafi (1) i këtij ligji, me propozim të Ministrisë, Qeveria miraton Planin kombëtar të veprimit për efiikasitetin energjetik (në tekstin e mëtejshëm: NAPEE).

(2) Brenda 15 ditëve nga dita e miratimit të NAPEE-së nga Qeveria, Ministria dorëzon NAPEE-në në Sekretariatit e Bashkësisë energjetike dhe e publikon atë në ueb-faqen e saj.

(3) NAPEE miratohet çdo tre vjet.

(4) NAPEE në veçanti përmban:

1) analiza të masave dhe aktiviteteve të zbatuara nga NAPEE-ja paraprake dhe raporti për kursimet e arritura;

2) masat dhe aktivitetet për përmirësimin e efiikasitetin energjetik në periudhën e ardhshme trevjeçare;

3) aktivitete edukative dhe promovuese që synojnë nxitjen e përdorimit racional të energjisë;

4) afatet brenda të cilave duhet të zbatohen masat dhe aktivitetet;

5) mjetet e nevojshme për zbatimin e masave dhe aktiviteteve të parashikuara dhe mënyrën e sigurimit të tyre; dhe

6) bartësit e aktiviteteve të veçanta.

(5) Agjencia monitoron zbatimin e NAPEE-së dhe jo më vonë se data 31 maj e çdo viti, i dorëzon Ministrisë raport vjetor për realimin e NAPEE-së.

Ministria ia dorëzon raportin vjetor Qeverisë dhe Sekretariatit të Bashkësisë energjetike.

(6) Me kërkesë të Agjencisë, personat e sektorit publik janë të detyruar të dorëzojnë të dhëna për realizimin e masave dhe aktiviteteve të parashikuara në NAPEE për vitin paraprak, jo më vonë se data 31 mars e vitit aktual. Agjencia dorëzon kërkesën më së voni deri më 31 janar të vitit rrjedhës.”

Агенцијата го доставува барањето најдоцна до 31 јануари во тековната година.

Член 7

(1) Советот на општината или на градот Скопје (во натамошниот текст: единица на локална самоуправа), на предлог на градоначалникот, а по претходно добиено позитивно мислење од Агенцијата, на секои три години донесува програма за енергетска ефикасност.

(2) Програмата за енергетска ефикасност од ставот (1) на овој член особено содржи:

1) податоци за потрошувачката на енергија во единицата на локалната самоуправа, збирно и по сектори;

2) анализа на спроведените мерки и активности од претходната програма;

3) цели за енергетска ефикасност на ниво на единиците на локалната самоуправа, по сектори;

4) мерки и активности за подобрување на енергетската ефикасност, по сектори;

5) рокови во кои треба да се спроведат одделните мерки и активности;

6) потребни средства за спроведување на предвидените мерки и активности, и начин на нивно обезбедување и

7) одговорно лице за спроведување на секоја од предвидените мерки или активности.

(3) Секоја од единиците на локалната самоуправа, најдоцна шест месеци пред истекот на периодот кој е опфатен со претходната програма, доставува на мислење до Агенцијата предлог програма за енергетска ефикасност за следниот период од три години.

(4) Во рок од 30 дена од приемот на предлог програмата за енергетска ефикасност од ставот (3) на овој член, Агенцијата доколку утврди дека предложената програма е во согласност со одредбите од овој закон и прописите донесени согласно со овој закон дава позитивно мислење. Доколку предложената програма не е во согласност со одредбите од овој закон и прописите донесени согласно со овој закон, Агенцијата ја известува единицата на локалната самоуправа дека истата треба да се измени, со давање на насоки за потребните измени.

(5) После добивањето на позитивното мислење од ставот (4) на овој член, советот на единицата на локалната самоуправа ја донесува програмата за енергетска ефикасност од ставот (1) на овој член и во рок од 30 дена по донесувањето ја доставува до Агенцијата.

(6) За спроведување на Програмата за енергетска ефикасност од ставот (1) на овој

Нени 7

(1) Кëshilli i komunës ose i Qytetit të Shkupit (në tekstin e mëtejshëm: njësia e vetëqeverisjes lokale), me propozim të kryetarit të komunës, e pasi të ketë marrë më parë mendim pozitiv nga Agjencia, çdo tre vjet miraton program të efikasitetit energjetik.

(2) Programi i efikasitetit energjetik nga paragrafi (1) i këtij neni duhet të përmbajë në veçanti:

1) të dhëna për konsumin e energjisë në njësinë e vetëqeverisjes lokale, në mënyrë përmbledhëse dhe sipas sektorëve;

2) analiza e masave dhe aktiviteteteve të zbatuara nga programi paraparak;

3) qëllimet e efikasitetit energjetik në nivel të njësive të vetëqeverisjes lokale, sipas sektorëve;

4) masat dhe aktivitetet për përmirësimin e efikasitetit energjetik, sipas sektorëve;

5) afatet brenda të cilave duhet të zbatohen masat dhe aktivitetet e veçanta;

6) mjetet e nevojshme për zbatimin e masave dhe aktiviteteteve të parashikuara, dhe mënyra e sigurimit të tyre; dhe

7) person përgjegjës për zbatimin e secilës prej masave ose aktiviteteteve të parashikuara.

(3) Secila nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, jo më vonë se gjashtë muaj përpara përfundimit të periudhës së përfshirë nga programi paraparak, i dorëzon Agjencisë mendim ndaj programit të propozuar për efikasitetit energjetik përperiudhën e ardhshme prej tre vjetësh.

(4) Agjencia, brenda 30 ditëve nga pranimi i propozim programi për efikasitetit energjetik nga paragrafi (3) i këtij neni, nëse përcakton se programi i propozuar është në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe rregulloret e miratuara në përputhje me këtë ligj, jep mendim pozitiv. Nëse programi i propozuar nuk është në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe rregulloret e miratuara në përputhje me këtë ligj, Agjencia njofton njësinë e vetëqeverisjes lokale se i njëjti duhet të ndryshohet, duke ofruar udhëzime për ndryshimet e nevojshme.

(5) Pas marrjes së mendimit pozitiv nga paragrafi (4) i këtij neni, këshilli i njësisë së vetëqeverisjes lokale miraton programin e efikasitetit energjetik nga paragrafi (1) i këtij neni dhe ia dorëzon Agjencisë brenda 30 ditëve pas miratimit të tij.

(6) Për zbatimin e Programit të efikasitetit energjetik nga paragrafi (1) i këtij neni, këshilli i njësisë së vetëqeverisjes lokale, me propozim të kryetarit të

член, советот на единицата на локална самоуправа, на предлог на градоначалникот, донесува годишен план најдоцна 30 дена по донесувањето на програмата.

(7) Агенцијата го следи спроведувањето на мерките и активностите предвидени во програмите од ставот (1) на овој член и најдоцна до 30 април секоја година, до министерството доставува збирен извештај изготвен врз основа на доставените годишни планови на единиците на локалната самоуправа и информациите за спроведување на програмите.

(8) Министерството го доставува извештајот од ставот (7) на овој член како дел од годишниот извештај за реализација на НАПЕЕ до Секретаријатот на Енергетската заедница.

(9) Министерот кој раководи со министерството (во натамошниот текст: министерот), на предлог на Агенцијата, донесува Правилник со кој се пропишуваат:

- 1) содржината и формата на програмата од ставот (1) на овој член;
- 2) содржината и формата на обрасците и методологијата за пресметки потребни за изготвување на програмата од ставот (1) на овој член;
- 3) начинот на изработка, содржината и формата на годишниот план од ставот (6) на овој член;
- 4) начинот на изработка, содржината и формата на извештајот за спроведување на програмата од ставот (1) на овој член за претходната година и
- 5) начинот на доставување до Агенцијата на програмата, годишниот план и извештајот за спроведување на програмата за претходната година.

Член 8

Во однос на спроведувањето на овој закон, министерството е надлежно за:

- 1) изготвување и предлагање на Стратегија за реконструкција на згради до Владата, во соработка со министерството надлежно за работите од областа на градежништвото;
- 2) изготвување и предлагање на НАПЕЕ до Владата;
- 3) вршење на надзор над работата на Агенцијата и единиците на локалната самоуправа, согласно со одредбите од овој закон;
- 4) издавање на лиценци за вршење на енергетски контроли на големите трговци и лиценци за вршење на енергетски контроли на згради;

komunës, miraton plan vjetor jo më vonë se 30 ditë pas miratimit të programit.

(7) Agjencia monitoron zbatimin e masave dhe aktiviteteteve të parashikuara në programet nga paragrafi (1) i këtij neni dhe, jo më vonë se data 30 prill e çdo viti, i dorëzon Ministrisë raport përmbledhës të përgatitur në bazë të planeve të dorëzuara vjetore të njërive të vetëqeverisjes lokale dhe informacioneve për zbatimin e programeve.

(8) Ministria dorëzon raportin nga paragrafi (7) i këtij neni si pjesë të raportit vjetor për zbatimin e NAPEE-së në Sekretariatit e Bashkësisë energjetike.

(9) Ministri që udhëheqë Ministrinë (në tekstin e mëtejshëm: ministri), me propozim të Agjencisë, miraton Rregullore me të cilën përcaktohen:

- 1) përmbajtja dhe forma e programit nga paragrafi (1) i këtij neni;
- 2) përmbajtja dhe forma e formulareve dhe metodologjisë për llogaritjet e nevojshme për përpilimin e programit nga paragrafi (1) i këtij neni;
- 3) mënyrën e përpilimit, përmbajtjen dhe formën e planit vjetor nga paragrafi (6) i këtij neni;
- 4) mënyrën e përpilimit, përmbajtjen dhe formën e raportit për zbatimin e programit nga paragrafi (1) i këtij neni për vitin paraprak dhe
- 5) mënyrën e dorëzimit në Agjenci të programit, planit vjetor dhe raportit për zbatimin e programit për vitin paraprak.

Neni 8

Në lidhje me zbatimin e këtij ligji, Ministria është kompetente për:

- 1) përpilimin dhe propozimin e Strategjisë për rekonstrukcionin e ndërtesave pranë Qeverisë, në bashkëpunim me Ministrinë kompetente për punët në fushën e ndërtimtarisë;
- 2) përpilimin dhe propozimin e NAPEE-së në Qeverinë;
- 3) ushtrimin e mbikëqyrjes së punës së Agjencisë dhe të njërive të vetëqeverisjes lokale, në përputhje me dispozitat e këtij ligji;
- 4) lëshimin e licencave për ushtrimin e kontrolleve energjetike të tregtarëve të mëdhenj dhe licencave për ushtrimin e kontrolleve energjetike të ndërtesave;

- 5) издавање на овластувања за енергетските контролори на големите трговци и овластувања за енергетските контролори на згради;
- 6) водење на регистар на овластени енергетски контролори и регистар на носители на лиценци за вршење на енергетски контроли и
- 7) вршење на други надлежности согласно со одредбите од овој закон.

Член 9

Во однос на спроведувањето на овој закон, Агенцијата е надлежна за:

- 1) предлагање на мерки за реализација на политиките на енергетската ефикасност;
- 2) поднесување на иницијативи, како и предлагање и координирање на студии и проекти за подобрување на енергетска ефикасност;
- 3) давање на стручна поддршка при подготовка на подзаконски акти кои произлегуваат од овој закон;
- 4) спроведување на анализи за утврдување на предлог-цели за енергетска ефикасност на ниво на Република Северна Македонија;
- 5) давање на стручна поддршка при подготовката на НАПЕЕ;
- 6) следење и известување за спроведувањето на НАПЕЕ;
- 7) издавање на решенија за избор на правни лица за спроведување на обуки за енергетски контролори и обуки за усовршување на енергетски контролори, како и следење на нивната работа;
- 8) изработка на програма за обука за енергетски контролори и програма за обука за усовршување на енергетски контролори;
- 9) давање на стручна поддршка на единиците на локална самоуправа или други државни органи при изработка на програми и мерки за подобрување на енергетската ефикасност;
- 10) воспоставување, управување, одржување и надградување на информацискиот систем за следење и управување со потрошувачката на енергија кај лицата од јавниот сектор (во натамошниот текст: Информациски систем), како и спроведување на обуки за назначени лица;
- 11) воспоставување, управување, одржување и надградување на електронска алатка за следење и верификација достапна на интернет (во натамошниот текст: МВП алатка), како и спроведување на обуки за назначени лица и
- 12) вршење на други работи согласно со одредбите од овој закон.

5) лешимин е авторизиме пѐр контролорѐт е енергјисѐ пѐр трегтарѐт е мѐдхенј дхе авторизимет пѐр контролорѐт енергјетикѐ тѐ ндѐртесаве;

6) мбajтја е регјистрит тѐ контролорѐве тѐ авторизуар енергјетикѐ дхе регјистрит тѐ бартѐсве тѐ лиценуар пѐр уштримин е контроллевѐ енергјетике дхе

7) уштримин е компетенцаве тѐ тјера нѐ пѐрпутьје ме диспозитат е кѐтиј лигји.

Нени 9

Нѐ лидхе ме збaтимин е кѐтиј лигји, Агјенциа ѐштѐ компетенте пѐр:

- 1) пропозимин е масаве пѐр реализимин е политикаве тѐ ефикаситетит енергјетик;
- 2) параштримин е инициативаве, си дхе пропозимин дхе координимин е студиме дхе пројектеве пѐр пѐрмирѐсимин е ефикаситетит енергјетик;
- 3) офримин е мбѐсштетјес професионале нѐ пѐргатитјен е актеве нѐнлигјоре қѐ резултојнѐ нга кы лигји;
- 4) збaтимин е анализаве пѐр пѐрцaктимин е пропозим-қѐллимеве тѐ ефикаситетит енергјетик нѐ nivel тѐ Републикѐс сѐ Маqedонисѐ сѐ Veriut;
- 5) офримин е мбѐсштетјес професионале нѐ пѐргатитјен е НАПЕЕ;
- 6) monitorимин дхе нјoфтимин пѐр збaтимин е НАПЕЕ;
- 7) лѐшимин е актвѐндиме дхе пѐрзгједхјен е personаве јуридикѐ пѐр збaтимин е трајниме дхе пѐр контролорѐт енергјетикѐ дхе трајниме дхе пѐр пѐрсосјен е контролорѐве енергјетикѐ, си дхе monitorимин е пунѐс сѐ tyre;
- 8) пѐрпилимин е програмит пѐр трајним пѐр контролорѐт енергјетик дхе програмит пѐр трајнимин е пѐрсосјес сѐ контролорѐве енергјетикѐ;
- 9) офримин е мбѐсштетјес професионале пѐр нјѐситѐ е vetѐqeverisјес lokale осе органет е тјера штетѐроре нѐ пѐрпилимин е програме дхе масаве пѐр пѐрмирѐсимин е ефикаситетит енергјетик;
- 10) vendосјен, менaxhimин, mirѐмбajтјен дхе пѐрмирѐсимин е системит информатик пѐр monitorимин дхе менaxhimин е konsumит тѐ енергјисѐ те personат нга секторит публик (нѐ тексин е мѐтејмѐ: Системит информатик), си дхе збaтимин е трајниме дхе пѐр personат е емѐруар;
- 11) vendосјен, менaxhimин, mirѐмбajтјен дхе sendѐртимин е vegлѐс електронике пѐр monitorимин дхе verifikимин е disponueshѐм нѐ internet (нѐ текстин е мѐтејмѐ: vegла MVP), си дхе збaтимин е трајниме дхе пѐр personат е емѐруар дхе
- 12) уштримин е пунѐве тѐ тјера нѐ пѐрпутьје ме диспозитат е кѐтиј лигји.

Член 10

(1) Зградите кои се во сопственост и се користат од страна на лицата од јавниот сектор на државно ниво мораат да ги исполнуваат минималните барања за енергетски карактеристики на згради пропишани согласно овој закон и прописите донесени согласно со овој закон.

(2) Министерството, во соработка со Службата за општи и заеднички работи при Владата, подготвува список на зградите со вкупна корисна подна површина над 250 m² кои не ги исполнуваат минималните барања за енергетски карактеристики, кои се во сопственост и се користат од страна на лицата од јавниот сектор на државно ниво, со исклучок на зградите наведени во членот 37 од овој закон. списокот се објавува на веб- страницата на министерството.

(3) За потребите на изготвување на списокот од ставот (2) на овој член, Службата за општи и заеднички работи при Владата доставува барање за доставување на податоци до лицата од јавниот сектор на државно ниво, особено за податоци за енергетските карактеристики, годината на изградба и вкупната корисна подна површина на зградата, кои се должни да ги достават бараните податоци во рок од 60 дена од денот на доставување на барањето.

(4) списокот од ставот (2) на овој член особено ги содржи следниве податоци:

1) вкупна корисна подна површина, изразена во m² и

2) енергетските карактеристики или други релевантни енергетски податоци за соодветната зграда.

(5) Министерството, во соработка со Службата за општи и заеднички работи при Владата, подготвува предлог план за реконструкција на згради кои ги користат лицата од јавниот сектор на државно ниво, кој на годишно ниво опфаќа реконструкција на најмалку 1% од вкупната корисна подна површина на зградите објавени во списокот од ставот (2) на овој член.

(6) Планот за реконструкција на згради од ставот (5) од овој член се однесува на период од три години и во него се наведуваат зградите кои се предмет на реконструкција, информации за зградата, лицето од јавниот сектор на државно ниво кое е корисник, локацијата и сопственикот на зградата, како и динамика со приоритет на реконструкција.

(7) Владата, на предлог на министерството, го донесува Планот за реконструкција на згради од ставот (5) на овој член.

Нени 10

(1) Ндërтесат që janë në pronësi dhe në përdorim të personave nga sektori publik në nivel shtetëror duhet të plotësojnë kërkesat minimale për karakteristikat energjetike të ndërtesave të parashikuara në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e miratuara në përputhje me këtë ligj.

(2) Ministria, në bashkëpunim me Shërbimin e punëve të përgjithshme dhe të përbashkëta të Qeverisë, përgatit listën e ndërtesave me sipërfaqe të përgjithshme të dobishme të dyshemesë mbi 250 m², që nuk plotësojnë kërkesat minimale për karakteristikat energjetike, të cilat zotërohen dhe përdoren nga subjektet e sektorit publik në nivel shtetëror, me përjashtim të ndërtesave të përmendura në nenin 37 të këtij ligji. Lista publikohet në ueb-faqen e Ministrisë.

(3) Për nevojat e përgatitjes së listës nga paragrafi (2) i këtij neni, Shërbimi i punëve të përgjithshme dhe të përbashkëta i Qeverisë do të dorëzojë kërkesë për dorëzimin e të dhënave për personat nga sektori publik në nivel shtetëror, veçanërisht për të dhënat mbi karakteristikat energjetike, vitin e ndërtimit dhe sipërfaqen e përgjithshme të dobishme të katit të ndërtesës, që janë të detyruar t'i dorëzojnë të dhënat e kërkuara brenda 60 ditëve nga dita e dorëzimit të kërkesës.

(4) Lista nga paragrafi (2) i këtij neni në veçanti i përmban të dhënat si vijon:

1) sipërfaqen e përgjithshme të dobishme të dyshemesë, e shprehur në m² dhe

2) karakteristikat energjetike ose të dhëna të tjera relevante energjetike për ndërtesën përkatëse.

(5) Ministria, në bashkëpunim me Shërbimin e punëve të përgjithshme dhe të përbashkëta të Qeverisë, përgatit propozim-planin për rekonstrukcionin e ndërtesave që përdoren nga personat e sektorit publik në nivel shtetëror, që në nivel vjetor përfshin rekonstrukcionin e të paktën 1% të sipërfaqes së përgjithshme të dobishme të dyshemesë të ndërtesave të publikuara në listën nga paragrafi (2) i këtij neni.

(6) Plani për rekonstrukcionin e ndërtesave nga paragrafi (5) të këtij neni ka të bëjë me periudhën prej tre viteve dhe në të do të përmenden ndërtesat që i nënshtrohen rekonstrukcionit, informacione për ndërtesën, personin nga sektori publik në nivel shtetëror që është përdorues, vendndodhjen dhe pronarin e ndërtesës, si dhe dinamikën me prioritet të rekonstrukcionit.

(7) Qeveria, me propozim të Ministrisë, miraton Planin për rekonstrukcionin e ndërtesave nga paragrafi (5) i këtij neni.

(8) При изработка на планот за реконструкција на згради од ставот (5) на овој член, се земаат предвид целите и мерките предвидени со НАПЕЕ и Стратегијата за реконструкција на згради од членот 31 од овој закон.

(9) Средствата за спроведување на планот за реконструкција на згради од ставот (5) од овој член се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија и од други извори, согласно со закон.

(10) Лицата од јавниот сектор, вклучувајќи ги и лицата од јавен сектор на државно ниво кои користат згради кои не се опфатени со списокот од ставот (2) на овој член, врз основа на спроведена енергетска контрола на згради, можат да ја унапредат енергетската ефикасност, преку спроведување на целите и мерките од извештајот за спроведената енергетска контрола согласно со членот 38 од овој закон.

Информациони систем за следење и управување со потрошувачката на енергија

Член 11

(1) Лицата од јавниот сектор се должни да ја следат и да управуваат со потрошувачката на енергија во зградите или градежните единици во коишто ја вршат дејноста на начин на кој се остварува заштеда на енергија, како и да ги спроведуваат пропишаните мерки за подобрување на енергетската ефикасност за кои се одговорни согласно НАПЕЕ, програмите и годишните планови.

(2) Единиците на локалната самоуправа, покрај обврските од ставот (1) на овој член, се должни да ја следат и да управуваат со потрошувачката на енергија во јавното осветлување на начин на кој се остварува заштеда на енергија.

(3) Со цел исполнување на обврските од ставовите (1) и (2) од овој член, Агенцијата го воспоставува и одржува Информациониот систем.

(4) Информациониот систем особено содржи податоци за потрошувачка на енергија и трошоци за потрошената енергија во зградите или градежните единици во кои лицата од јавниот сектор ја вршат дејноста, односно за јавното осветлување, нивни општи карактеристики, како и климатолошки податоци потребни за пресметување на енергетските карактеристики на зградите. На предлог на Агенцијата, министерот со Правилник за информации систем поблиску ги пропишува:

(8) Гјатѐ пѐргатитјес сѐ планит пѐр реконструксионин е ндѐртесаве нга параграфи (5) и кѐтиј нени, до тѐ меррен парасysh qѐллимет dhe masat e parashikuara нга NAPEE dhe Strategjia пѐр реконструксионин е ндѐртесаве нга нени 31 и кѐтиј лигји.

(9) Mjetet пѐр зbatimин е планит пѐр реконструксионин е ндѐртесаве нга параграфи (5) и кѐтиј нени до тѐ сигурohen нга Buxheti i Republikѐs сѐ Маqedonisѐ сѐ Veriut dhe нга burime тѐ tjera, нѐ пѐрпuthје me лигјин.

(10) Personat нга сектори publik, duke пѐрфshirѐ personat нга сектори publik нѐ nivel shtetѐror qѐ пѐрдorин ндѐртеса qѐ nuk janѐ пѐрфshirѐ me listѐn нга параграфи (2) и кѐтиј нени, нѐ базѐ тѐ kontrollит тѐ zbatuar energjetik тѐ ндѐртесаве, mund тѐ avancojnѐ efikasitetин energjetik duke zbatuar qѐlлимет dhe masat e raportit пѐр kontrollин е zbatuar energjetik нѐ пѐрпuthје me nenин 38 тѐ кѐтиј лигји.

Системи информатик пѐр мониторинг и менахминг и консумит тѐ енергјисѐ

Нени 11

(1) Personat нга сектори publik janѐ тѐ дetyruar тѐ monitorojнѐ dhe menaxhojnѐ konsumин е енергјисѐ нѐ ндѐртесат ose njѐsitѐ ндѐртиморе нѐ тѐ cilat ata ushtrojnѐ veprimtarинѐ нѐ мѐнyрѐ qѐ тѐ arrijnѐ kursимин е енергјисѐ, si dhe тѐ zbatojнѐ masat e пѐрcaktuara пѐр пѐрмирѐсимин е ефикаситетин енергјетик пѐр тѐ cilѐn ata janѐ пѐргјегјѐс нѐ пѐрпuthје me NAPEE, programet dhe planet vjetore.

(2) Njѐsitѐ e vetѐqeverisjes lokale, пѐрveq дetyрimeve нга параграфи (1) и кѐтиј нени, janѐ тѐ дetyruara тѐ monitorojнѐ dhe menaxhojnѐ konsumин е енергјисѐ нѐ ndrичимин publik нѐ мѐнyрѐ qѐ тѐ arrihet kursимин е енергјисѐ.

(3) Me qѐlлим тѐ пѐрmbushjes сѐ дetyрimeve нга параграфѐт (1) dhe (2) тѐ кѐтиј нени, Agjencia vendosѐ dhe mirѐmban Системин информатик.

(4) Системи информатик duhet тѐ пѐрmbajѐ нѐ veqanti тѐ dhѐна пѐр konsumин е енергјисѐ dhe kostot пѐр energјинѐ е konsumuar нѐ ндѐртесат ose njѐsitѐ ндѐртиморе нѐ тѐ cilat personat нга сектори publik ushtrojnѐ veprimtarинѐ, respektivisht пѐр ndrичимин publik, karakteristikat e tyre тѐ пѐргјиттshme, si dhe тѐ dhѐнат klimatologјике тѐ nevojshme пѐр llogaritјен е karakteristikave energјетике тѐ ндѐртесаве. Me propozим тѐ Agjencisѐ, ministri me Rregullore пѐр системин информатик и пѐрcактон мѐ нга аfѐр :

1) мѐнyрѐн е vendosjes, menaxhimит dhe mirѐmbajtјес сѐ Системит информатик;

- 1) начинот на воспоставување, водење и одржување на Информацискиот систем;
 - 2) содржината, формата и видот на податоци кои корисниците на Информацискиот систем ги прибираат, внесуваат и верифицираат;
 - 3) начинот, постапката и роковите за внесување и верификација на податоците во Информацискиот систем;
 - 4) начинот на користење, објавување и пристап до информациите од Информацискиот систем;
 - 5) начин на спроведување на обука за назначени лица кај лицата од јавниот сектор и
 - 6) индикативна листа на лица од јавниот сектор кои имаат обврска за внесување на податоци во Информацискиот систем.
- (5) Лицата од јавниот сектор определени со Правилникот за информациски систем согласно со ставот (4) точка 6) на овој член, се должни да определат одговорни лица од редот на своите вработени или да ангажираат надворешно стручно лице, кои имаат обврска да:
- 1) управуваат со производството на енергија во зградите и градежните единици во кои вршат активности, доколку такво производство постои;
 - 2) внесуваат податоци во Информацискиот систем за месечната потрошувачка на енергија за секоја зграда или градежна единица во која лицата од јавниот сектор ја вршат дејноста односно за јавното осветлување и
 - 3) внесуваат податоци во Информацискиот систем за трошоци за потрошената енергија.
- (6) Управата за хидрометеоролошки работи е должна од редот на своите вработени да определи одговорно лице задолжено за внесување на климатолошките податоци во Информацискиот систем, најмалку еднаш годишно.

Член 12

- (1) Со цел следење на реализација на мерките за енергетска ефикасност, Агенцијата ја воспоставува и одржува МВП алатката.
- (2) Во зависност од исполнетоста на критериумите по однос на видот на спроведената мерка за енергетска ефикасност, остварените заштеди на енергија и вкупната корисна подна површина на зградата, лицата од јавниот сектор, давателите на енергетски услуги и енергетските контролори имаат обврски да внесуваат податоци во МВП алатката.

- 2) përmbajtjen, formën dhe llojin e të dhënave që përdoruesit e Sistemit informatik i mbledhin, vendosin dhe verifikojnë;
- 3) mënyrën, procedurën dhe afatet për regjistrimin dhe verifikimin e të dhënave në Sistemin informatik;

4) mënyrën e përdorimit, publikimit dhe qasjes në informacionet nga Sistemi informatik;

5) mënyra e zbatimit të trajnimit për personat e emëruar te personat e sektorit publik dhe

6) listë indikative të personave nga sektori publik, të cilët kanë detyrimin të vendosin të dhëna në Sistemin informatik.

(5) Personat nga sektori publik të përcaktuar nga Rregullorja për sistemin informatik në përputhje me paragrafin (4) pika 6) të këtij neni janë të detyruar të përcaktojnë personat përgjegjës nga radhët e punëmarrësve të tyre ose të angazhojnë një ekspert të jashtëm, të cilët kanë detyrimin të:

1) menaxhojnë prodhimin e energjisë në ndërtesat dhe njësitë ndërtimore në të cilat ata ushtrojnë veprimtari, nëse një prodhim i tillë ekziston;

2) vendosin të dhëna në Sistemin informatik për konsumin mujor të energjisë për çdo ndërtesë ose njësi ndërtimore në të cilën personat nga sektori publik ushtrojnë veprimtarinë, respektivisht për ndriçimin publik; dhe

3) vendosjen e të dhënave në Sistemin informatik për kostot e energjisë së konsumuar.

(6) Drejtoria e punëve hidrometeorologjike është i detyruar nga radhët e të punësuarve të saj të caktojë një person përgjegjës për vendosjen e të dhënave klimatologjike në Sistemin informatik, të paktën një herë në vit.

Neni 12

(1) Me qëllim të monitorimit të realizimit të masave të për efikasitetit energjetik, Agjencia vendosë dhe mirëmban veglën MVP.

(2) Në varësi të përmbushjes së kriterëve në lidhje me llojin e masës së zbatuar të efikasitetit energjetik, kursimet e arritura të energjisë dhe sipërfaqja e përgjithshme e dobishme e dyshemesë së ndërtesës, subjektet e sektorit publik, ofruesit e shërbimeve energjetike dhe kontrolluesit energjetik kanë detyrime për të vendosur të dhëna në veglën MVP.

(3) Me propozimin e Agjencisë, ministri me Rregulloren për veglën MVP i përcakton më nga afër:

(3) На предлог на Агенцијата, министерот со Правилник за МВП алатката поблиску ги пропишува:

- 1) постапките и техничките параметри за воспоставување и надградување на МВП алатката според ниво на пристап;
- 2) поблиските критериуми од ставот (2) на овој член;
- 3) содржината, формата и видот на податоци кои се прибираат и внесуваат во МВП алатката;
- 4) начинот, постапката и роковите за внесување и верификација на податоците во МВП алатката;
- 5) начинот на користење, објавување и пристап до информациите од МВП алатката;
- 6) методологија за пресметка на заштедите на енергија како резултат на спроведените мерките за енергетска ефикасност;
- 7) методологија за пресметка на постигнатите заштеди на енергија преку давање на енергетски услуги;
- 8) постапка за верификација на заштедите;
- 9) начинот на кој податоците од МВП алатката може да се применат при изработка на НАПЕЕ, програми и годишните планови и
- 10) начин на спроведување на обука за назначени лица кај лицата од јавниот сектор.

(4) За целите на внесување на податоци во МВП алатката, лицата од јавниот сектор назначуваат одговорно лице.

(5) При изготвување на извештаите за реализација на НАПЕЕ, како и при следењето на спроведувањето на мерките и активностите предвидени во програмите и плановите за енергетска ефикасност на единиците на локална самоуправа пропишани согласно овој закон и прописите донесени согласно овој закон, Агенцијата ги користи податоците од МВП алатката.

Член 13

(1) При набавка на производи што користат енергија и кои се предмет на енергетско означување согласно овој закон и прописите донесени согласно овој закон, чијашто вредност е повисока од 70.000 евра во денарска противвредност, лицата од јавниот сектор на државно ниво се должни во техничката спецификација да ја наведат најниската прифатлива класа на енергетска ефикасност на производите кои се предмет на набавката, доколку тоа е економски оправдано и технички соодветно, при тоа водејќи сметка за конкуренцијата помеѓу економските

1) процедурат dhe parametrat teknikë për vendosjen dhe sendërtimin e veglës MVP sipas nivelit të qasjes;

2) kriteret më të afërta nga paragrafi (2) i këtij neni;

3) përmbajtja, forma dhe lloji i të dhënave që mblidhen dhe vendosen në veglën MVP;

4) mënyra, procedura dhe afatet për vendosjen dhe verifikimin e të dhënave në veglën MVP;

5) mënyrën e përdorimit, publikimit dhe qasjes deri te informacionet nga vegla MVP;

6) metodologjinë për llogaritjen e kursimit të energjisë si rezultat i masave të zbatuara për efikasitet energjetik;

7) metodologjinë për llogaritjen e kursimeve të arritura të energjisë nëpërmjet ofrimit të shërbimeve energjetike;

8) procedura e verifikimit të kursimeve;

9) mënyra në të cilën të dhënat nga vegla MVP mund të zbatohen në përgatitjen e NAPEE, programeve dhe planeve vjetore; dhe

10) mënyra e zbatimit të trajnimit për personat e emëruar te personat nga sektori publik.

(4) Për qëllimet e vendosjes së të dhënave në veglën MVP, personat nga sektori publik emërojnë person përgjegjës.

(5) Gjatë përgatitjes së raporteve për realizimin e NAPEE-së, si dhe gjatë monitorimit të zbatimit të masave dhe aktiviteteve të parashikuara në programet dhe planet për efikasitet energjetik të njëjësive të vetëqeverisjes lokale të përcaktuara në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e miratuara në përputhje me këtë ligj, Agjencia do të përdorë të dhënat nga vegla MVP.

Neni 13

(1) Gjatë furnizimit të produkteve që përdorin energji dhe që i nënshtrohen shënimit energjetik në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e miratuara në përputhje me këtë ligj, vlera e të cilave është më e lartë se 70.000 EUR në kundërvlerë në denarë, personat nga sektori publik në nivel shtetëror janë të detyruar të përmendin në specifikimin teknik klasën më të ulët të pranueshme të efikasitetit energjetik të produkteve që i nënshtrohen furnizimit, nëse kjo është e justifikuar ekonomikisht dhe teknikisht e përshtatshme, duke marrë parasysh konkurrencën midis operatorëve ekonomikë në zbatimin e furnizimit publik.

оператори при спроведувањето на јавната набавка.

(2) При набавка на производи што користат енергија и кои не се предмет на енергетско означување согласно овој закон и прописите донесени согласно овој закон, чијашто вредност е повисока од 70.000 евра во денарска противвредност, лицата од јавниот сектор на државно ниво се должни да набавуваат производи со најниско ниво на енергетска ефикасност утврдено со методологијата пропишана со Правилникот од ставот (5) на овој член, доколку тоа е економски оправдано и технички соодветно, при тоа водејќи сметка за конкуренцијата помеѓу економските оператори при спроведувањето на јавната набавка.

(3) При набавки на услуги и работи со вредност повисока од 70.000 евра во денарска противвредност, лицата од јавниот сектор на државно ниво се должни да ги обврзат понудувачите, при извршувањето на услугите или работите кои се предмет на јавната набавка да користат само производи кои ги задоволуваат барањата наведени во ставовите (1) и (2) на овој член. Оваа обврска се однесува исклучиво на нови производи кои се набавуваат од страна на понудувачите, делумно или целосно, за давање на предметните услуги или работи.

(4) Кога лицата од јавниот сектор на државно ниво набавуваат или изнајмуваат простории за сопствена употреба, зградите и градежните единици во кои се наоѓаат таквите простории мора да поседуваат соодветен сертификат за енергетски карактеристики кој ги исполнува минималните барања за енергетска ефикасност во согласност со Правилникот за енергетски карактеристики на згради.

(5) Министерот донесува Правилник со кој се пропишуваат:

1) најниските прифатливи класи на енергетска ефикасност на производите од ставот (1) на овој член, по групи на производи кои се предмет на енергетско означување согласно со овој закон и прописите донесени согласно со овој закон;

2) методологија за утврдување на нивото на енергетска ефикасност за производите кои не се предмет на енергетско означување согласно со овој закон и прописите донесени согласно овој закон и

3) најниската класа на енергетска ефикасност на зградите и градежните единици од ставот (4) на овој член.

(2) Гјатѐ furnizimit të produkteve që përdorin energji dhe që nuk i nënshtrohen shënimit energjetik në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e miratuara në përputhje me këtë ligj, vlera e të cilave është më e lartë se 70.000 EUR në kundërvlerë në denarë, personat nga sektori publik në nivel shtetëror janë të detyruar të furnizojnë produkte me nivelin më të ulët të efikasitetit energjetik të përcaktuar me metodologjinë e përcaktuar me Rregulloren nga paragrafi (5) i këtij neni, nëse kjo është e arsyeshme ekonomikisht dhe teknikisht e përshtatshme, duke marrë parasysh konkurrencën midis operatorëve ekonomikë në zbatimin e furnizimit publik.

(3) Гјатѐ furnizimit të shërbimeve dhe punëve me vlerë më të lartë se 70.000 EUR në kundërvlerë në denarë, personat nga sektori publik në nivel shtetëror janë të detyruar t'i detyrojnë ofertuesit, gjatë ushtrimit të shërbimeve ose punëve që janë objekt i furnizimit publik, të përdorin vetëm produkte që plotësojnë kërkesat e përmendura në paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni. Ky detyrim u referohet ekskluzivisht produkteve të reja që furnizohen nga ofertuesit, pjesërisht ose plotësisht, për ofrimin e shërbimeve ose punëve në fjalë.

(4) Kur personat e sektorit publik furnizojnë ose japin me qira ambiente për përdorim personal, ndërtesat dhe njësitë ndërtimore në të cilat ndodhen hapësirat e tilla duhet të posedojnë certifikatë përkatëse për karakteristika energjetike që plotëson kërkesat minimale për efikasitet energjetik në përputhje me Rregulloren për karakteristikat energjetike të ndërtesave.

(5) Ministri miraton një rregullore me të cilën përcaktohen:

1) klasat më të ulëta të pranueshme të efikasitetit energjetik të produkteve nga paragrafi (1) i këtij neni, nga grupet e produkteve që janë lëndë e shënimit energjetik në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e miratuara në përputhje me këtë ligj;

2) metodologjia për përcaktimin e nivelit të efikasitetit energjetik për produktet që nuk janë lëndë e shënimit energjetik në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e miratuara në përputhje me këtë ligj; dhe

3) klasa më e ulët të efikasitetit energjetik të ndërtesave dhe njësite ndërtimore, nga paragrafi (4) i këtij neni”.

Neni 14

Член 14

(1) Владата на предлог на министерството, донесува Уредба со која се утврдува обврзувачка шема за енергетска ефикасност (во натамошниот текст: ОШЕЕ) за постигнување на заштеди во финалната потрошувачка на енергија, која операторите на системите за дистрибуција и/или снабдувачите со енергија (во натамошниот текст обврзани страни со ОШЕЕ) се должни да ја применат.

(2) ОШЕЕ особено содржи:

1) определување на обврзаните страни со ОШЕЕ;

2) методологија за пресметка на годишни заштеди во потрошувачката на финална енергија, за секој тип на енергент од обврзаните страни со ОШЕЕ посебно;

3) точно определени цели на годишни заштеди во потрошувачката на финалната енергија, за секој тип на енергент за секоја од обврзаните страни со ОШЕЕ посебно;

4) мерки со кои се достигнуваат целите за енергетска ефикасност утврдени со ОШЕЕ и

5) начини за известување од страна на обврзаните страни со ОШЕЕ, како и начини за следење и верификација на заштедите од страна на Агенцијата.

(3) Ако обврзаните страни со ОШЕЕ не ги преземат мерките за постигнување на определените цели на годишни заштеди се должни да извршат плаќање на парични средства во износ определен согласно со прописите со кои се уредува работењето на Фондот за енергетска ефикасност.

(4) Целите за заштеда во потрошувачката на финална енергија, методологијата за пресметка на годишните заштеди и референтниот период за утврдувањето на целите утврдени во уредбата од ставот (1) на овој член, мора да се во согласност со преземените обврски со ратификуваните меѓународни договори.

(5) Со уредбата од ставот (1) на овој член, Владата може да пропише и алтернативни мерки за достигнување на целите за заштеди во потрошувачката на финална енергија кои се утврдени со ОШЕЕ, при тоа определувајќи кој дел од целите за заштеди е планирано да се достигне со примена на алтернативните мерки.

(6) Средствата за реализација на алтернативните мерки може да се обезбедат преку донации, буџетот на Република Северна Македонија и од други извори. Во случаите кога Владата обезбедува финансиска поддршка во врска со реализација на

(1) Qeveria, me propozim të Ministrisë, miraton Urdhëresën për përcaktimin e skemës detyruese të efikasitetit energjetik (në tekstin e mëtejme: SOEE) për arritjen e kursimeve në konsumin përfundimtar të energjisë, të cilën janë të detyruar ta zbatojnë operatorët e sistemeve të shpërndarjes dhe/ose furnizuesit e energjisë (në tekstin e mëtejme: palët e obliguara me SOEE-në).

(2) SOEE-ja në veçanti duhet të përmbajë:

1) përcaktimin e palëve të obliguara me SEEE-në;

2) metodologjinë për llogaritjen e kursimeve vjetore në konsumin përfundimtar të energjisë, për çdo lloj energjie nga palët e obliguara me SOEE-në veç e veç;

3) qëllime të përcaktuara saktë të kursimeve vjetore në konsumin përfundimtar të energjisë, për çdo lloj energjie për secilën nga palët e detyruara me SOEE-në veç e veç;

4) masat me të cilat arrihen qëllimet e efikasitetit energjetik të përcaktuara nga SOEE dhe

5) mënyrat e njoftimit nga palët e obliguara me SOEE-në, si dhe mënyrat e monitorimit dhe verifikimit të kursimeve nga Agjencia.

(3) Nëse palët e obliguara me SOEE-në nuk i ndërmarrin masat për të arritur qëllimet e përcaktuara të kursimeve vjetore, ato janë të detyruara të bëjnë pagesën e parave në dorë në shumën e përcaktuar në përputhje me rregulloret që rregullojnë funksionimin e Fondit të efikasitetit energjetik.

(4) Qëllimet për kursimin në konsumin e energjisë përfundimtare, metodologjia për llogaritjen e kursimeve vjetore dhe periudha e referencës për përcaktimin e qëllimeve të përcaktuara në urdhëresën nga paragrafi (1) i këtij neni, duhet të jenë në përputhje me detyrimet e marra përsipër nga marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare.

(5) Me urdhëresën nga paragrafi (1) i këtij neni, Qeveria mund të përcaktojë edhe masa alternative për arritjen e qëllimeve për kursimin në konsumin e energjisë përfundimtare që janë përcaktuar nga SOEE, duke përcaktuar se cila pjesë e qëllimeve të kursimit planifikohet të arrihet duke zbatuar masat alternative.

(6) Mjetet për realizimin e masave alternative mund të sigurohen përmes donacioneve, buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nga burime të tjera. Në rastet kur Qeveria siguron mbështetje financiare në lidhje me realizimin e masave alternative, zbatohen rregulloret e kontrollit të ndihmës shtetërore.

алтернативните мерки, се применуваат прописите за контрола за државна помош.

(7) Ако уредбата од ставот (1) на овој член ги определува операторите на системите за дистрибуција на енергија како обврзани страни со ОШЕЕ, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (во натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), преку соодветните тарифни системи, ги признава оправданите трошоци во врска со обврските за операторите на системите за дистрибуција утврдени со ОШЕЕ.

(8) Агенцијата е надлежна да го следи спроведувањето на ОШЕЕ. Регулаторната комисија за енергетика е должна на барање на Агенцијата да достави податоци во врска со работењето на обврзаните страни со ОШЕЕ, потребни за следењето на спроведувањето на ОШЕЕ.

(9) Агенцијата на својата веб-страница, за секоја од обврзаните страни со ОШЕЕ посебно, ги објавува планираните и остварените заштеди на финалната потрошувачка на енергија на годишно ниво.

(10) Најдоцна до 31 јануари во тековната за претходната година, секоја од обврзаните страни со ОШЕЕ е должна да поднесе до Министерството и Агенцијата податоци за вкупните продажби на енергија, географската дистрибуција на продадената односно дистрибуираната енергија на територијата на целата држава, податоци за категориите на потрошувачи согласно Правилата за тарифните системи за дистрибуција каде што е тоа применливо, како и предлог мерки кои имаат за цел да ја подобрат енергетската ефикасност и други податоци кои се неопходни за спроведување на ОШЕЕ, алтернативните мерки и НАПЕЕ.

(11) Министерството во рок од 30 дена од донесувањето на уредбата од ставот (1) на овој член, го известува Секретаријатот на Енергетската заедница за мерките и начинот на постигнување на целите утврдени со уредбата.

Член 23

(1) Со цел промоција на енергетската ефикасност и искористување на системите за греење и климатизација, во мерките утврдени во Програмата за реализација на Стратегијата за развој на енергетиката која се донесува согласно со Законот за енергетика, се изготвува и процена на потенцијалот за примена на високоефикасно комбинирано производство на енергија и ефикасни системи за централно греење и климатизација.

(7) Nëse urdhëresja nga paragrafi (1) i këtij neni janë përcaktuar operatorët e sistemeve të shpërndarjes së energjisë si palë të obliguara me SOEE-në, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe Shërbimeve të Ujit (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni Rregullator i Energjetikës), nëpërmjet sistemeve përkatëse tarifore, njihen kostot e arsyetuara në lidhje me detyrimet për operatorët e sistemeve të shpërndarjes së përcaktuar me SOEE-në.

(8) Agjencia është kompetente për monitorimin e zbatimit të SOEE-së. Komisioni Rregullator i Energjetikës është i obliguar, me kërkesë të Agjencisë, të dorëzojë të dhëna në lidhje me funksionimin e palëve të obliguara me SOEE, të nevojshme për ndjekjen e zbatimit të SOEE-së.

(9) Agjencia publikon në ueb-faqen e saj kursimet e planifikuara dhe të arritura të konsumit përfundimtar të energjisë në baza vjetore për secilën nga palët e obliguara me SOEE-në veç e veç.

(10) Jo më vonë se data 31 janar e vitit rrjedhës, secila nga palët e detyruara me SOEE është e detyruar të parashtrijë në Ministrinë dhe Agjencinë të dhëna për shitjet e përgjithshme të energjisë, shpërndarjen gjeografike të energjisë së shitur ose të shpërndarë në të gjithë vendin, të dhëna për kategoritë e konsumatorëve në përputhje me Rregulloret për sistemet tarifore të shpërndarjes kur kjo është e zbatueshme, si dhe propozim masat që synojnë përmirësimin e efikasitetit energjetik dhe të dhëna të tjera që janë të domosdoshme për zbatimin e SOEE, masave alternative dhe NAPEE.

(11) Ministria, brenda 30 ditëve nga miratimi i urdhëresës nga paragrafi (1) të këtij neni, njofton Sekretariatit e Bashkësisë energjetike për masat dhe mënyrën e arritjes së qëllimeve të përcaktuara me urdhëresën.

Neni 23

(1) Me qëllim të promovimit të efikasitetit energjetik dhe përdorimit të sistemeve të ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar, masat e përcaktuara në Programin për realizimin e Strategjisë së zhvillimit të energjetikës të miratuar në përputhje me Ligjin për energjetikë vlerësojnë gjithashtu potencialin për zbatimin e prodhimit të energjisë së kombinuar me efikasitet të lartë dhe sistemeve efikase për ngrohjen qendrore dhe ajrin e kondicionuar.

(2) Процената од ставот (1) на овој член содржи и идентификување на економски најисплатливите решенија, анализа на трошоците и придобивките, врз основа на климатските услови, економската спроводливост и техничката соодветност.

(3) Министерството ја доставува процената од ставот (1) на овој член до Секретаријатот на Енергетската заедница.

Член 27

(1) Договорот за енергетски услуги се склучува во писмена форма помеѓу корисникот на енергетските услуги и ЕСКО како давател на енергетските услуги, согласно барањата утврдени со овој закон и уредбата од ставот (7) на овој член.

(2) Средствата за изведување на енергетските услуги може да ги обезбеди ЕСКО како давател на енергетската услуга, во целост или делумно, од сопствени извори, кредитирање или финансирање од страна на трети лица.

(3) Висината на трошоците за реализација на договорот, односно вредноста на вложувањето за спроведување на мерките за енергетска ефикасност се одредуваат и се плаќаат на ЕСКО како давател на енергетската услуга, земајќи го предвид нивото на подобрување на енергетската ефикасност и режимот на користење на енергија, утврдени согласно со договорот за енергетски услуги.

(4) Во случај кога ЕСКО како давател на енергетската услуга ги обезбедува средствата за изведување на енергетските услуги, трошоците за реализација на договорот се плаќаат на ЕСКО од заштедите во трошоците за енергија остварени од страна на корисникот на енергетската услуга, во периодот согласно со договорот за енергетски услуги.

(5) ЕСКО можат во целост или делумно да го преземаат финансискиот, техничкиот и комерцијалниот ризик во врска со реализацијата на енергетските услуги и исполнувањето на обврските од договорот за енергетски услуги.

(6) Во случај кога корисник на енергетски услуги е правно лице кое може да се определи како јавен партнер согласно со Законот за концесии и јавно приватно партнерство, договорот за енергетски услуги се доделува како договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, со примена на постапката пропишана согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

(2) Влерësimi nga paragrafi (1) i këtij neni duhet të përmbajë gjithashtu identifikimin e zgjidhjeve më të qëndrueshme ekonomisht, analizën kosto-përfitim, duke u bazuar në kushtet klimatike, përçueshmërinë ekonomike dhe përshtatshmërinë teknike.

(3) Ministria ia dorëzon vlerësimin nga paragrafi (1) i këtij neni Sekretariatit të Bashkësisë energjetike.

Neni 27

(1) Marrëveshja e shërbimeve energjetike lidhet me formën e shkruar ndërmjet përdoruesit të shërbimeve energjetike dhe ESCO-s si ofrues i shërbimeve energjetike, në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga ky ligj dhe urdhëresën nga paragrafi (7) i këtij neni.

(2) Mjetet për realizimin e shërbimeve energjetike mund të sigurohen nga ESCO si ofrues i shërbimit energjetik, tërësisht ose pjesërisht, nga burimet e veta, huadhënia ose financimi nga palë të treta.

(3) Shuma e kostove për zbatimin e kontratës, respektivisht vlera e investimit për zbatimin e masave të efikasitetit energjetik, do të përcaktohet dhe do t'i paguhet ESCO-s si ofrues i shërbimit energjetik, duke marrë parasysh nivelin e përmirësimit të efikasitetit energjetik dhe regjimit të përdorimit të energjisë, të përcaktuar në përputhje me marrëveshjen e shërbimeve energjetike.

(4) Në rast se ESCO si ofrues i shërbimit energjetik siguron mjetet për realizimin e shërbimeve energjetike, kostot për zbatimin e marrëveshjes do t'i paguhet ESCO-s nga kursimet në kostot e energjisë të realizuara nga përdoruesi i shërbimit energjetik në periudhën në përputhje me marrëveshjen e shërbimeve energjetike.

(5) ESCO mund të marrë përsipër plotësisht ose pjesërisht rrezikun financiar, teknik dhe tregtar që lidhet me realizimin e shërbimeve energjetike dhe përmbushjen e detyrimeve të marrëveshjes së shërbimeve energjetike.

(6) Në rast se një përdorues i shërbimeve energjetike është person juridik që mund të caktohet si partner publik në përputhje me Ligjin për koncesionet dhe partneritetin publiko-privat, marrëveshja e shërbimeve energjetike jepet si marrëveshje për vendosjen e partneritetit publiko-privat, duke zbatuar procedurën e përcaktuar në përputhje me Ligjin për koncesionet dhe partneritetin publiko-privat.

(7) Владата, на предлог на министерството, донесува уредба со која подетално се уредуваат:

1) моделите на договори за енергетски услуги кои се користат при договарањето на енергетски услуги, кои особено содржат:

- предметот на договорот што опфаќа обем на енергетските услуги или другите услуги во функција на подобрување на енергетската ефикасност,

- утврдувањето на основната потрошувачка на енергија во зградите, уредите и постројките во согласност со овој закон и прописите донесени согласно со овој закон,

- одредби за обврски на загарантирана заштеда со примена на мерките на енергетска ефикасност, како и одредување на вредност на загарантираната заштеда,

- начин за утврдување на исполнетост на обврските за загарантираната заштеда,

- обемот и начинот на финансирање на вложувањата за реализација на договорот,

- начинот на надоместување на услугите;

2) начинот на определување на вредноста на договорите за енергетски услуги; и

3) потребната документација во врска со спроведувањето на постапките за доделување на договори за енергетски услуги од страна на јавните партнери.

(8) Во случаите од ставот (6) на овој член, јавните партнери се должни да ги користат моделите на договорите за енергетски услуги пропишани со уредбата од ставот (7) на овој член.

Член 28

(1) Агенцијата го поттикнува развојот на пазарот на енергетски услуги и пристапот до овој пазар, особено преку:

1) обезбедување јасни и лесно пристапни информации за достапни енергетски услуги, преку воспоставување на јавно достапен електронски систем или веб-страница, преку кој давателите на енергетски услуги можат да објавуваат информации и да ги нудат своите услуги или на друг начин;

2) приготвување на модел-договори или делови од модел-договори за снабдување со енергија и договори за енергетски карактеристики кои се склучуваат со ЕСКО од страна на приватниот сектор, со посебно внимание на малите и средните трговци, со цел гарантирање на правата на корисниците на енергетски услуги и гарантирање на заштеди на енергија;

(7) Qeveria, me propozim të Ministrisë, miraton urdhëresë me të cilën rregullohen në mënyrë më të detajuar:

1) modelet e marrëveshjeve të shërbimeve energjetike që përdoren në kontraktimin e shërbimeve energjetike, që përmbajnë në veçanti:

- lëndën e marrëveshjes që përfshin vëllimin e shërbimeve energjetike ose shërbimeve të tjera në funksion të përmirësimit të efikasitetit energjetik,

- përcaktimin e konsumit bazë të energjisë në ndërtesa, pajisje dhe impiante, në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e miratuara në përputhje me këtë ligj,

- dispozita për detyrimet e garantuara të kursimit duke zbatuar masat e efikasitetit energjetik, si dhe duke përcaktuar vlerën e kursimeve të garantuara,

- mënyrën për të përcaktuar përmbushjen e detyrimeve për kursimet e garantuara,

- fushëveprimin dhe mënyrën e financimit të investimeve për zbatimin e marrëveshjes,

- mënyrën e kompensimit të shërbimeve;

2) mënyrën e përcaktimit të vlerës së marrëveshjeve të shërbimit energjetik; dhe

3) dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me zbatimin e procedurave për dhënien e marrëveshjeve të shërbimeve energjetike nga partnerët publikë.

(8) Në rastet nga paragrafi (6) të këtij neni, partnerët publikë janë të detyruar të përdorin modelet e marrëveshjeve të shërbimeve energjetike të përcaktuar me urdhëresën nga paragrafi (7) i këtij neni.

Neni 28

(1) Agjencia nxit zhvillimin e tregut të shërbimeve energjetike dhe qasjen në këtë treg, veçanërisht nëpërmjet:

1) sigurimit të informacioneve të qartë dhe lehtësisht të arritshme për shërbimet e disponueshme energjetike, nëpërmjet vendosjes së një sistemi ose ueb-faqeje të disponueshme për publikun, përmes së cilës ofruesit e shërbimeve energjetike mund të publikojnë informacione dhe të ofrojnë shërbimet e tyre ose në mënyrë tjetër;

2) përgatitjen e marrëveshjeve model ose pjesëve të marrëveshjeve model për furnizim me energji dhe marrëveshjeve për karakteristikat e energjisë të lidhura me ESCO nga sektori privat, me vëmendje të veçantë ndaj tregtarëve të vegjël dhe të mesëm, me qëllim të garantimit të të drejtave të përdoruesve të shërbimeve energjetike dhe garantimin e kursimit të energjisë;

3) обезбедување на информации и поддршка во однос на достапните финансиски инструменти, субвенции, донации и заеми кои ги нудат трети лица и можат да се искористат за поддршка на проекти за енергетски услуги и

4) објавување на примери на неповолни или проблематични одредби или делови од договори за снабдување со енергија и договори за енергетски карактеристики на својата веб-страница.

(2) Агенцијата го поттикнува развојот на пазарот на енергетски услуги и пристапот до овој пазар од страна на лицата од јавниот сектор, особено преку:

1) давање на информации и техничка поддршка на јавниот сектор во врска со понуди за енергетски услуги, особено за реконструкција на зградите во јавниот сектор и јавното осветлување;

2) обезбедување на информации за најдобрите практики во однос на договорите за енергетски услуги, вклучувајќи, доколку е достапно, анализа на трошоците и придобивките од аспект на времетраење на договорите;

3) спроведување на анализи и врз основ на наодите од истите, доставување на предлози до министерството и останатите надлежни органи за постоење на регулаторни или не-регулаторни бариери кои го отежнуваат користењето на договорите за енергетски услуги или примена на мерки за енергетска ефикасност и

4) спроведување на квалитативен преглед во однос на сегашниот и иден развој на пазарот на енергетски услуги, врз основа на кои предлага соодветни мерки во НАПЕЕ.

(3) Независни посредници, вклучувајќи и агрегатори, можат да учествуваат во развојот на пазарот на енергетски услуги и активностите на ЕСКО, како на страната на побарувачката така и на страна на понудата на енергетските услуги.

(4) Агенцијата по претходна согласност од министерството, објавува упатство со насоки во врска со договорите на енергетските услуги, постапките и документите за подготовка и започнување на постапка за избор на ЕСКО од страна на лицата од јавниот сектор, а особено од страна на единиците на локалната самоуправа, насоки во врска со изработката на физибилити и слични студии за јавно приватно партнерство. Агенцијата го објавува упатството на својата веб-страница.

(5) Доколку Агенцијата дојде до информации дека операторите на системите за дистрибуција или снабдувачите со

3) ofrimin e informacioneve dhe mbështetjes në lidhje me instrumentet e disponueshme financiare, subvencioneve, donacioneve dhe kredive të ofruara nga palët e treta dhe mund të përdoren për të mbështetur projektet e shërbimeve energjetike dhe

4) publikimi i shembujve të dispozitave ose pjesëve të pafavorshme ose problematike të marrëveshje të furnizimit me energji dhe marrëveshjeve të karakteristikave energjetike në ueb-faqen.

(2) Agjencia nxit zhvillimin e tregut të shërbimeve energjetike dhe qasjen në këtë treg nga persona të sektorit publik, veçanërisht nëpërmjet:

1) dhënies së informacioneve dhe mbështetjes teknike për sektorin publik në lidhje me ofertat e shërbimeve energjetike, veçanërisht për rikonstrukcionin e ndërtesave të sektorit publik dhe ndriçimit publik;

2) dhënien e informacioneve mbi praktikat më të mira në lidhje me marrëveshjet e shërbimeve energjetike, duke përfshirë, nëse është e mundur, analizën kosto-përfitim për sa i përket kohëzgjatjes së marrëveshjes;

3) zbatimin e analizave dhe në bazë të gjetjeve të tyre, paraqitjen e propozimeve pranë Ministrisë dhe organeve të tjera kompetente për ekzistencën e barrierave rregullatore ose jo rregullatore që vështirësojnë përdorimin e marrëveshjeve të shërbimeve energjetike ose zbatimin e masave për efikasitet energjetik; dhe

4) zbatimin e një rishikimi cilësor në lidhje me zhvillimin aktual dhe të ardhshëm të tregut të shërbimeve energjetike, mbi bazën e të cilit propozon masa të përshtatshme në NAPEE.

(3) Ndërmjetëses të pavarur, duke përfshirë agregatorët, mund të marrin pjesë në zhvillimin e tregut të shërbimeve energjetike dhe aktiviteteteve të ESKO-s, si nga ana e kërkesës, ashtu edhe nga ana e furnizimit të shërbimeve energjetike.

(4) Agjencia, pas miratimit paraprak nga Ministria, publikon udhëzime me instruksione në lidhje me marrëveshjet e shërbimeve energjetike, procedurat dhe dokumentet për përgatitjen dhe fillimin e procedurës për zgjedhjen e ESKO-s nga subjektet e sektorit publik, dhe në veçanti nga njësitë e vetëqeverisjes lokale, udhëzime në lidhje me përgatitjen e fizibilitetit dhe studimeve të ngjashme për partneritet publiko-privat. Agjencia publikon udhëzimin në ueb-faqen e saj.

(5) Nëse Agjencia merr informacion se operatorët e sistemeve të shpërndarjes ose furnizuesit e energjisë elektrike ose ngrohjes dhe

електрична или топлинска енергија и природен гас или давателите на енергетски услуги го попречуваат нудењето или вршењето на енергетските услуги или кои било други мерки за подобрување на енергетската ефикасност пропишани согласно со овој закон и прописите донесени согласно со овој закон или го попречуваат развојот на пазарот за енергетските услуги, вклучувајќи затворање на пазарот за конкурентите или злоупотреба на доминантната позиција во спротивност со одредбите на применливите прописи за заштита на конкуренцијата, доставува известување до Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Стратегија за реконструкција на згради

Член 31

(1) На предлог на министерството Владата донесува Стратегија за реконструкција на згради за домување, јавни и комерцијални згради за период од најмалку десет години (во натамошниот текст: Стратегија за реконструкција).

(2) Со Стратегијата за реконструкција треба да се обезбеди ефикасно, економски оправдано намалување на потрошувачката на енергија, со примена на мерки за енергетска ефикасност и истовремено намалување на загадувањето на животната средина и ублажување на климатските промени.

(3) Стратегијата за реконструкција содржи:

1) преглед на националниот фонд на згради, врз основ на претходно изготвена типологија на згради;

2) идентификување трошковно-ефективни пристапи за реконструкција кои се релевантни за видот на зградата и за климатската зона;

3) политики и мерки за подобрување на енергетската ефикасност при реконструкции на згради, вклучително и значителни реконструкции во фази;

4) идна перспектива која има за цел насочување на инвестициските одлуки од страна на сопствениците, градежната индустрија и финансиските институции и

5) процена за очекуваната заштеда на енергија и други придобивки.

(4) Министерството ја доставува Стратегијата за реконструкција на згради од ставот (1) на овој член до Секретаријатот на Енергетската заедница, најдоцна во рок од 30 дена од денот на донесувањето.

(5) Министерството го следи спроведувањето на Стратегијата за реконструкција и на секои три години го известува Секретаријатот на Енергетската

гazit natyror ose ofruessit e shërbimeve energjetike pengojnë ofrimin ose ushtrimin e shërbimeve energjetike ose çdo masë tjetër për përmirësimin e efikasitetit energjetik të parashikuar në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e miratuara në përputhje me këtë ligj ose pengojnë zhvillimin e tregut për shërbimet energjetike, duke përfshirë mbylljen e tregut për konkurrentët ose shpërdorimin e pozitës dominuese në kundërshtim me dispozitat e rregulloreve në fuqi për mbrojtjen e konkurrencës, ajo dorëzon njoftim pranë Komisionit për mbrojtjen e konkurrencës.

Strategjia e rikonstruksionit të ndërtesave

Neni 31

(1) Me propozim të Ministrisë, Qeveria miraton Strategjinë për rikonstruksionin e ndërtesave për banim, ndërtesa publike dhe komerciale për një periudhë prej të paktën dhjetë vjetësh (në tekstin e mëtejshëm: Strategjia e rikonstruksionit).

(2) Strategjia e rikonstruksionit duhet të sigurojë ulje efikase, të justifikuar në aspektin ekonomik të konsumit të energjisë, duke zbatuar masat e efikasitetit energjetik dhe në të njëjtën kohë ulje të ndotjes së mjedisit jetësor dhe zbutje të ndryshimeve klimatike.

(3) Strategjia e rikonstruksionit duhet të përmbajë:

1) pasqyrë të fondit kombëtar të ndërtesave, bazuar në tipologjinë e ndërtesave të përgatitura më parë;

2) identifikimin e qasjeve me kosto efektive për rikonstruksion që janë relevante për llojin e ndërtesës dhe për zonën klimatike;

3) politikat dhe masat për përmirësimin e efikasitetit energjetik në rikonstruksionin e ndërtesave, duke përfshirë rikonstruksionet e konsiderueshme në faza;

4) perspektiva e ardhshme që synon drejtimin e vendimeve për investime nga pronarët, industria ndërtimore dhe institucionet financiare dhe

5) vlerësim të kursimeve të pritshme të energjisë dhe përfitimeve të tjera.

(4) Ministria ia dorëzon Sekretariatit të Bashkësisë Energjetike Strategjinë për rikonstruksion nga paragrafi (1) i këtij neni, jo më vonë se 30 ditë nga data e miratimit.

(5) Ministria monitoron zbatimin e Strategjisë për rikonstruksion dhe informon çdo tre vjet Sekretariatit e Bashkësisë Energjetike për ecurinë

заедница за напредокот во остварувањето на Стратегијата за реконструкција, како дел од НАПЕЕ.

(6) Во согласност со преземените обврски со Договорот за енергетската заедница, на предлог на Министерството, на секои три години Владата ја ревидира Стратегијата за реконструкција. Министерството ја доставува ревидираната Стратегија за реконструкција до Секретаријатот на Енергетската заедница како дел од НАПЕЕ.

(7) Средствата за изготвување на Стратегијата за реконструкција на згради се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија, грантови или донации.

(8) Стратегијата за реконструкција на згради се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на министерството.

Член 32

(1) Заради категоризацијата на зградите, пропишување на минималните барања за енергетската ефикасност за новите згради и градежните единици, како и за зградите и градежните единици кои се предмет на значителна реконструкција, министерот донесува Правилник за енергетски карактеристики на зградите.

(2) Зградите се категоризираат во две основни категории, како згради со едноставен технички систем и згради со сложен технички систем, во зависност од намената, вкупната корисна подна површина и техничките системи во зградата.

(3) Со Правилникот за енергетски карактеристики на зградите се пропишува:

1) методологија за пресметка со која се определуваат енергетските карактеристики на зградите, односно градежните единици, и техничките системи во зграда (во натамошниот текст: методологија за пресметка);

2) барања за енергетската ефикасност на техничките системи во зграда како и зградите и градежните единици што се предмет на значителна реконструкција;

3) минималните барања за енергетските карактеристики на градежните елементи кои се дел од обвивката на зградата и кои значително влијаат на енергетските карактеристики при замена или реконструкција, подготовката на санитарна топла вода, употреба на техничките системи и осветлувањето;

4) начинот на категоризација на зградите во две категории, како згради со едноставен технички систем и згради со сложен технички систем;

e zbatimit të Strategjisë për rekonstrukcion, si pjesë e NAPEE.

(6) Në përputhje me detyrimet e marra përsipër me Marrëveshjen për Bashkësi Energjetike, me propozim të Ministrisë, Qeveria rishikon çdo tre vjet Strategjinë për rekonstrukcion. Ministria dorëzon Strategjinë e rishikuar për rekonstrukcion në Sekretariatit e Bashkësisë Energjetike, si pjesë të NAPEE.

(7) Mjetet për përpilimin e Strategjisë për rekonstrukcion të ndërtesave do të sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, grantet ose donacionet.

(8) Strategjia për rekonstrukcion të ndërtesave publikohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në ueb faqen e Ministrisë.

Neni 32

(1) Me qëllim të kategorizimit të ndërtesave, përcaktimin e kërkesave minimale të efikasitetit energjetik për ndërtesat e reja dhe njësitë ndërtimore, si dhe për ndërtesat dhe njësitë ndërtimore që i nënshtrohen rikonstrukcionit të konsiderueshëm, ministri miraton Rregulloren për karakteristikat energjetike të ndërtesave.

(2) Ndërtesat kategorizohen në dy kategori themelore, siç janë ndërtesat me sistem teknik të thjeshtë dhe ndërtesat me sistem teknik kompleks, në varësi të qëllimit, sipërfaqes totale të dobishëm të dyshemesë dhe sistemeve teknike në ndërtesë.

(3) Me rregulloren për karakteristikat energjetike të ndërtesave përcaktohet:

1) metodologjia e llogaritjes që përcakton karakteristikat energjetike të ndërtesave, respektivisht njërive ndërtimore dhe sistemeve teknike në një ndërtesë (në tekstin e mëtejshëm: metodologjia e llogaritjes);

2) kërkesat për efikasitetin energjetik të sistemeve teknike në një ndërtesë, si dhe ndërtesat dhe njësitë ndërtimore që i nënshtrohen rikonstrukcionit të konsiderueshëm;

3) kërkesat minimale për karakteristikat energjetike të elementeve të ndërtesës që janë pjesë e mbështjelljes së ndërtesës dhe që ndikojnë ndjeshëm në karakteristikat energjetike gjatë zëvendësimit ose rikonstrukcionit, përgatitjes së ujit të ngrohtë sanitar, përdorimit të sistemeve teknike dhe ndriçimit;

4) mënyrën e kategorizimit të ndërtesave në dy kategori, siç janë ndërtesat me sistem teknik të thjeshtë dhe ndërtesat me sistem teknik kompleks;

5) начинот на контрола на усогласеноста на зградите и градежните единици, уреди, опрема и постројки со минималните барања за енергетска ефикасност;

6) барања за проектирање и градба на нови и значителна реконструкција на постојни згради или градежни единици, во поглед на исполнување на минималните барања за енергетска ефикасност;

7) означувањето на зградите и градежните единици во поглед на нивните енергетски карактеристики и соодветната класа;

8) формата и содржината на потврдата за усогласеност на проектната документација за градење или значителна реконструкција со минималните барања за енергетска ефикасност;

9) формата и содржината на извештајот за проверката на усогласеност на проектната документација за градење или значителна реконструкција со минималните барања за енергетска ефикасност, кој се издава заедно со потврдата за усогласеност од точка 8) на овој став;

10) формата и содржината на сертификатот за енергетски карактеристики на зградите;

11) начинот на утврдување на случаите кога примената на минималните барања за енергетската ефикасност не е технички или оперативно изводлива и економски оправдана за време на економскиот животен век на зградата;

12) начин за воведување на паметни системи за мерење при изградба или значителна реконструкција на зграда и

13) начин за поттикнување на поставување на системи за активна контрола кои имаат за цел заштеда на енергија.

(4) Методологијата за пресметка од ставот (3) точка 1) на овој член содржи повикување на европски технички стандарди усвоени од Институт за стандардизација на Република Северна Македонија кои се применуваат за да се утврди исполнување на минималните барања за енергетската ефикасност на зградите и служи за целите на:

1) пресметување на потребната годишна енергија за задоволување на различните потреби на зградите, односно градежните единици поврзана со нејзината типична употреба;

2) пресметка на индикатори на енергетски карактеристики (EPI) со кои се пресметува енергетска ефикасност во согласност со усвоени стандарди и нумерички индикатори за

5) mënyrën e kontrollit të përputhshmërisë së ndërtesave dhe njërive ndërtimore, aparateve, pajisjeve dhe impianteve me kërkesat minimale për efikasitet energjetik;

6) kërkesat për projektimin dhe ndërtimin e rekonstruksioneve të reja dhe të rëndësishme të ndërtesave ose njërive ekzistuese ndërtimore, në drejtim të përmbushjes së kërkesave minimale për efikasitet energjetik;

7) përcaktimin e ndërtesave dhe njërive ndërtimore për sa i përket karakteristikave të tyre energjetike dhe klasës përkatëse;

8) formën dhe përmbajtjen e vërtetimit të përputhshmërisë së dokumentacionit të projektit për ndërtimin ose rekonstruksionin e konsiderueshëm me kërkesat minimale për efikasitet energjetik;

9) formën dhe përmbajtjen e raportit për verifikimin e përputhshmërisë së dokumentacionit të projektit për ndërtimin ose rekonstruksionin e konsiderueshëm me kërkesat minimale për efikasitet energjetik, i cili lëshohet së bashku me certifikatën e përputhshmërisë nga pika 8) e këtij paragrafi;

10) formën dhe përmbajtjen e certifikatës së karakteristikave energjetike të ndërtesave;

11) mënyrën e përcaktimit të rasteve kur zbatimi i kërkesave minimale të efikasitetit energjetik nuk është teknikisht ose operacionalisht i realizueshëm dhe ekonomikisht i arsyetuar gjatë jetës ekonomike të ndërtesës;

12) mënyrën për të vendosur sisteme të mençura të matjes gjatë ndërtimit ose rekonstruksionit të konsiderueshëm të një ndërtese dhe

13) mënyrën për të nxitur instalimin e sistemeve të kontrollit aktiv që synojnë kursimin e energjisë.

(4) Metodologjia e llogaritjes nga paragrafin (3) pika 1) e këtij neni përmban referencë për standardet teknike evropiane të miratuara nga Instituti për Standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut që zbatohen për të përcaktuar përmbushjen e kërkesave minimale për efikasitetin energjetik të ndërtesave dhe i shërben qëllimeve të:

1) llogaritjes së energjisë vjetore të nevojshme për plotësimin e nevojave të ndryshme të ndërtesave, respektivisht të njërive ndërtimore që lidhen me përdorimin tipik të saj;

2) llogaritjes së treguesve të karakteristikave energjetike (EPI) që llogarisin efikasitetin energjetik në përputhje me standardet e miratuara dhe

примарна енергија, со цел да се изрази енергетската ефикасност на транспарентен начин и во зависност од климатското подрачје;

3) начин на постигнување соодветен комфор во зградите и

4) пресметување на оптималното ниво на финансиски трошоци за исполнување на минималните барањата за енергетски карактеристики на зградите, градежните единици.

(5) Минималните барања за енергетска карактеристики за згради и градежни единици кои се предмет на реконструкција не се задолжителни доколку примената на таквите барања не е технички или оперативно изводлива и економски оправдана во однос на економскиот животен век на зградата, согласно со Правилникот за енергетски карактеристики на згради.

(6) Министерството врши периодична процена на усогласеноста на минималните барања за енергетски карактеристики на зградите и градежните единици најмалку еднаш на секои пет години, со цел да го одразуваат техничкиот напредок во градежниот и енергетскиот сектор.

Член 36

(1) Згради со приближно нулта потрошувачка на енергија претставуваат згради со многу високи енергетски карактеристики, при што им е потребно приближно нула или многу мало количество енергија, а кое се обезбедува во најголем дел од обновливи извори, вклучувајќи и енергија од обновливи извори која се произведува на самото место на потрошувачка или во близина на таквите згради.

(2) Министерството во соработка со министерството надлежно за работите од областа на градежништвото, подготвува и донесува план за зголемување на бројот на згради со приближно нулта потрошувачка на енергија, кој содржи:

1) начин на определување на зградите со приближно нулта потрошувачка на енергија, користејќи нумерички индикатор за користење на примарна енергија (во kWh/m² на годишно ниво);

2) датум после кој сите нови згради кои се градат мораат да бидат згради со приближно нулта потрошувачка на енергија;

3) датум после кој сите нови згради кои се градат, а кои се користат или се во сопственост на лица од јавниот сектор мораат да бидат згради со приближно нулта потрошувачка на енергија и

treguesit numerikë për energjinë primare, me qëllim që të shprehet efikasiteti energjetik në mënyrë transparente dhe në varësi të zonës klimatike;

3) mënyra për arritjen e komoditetit përkatës në ndërtesat dhe

4) llogaritjen e nivelit optimal të kostove financiare për plotësimin e kërkesave minimale për karakteristikat energjetike të ndërtesave, njësave ndërtimore.

(5) Kërkesat minimale për karakteristikat energjetike për ndërtesat dhe njësitë ndërtimore që i nënshtrohen rekonstrukcionit nuk janë të detyrueshme nëse zbatimi i këtyre kërkesave nuk është teknikisht ose operacionalisht i realizueshëm dhe ekonomikisht i arsyetuar në lidhje me jetën ekonomike të ndërtesës, në përputhje me Rregulloren për karakteristikat energjetike të ndërtesave.

(6) Ministria ushtron vlerësim periodik të përputhshmërisë së kërkesave minimale për karakteristikat energjetike të ndërtesave dhe njësave ndërtimore të paktën një herë në pesë vjet, në mënyrë që të pasqyrojë progresin teknik në sektorin ndërtimor dhe energjetik.

Neni 36

(1) Ndërtesat me shpenzim gati zero të energjisë janë ndërtesa me karakteristika shumë të lartë energjetike, me ç'rast u nevojitet afërsisht zero ose sasi shumë e vogël e energjisë, ndërsa e cila sigurohet në pjesën më të madhe nga burimet e ripërtërishme, duke përfshirë energjinë nga burimet e ripërtërishme që prodhohet në pikën e konsumit ose pranë ndërtesave të tilla.

(2) Ministria, në bashkëpunim me Ministrinë kompetente për punët në fushën e ndërtimtarisë, përgatit dhe miraton plan për rritjen e numrit të ndërtesave me konsum afërsisht zero të energjisë, që përmban:

1) mënyrën e përcaktimit të ndërtesave me konsum energjie afërsisht zero, duke përdorur një tregues numerik për përdorimin e energjisë primare (në kWh/m² në vit);

2) data pas së cilës të gjitha ndërtesat e reja në ndërtim duhet të jenë ndërtesa me konsum afërsisht zero të energjisë;

3) një datë pas së cilës të gjitha ndërtesat e reja që ndërtohen, përdoren ose janë në pronësi të subjekteve të sektorit publik duhet të jenë ndërtesa me energji pothuajse zero; dhe

4) посебни цели за посебни категории на згради со приближно нулта потрошувачка на енергија.

(3) Најдоцна во рок од 30 дена од денот на изработката на планот од ставот (2) на овој член, министерството го објавува на својата веб-страница и го доставува до Секретаријатот на Енергетската заедница, како дел од НАПЕЕ.

Член 38

(1) Со енергетската контрола на згради се обезбедува:

1) процена и исплатливост на можностите за намалување на потрошувачката на енергија во зградите и придружните (помошните) постројки и опрема на зградите;

2) издавање на сертификат за енергетски карактеристиките на зградата и

3) утврдување на остварените заштеди како резултат од примената на мерките за подобрување на енергетската ефикасност.

(2) Министерот донесува Правилник за енергетска контрола на згради со кој поблиску се уредува:

1) начинот на спроведувањето на енергетската контрола на згради, за секоја категорија на згради посебно (згради со едноставен технички систем и згради со сложен технички систем, согласно со категоризацијата пропишана со Правилникот за енергетски карактеристики на зградите од членот 32 од овој закон);

2) начинот на процена на основната потрошувачка на енергија;

3) содржината и формата на извештајот за спроведена енергетска контрола на згради;

4) методологија за пресметка, мерење и верификација на заштедата на енергија кај зградите;

5) содржината и формата на извештајот за спроведена енергетска контрола и начин на подготовка на извештајот;

6) основните елементи на програмата и начинот на спроведување на обука, како и постапката за полагање на стручен испит за енергетски контролори на згради;

7) основни елементи на програмата за усовршување на енергетските контролори;

8) начинот, постапката и поблиските услови за избор на правни лица што вршат обуки за енергетски контролори на згради;

9) содржината и формата на барањето за издавање, продолжување и признавање на овластување за енергетски контролор на згради, како и потребната документација;

4) qëllime të veçanta për kategori të veçanta ndërtesash me konsum afërsisht zero të energjisë.

(3) Jo më vonë se 30 ditë nga data e përgatitjes së planit nga paragrafi (2) i këtij neni, Ministria do ta publikojë atë në ueb-faqen e saj dhe do ta dorëzojë atë në Sekretariatit e Bashkësisë energjetike, si pjesë e NAPEE.

Neni 38

(1) Me kontrollin energjetik të ndërtesave sigurohet:

1) vlerësimin dhe shpagueshmëria e mundësive për reduktimin e konsumit të energjisë në ndërtesa dhe objektet dhe pajisjet shoqëruese (ndihmëse) të ndërtesave;

2) lëshimin e certifikatës për karakteristikat energjetike të ndërtesës dhe

3) përcaktimin e kursimeve të arritura si rezultat i zbatimit të masave për përmirësimin e efikasitetit energjetik.

(2) Ministri miraton Rregulloren për kontrollin energjetik të ndërtesave, me të cilën rregullohet nga afër:

1) mënyrën e zbatimit të kontrollit energjetik të ndërtesave, për secilën kategori ndërtesash veç e veç (ndërtesa me sistem teknik të thjeshtë dhe ndërtesa me sistem teknik kompleks, në përputhje me kategorizimin e përcaktuar nga Rregullorja për karakteristikat energjetike të ndërtesave nga neni 32 i këtij ligji);

2) mënyrën e vlerësimit të konsumit themelor të energjisë;

3) përmbajtja dhe forma e raportit për kontrollin e zbatuar të energjisë të ndërtesave;

4) metodologjinë për llogaritjen, matjen dhe verifikimin e kursimit të energjisë në ndërtesa;

5) përmbajtjen dhe formën e raportit për kontrollin e zbatuar energjetik dhe mënyrën e përgatitjes së raportit;

6) elementet bazë të programit dhe mënyrën e zbatimit të trajnimit, si dhe procedurën e dhënies së provimit profesional për kontrollorët energjetik të ndërtesave;

7) elementet bazë të programit për përsosjen e kontrollorëve energjetikë;

8) mënyrën, procedurën dhe kushtet më të afërta për përzgjedhjen e subjekteve juridike që ushtrojnë trajnime për kontrollorët energjetik të ndërtesave;

10) содржината и формата на барањето за издавање, продолжување и признавање на лиценца за вршење на енергетска контрола на згради, како и потребната документација;

11) содржината, формата и начинот на водење на регистарот на издадени, одземени и признаени овластувања за енергетски контролори на згради;

12) содржината, формата и начинот на водење на регистарот на издадени, одземени и признаени лиценци за вршење на енергетски контроли за вршење енергетска контрола на згради;

13) содржината и формата на уверението за успешно завршена обука за усовршување на енергетски контролор на згради и

14) содржината и формата на овластувањето за енергетски контролор на згради и лиценцата за вршење на енергетска контрола на згради.

(3) Носителот на лиценца за вршење на енергетска контрола на згради по спроведената енергетска контрола изготвува извештај за енергетска контрола и наплаќа надоместок.

(4) Висината на надоместокот се пресметува врз основа на категоријата, намената и површината на зградите кои се предмет на енергетска контрола со Тарифникот за енергетски контроли на згради.

(5) Нарачателот на енергетска контрола може да го стави на располагање извештајот за спроведена енергетска контрола на зграда од ставот (3) на овој член на ЕСКО кои вршат енергетски услуги согласно со овој закон.

(6) Агенцијата врши годишна контрола на спроведените енергетски контроли на згради, по случаен избор и согласно со начелата на транспарентност и недискриминација, преку проверка на статистички значаен и репрезентативен примерок од сите извршени енергетски контроли на згради. За оваа намена, Агенцијата може да ангажира соодветно квалификуван надворешен експерт или правно лице.

(7) Ако Агенцијата врз основа на контролата од ставот (6) на овој член, утврди дека спроведената енергетска контрола не е спроведена во согласност со Правилникот за енергетска контрола на згради, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка согласно со одредбите од овој закон.

Член 39

(1) Министерството ги спроведува испитите и издава овластувања за енергетски контролори на згради.

9) пëрмбajтjен dhe formën e kërkesës për lëshimin, vazhdimin dhe njohjen e autorizimit për kontrollorin energjetik të ndërtesave, si dhe dokumentacionin e nevojshëm;

10) пëрмбajтjен dhe formën e kërkesës për lëshimin, zgjatjen dhe njohjen e licencës për ushtrimin e kontrollit energjetik të ndërtesave, si dhe dokumentacionin e nevojshëm;

11) пëрмбajтjен, formën dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të autorizimeve të lëshuara, të revokuara dhe të njohura për kontrollorët energjetik të ndërtesave;

12) пëрмбajтjен, formën dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të licencave të lëshuara, të revokuara dhe të njohura për ushtrimin e kontrolleve energjetike për ushtrimin e kontrollit energjetik të ndërtesave;

13) пëрмбajтjен dhe formën e certifikatës së trajnimit të përfunduar me sukses për përsosjen e kontrollorit energjetik të ndërtesave dhe

14) пëрмбajтjен dhe formën e autorizimit të kontrollorit energjetik të ndërtesave dhe licencën për ushtrimin e kontrollit energjetik të ndërtesave.

(3) Posuedesi i licencës për ushtrimin e kontrollit energjetik të ndërtesave pas kontrollit të ushtruar energjetik përpilon raport të kontrollit energjetik dhe arkëton kompensim.

(4) Shuma e kompensimit do të llogaritet në bazë të kategorisë, qëllimit dhe sipërfaqes së ndërtesave që i nënshtrohen kontrollit energjetik me Listën tarifore për kontrollin energjetik të ndërtesave.

(5) Porositësi i kontrollit energjetik mund të vëre në dispozicion raportin për kontrollin e ushtruar energjetik të një ndërtese, nga paragrafi (3) i këtij neni të ESKO-s, që ushtrojnë shërbime energjetike në përputhje me këtë ligj.

(6) Agjencia ushtron kontrollin vjetor të kontrolleve të zbatuara energjetike të ndërtesave, në mënyrë rastësore dhe në përputhje me parimet e transparencës dhe mosdiskriminimit, duke kontrolluar një mostër statistikisht të rëndësishme dhe reprezentativ të të gjitha kontrolleve të ushtruar energjetike të ndërtesave. Për këtë qëllim, Agjencia mund të angazhojë ekspert të jashtëm ose person juridik me kualifikim përkatës.

(7) Nëse Agjencia, në bazë të kontrollit të përmendur në pikën (6) të këtij neni, konstaton se kontrolli i ushtruar energjetik nuk është zbatuar në përputhje me Rregulloren për kontrollin energjetik të ndërtesave, parashtron kërkesë për fillimin e procedurës për kundërvajtje në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

Neni 39

(2) Физичко лице може да полага испит за енергетски контролор на згради доколку достави барање до министерството со доказ дека ги исполнува следниве услови:

1) има најмалку завршено високо образование во областа на градежништвото, архитектурата, машинството или електроенергетика (диплома за завршено високо образование VII/1 или диплома согласно со Болоњската декларација најмалку со 180 кредити според европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС));

2) има најмалку пет години работно искуство на работи на испитување, проектирање, надзор на изградба или реконструкција на згради и нивните инсталации или работа на стручни или научни дејности од областа на градежништвото и енергетиката и

3) поседува уверение за завршена обука за енергетски контролор на згради кај правните лица овластени за спроведување на обуки за енергетски контролори за згради.

(3) Испитот од ставот (1) на овој член се состои од писмен и практичен дел кој се полага пред комисија формирана од министерот. Постапката за спроведување на испитот подетално се уредува со Правилникот за енергетска контрола на згради.

4) Комисијата од ставот (3) на овој член е составена од три члена и тоа: еден претставник од Министерството, Агенцијата и од Министерството надлежно за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

(5) Членовите на Комисијата од ставот (3) на овој член треба да имаат завршен VII/1 степен образование или да имаат стекнато најмалку 180 кредити според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) од областа на градежништвото, архитектурата, машинството или електротехниката.

(6) На членовите на Комисијата од ставот (3) на овој член им следува надоместок за извршената работа, кој треба да биде соодветен на обемот и сложеноста на работата и не повисок од една третина од просечната нето-плата исплатена во Република Северна Македонија во претходната година, објавена од Државниот завод за статистика.

(7) Надоместокот од ставот (6) на овој член со решение го определува министерот, кој се обезбедува од надоместокот на пријавените кандидати за полагање на испитот за енергетски контроли на згради согласно со

(1) Ministria zbaton provimet dhe lëshon autorizime për kontrollorët energjetikë të ndërtesave.

(2) Personi fizik mund të japë provimin për kontrollor energjetik të ndërtesave, nëse dorëzon kërkesë në Ministri me dëshmi se i plotëson kushtet e mëposhtme:

1) ka kryer të paktën arsimin e lartë në fushën e ndërtimtari, arkitekturë, inxhinieri mekanike ose elektroinxhinieri (diplomë për arsimin e mbaruar të lartë VII/1 ose diplomë në përputhje me Deklaratën e Bolonjës me të paktën 180 kredi sipas Sistemit Evropian të Transferimit të Kredive (EKTS));

2) ka të paktën pesë vjet përvojë pune në analizë, projektim, mbikëqyrje të ndërtimit ose rekonstruksionit të ndërtesave dhe instalimeve të tyre ose punë në veprimtari profesionale ose shkencore në fushën e ndërtimtarisë dhe energjetikës; dhe

3) posedon certifikatë për trajnimin e mbaruar për kontrollor energjetik të ndërtesave me subjekte juridike të autorizuar për të zbatuar trajnime për kontrollorët energjetik për ndërtesat.

(3) Provimi nga paragrafi (1) i këtij neni përbëhet nga pjesa me shkrim dhe praktike përpara komisioni të formuar nga ministri. Procedura e zbatimit të provimit rregullohet më hollësisht nga Rregullorja për kontrollin energjetik të ndërtesave.

4) Komisioni nga paragrafi (3) i këtij neni përbëhet nga tre anëtarë edhe atë: një përfaqësues i Ministrisë, Agjencia dhe Ministria kompetente për ushtrimin e punëve në fushën e planifikimit hapësinor.

(5) Anëtarët e Komisionit nga paragrafi (3) i këtij neni duhet të kenë të mbaruar arsimin e shkallës VII/1 ose të kenë fituar të paktën 180 kredi sipas Sistemit Evropian të Transferimit të Kredive (ECTS) në fushën e ndërtimtarisë, arkitekturës, makinerisë ose elektroinxhinieri.

(6) Anëtarët e Komisionit nga paragrafi (3) i këtij neni kanë të drejtë kompensimi për punën e ushtruar, e cila duhet të jetë e përshtatshme për fushëveprimin dhe kompleksitetin e punës dhe jo më e lartë se një e treta e pagës mesatare neto të paguar në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin paraprak, e publikuar nga Enti Shtetëror i Statistikës.

(7) Kompensimi nga paragrafi (6) i këtij neni do të përcaktohet nga ministri, i cili do të sigurohet nga kompensimi i kandidatëve të regjistruar për dhënien

Тарифникот за енергетски контроли на згради од членот 40 став (9) од овој закон.

(8) За издавање на овластување за енергетски контролор на згради, физичкото лице кое го положило испитот од ставот (1) на овој член поднесува барање до министерството.

(9) Физичкото лице кое се стекнало со овластување за енергетски контролор на згради може да врши енергетска контрола само ако е вработено кај носител на лиценца за вршење на енергетска контрола за згради.

(10) Овластувањето за енергетски контролор на згради од ставот (1) на овој член важи за период од три години, со можност за продолжување на секои три години. Овластувањето може да се продолжи само ако енергетскиот контролор на згради успешно заврши обука за усовршување на енергетските контролори на згради, согласно со Правилникот за енергетска контрола за згради. Енергетскиот контролор на згради поднесува барање за продолжување на овластувањето до министерството најдоцна 30 дена пред истекот на рокот на важност на добиеното овластување, со доказ за завршена обука за усовршување на контролори на згради.

(11) Министерот донесува решение за одземање на овластувањето на енергетскиот контролор за вршење на енергетски контроли на згради, ако:

1) енергетскиот контролор на згради не ја врши енергетската контрола независно и објективно, односно во согласност со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон;

2) на енергетскиот контролор на згради му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија или

3) делумно или целосно ја изгуби деловната способност.

(12) Против решението за одземање на овластувањето од ставот (11) на овој член може да се поведе управен спор.

(13) Енергетскиот контролор на кого му е одземено овластувањето врз основа на ставот (11) точка 1) на овој член не може да поднесе барање за издавање на ново овластување пред истекот на период од најмалку една година сметано од денот на одземањето на овластувањето.

(14) Министерството води регистар на издадени, одземени и признаени овластувања за енергетски контролори на згради, кој го објавува на својата веб-страница.

(15) Енергетскиот контролор е должен да ја врши енергетската контрола на објективен и

e provimit për kontrollin energjetike të ndërtesave në përputhje me Listën tarifore për kontrollin energjetike të ndërtesave nga neni 40 paragrafi (9) i këtij ligji.

(8) Për lëshimin e autorizimit për kontrollor energjetik të ndërtesave, personi fizik që ka kaluar provimin nga paragrafi (1) i këtij neni dorëzon kërkesë në Ministrinë.

(9) Personi fizik që ka marrë autorizim për kontrollorin energjetik të ndërtesave mund të ushtrojë kontroll energjetik vetëm nëse është i punësuar nga bartësi i licencës për ushtrimin e kontrollit energjetik të ndërtesave.

(10) Autorizimi për kontrollorin energjetik të ndërtesave nga paragrafi (1) i këtij neni do të jetë i vlefshëm për një periudhë prej tre vjetësh, me mundësinë e vazhimit çdo tre vjet. Autorizimi mund të vazhdohet vetëm nëse kontrollori energjetik i ndërtesave përfundon me sukses trajnimin për përsosjen e kontrollorëve energjetikë të ndërtesave, në përputhje me Rregulloren për kontrollin energjetik të ndërtesave. Kontrollori energjetik i ndërtesave parashtron kërkesë për vazhdimin e autorizimit në Ministrinë jo më vonë se 30 ditë para skadimit të vlefshmërisë së autorizimit të marrë, me dëshmi të trajnimit të përfunduar për përsosjen e kontrollorëve të ndërtesave.

(11) Ministri miraton aktvendim për heqjen e autorizimit të kontrollorit energjetik për të ushtruar kontrole energjetike në ndërtesa, nëse:

1) kontrollori energjetik i ndërtesave nuk ushtron kontrollin energjetik në mënyrë të pavarur dhe objektive, respektivisht në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e miratuara në bazë të këtij ligji;

2) kontrollorit energjetik i ndërtesave i është shqiptuar sanksion kundërvajtës për ushtrimin e profesionit ose

3) ka humbur pjesërisht ose plotësisht aftësinë afariste.

(12) Kundër aktvendimit për heqjen e autorizimit nga paragrafi (11) i këtij neni mund të nisest kontest administrativ.

(13) Kontrollori energjetik, të cilit i është hequr autorizimi në bazë të paragrafit(11) pika 1) të këtij neni, nuk mund të parashtrorë kërkesë për lëshimin e autorizimit të ri para skadimit të një periudhe prej të paktën një viti nga data e heqjes së autorizimit.

(14) Ministria mban regjistrin e autorizimeve të lëshuara, të hequra dhe të njohura për kontrollorët energjetikë të ndërtesave, të cilat i publikon në ueb-faqen e saj.

независен начин и не смее да извршува енергетска контрола кај нарачател правно лице:

- 1) во кое поседува акции или удел;
- 2) со кое соработувал во изработка на проектот, ревизија на проектот или изградбата на зградата, вршел надзор на градење, или вршел работи на одржување на зградата или градежната единица за кој се бара енергетската контрола или
- 3) во кое е член на орган на управување, односно надзор, прокуриснт или полномошник.

(16) Енергетскиот контролор не смее да извршува енергетска контрола ако нарачателот, или сопственикот на удели или акции во нарачателот, или законскиот застапник на нарачателот е физичко лице:

- 1) со кое соработувал во изработка на проектот, ревизија на проектот или изградбата на зградата вршел надзор на градење;
- 2) за кое вршел работи на одржување на зградата или градежната единица за кој се бара енергетската контрола или
- 3) со кој е брачен другар или близок роднина (во права линија без ограничување и странична линија до трет степен).

Член 40

(1) Агенцијата најмалку еднаш на три години, објавува повик за избор на правни лица за спроведување на обуки за енергетски контролори на згради, како и за усовршување на енергетските контролори на згради.

(2) Агенцијата донесува решение за избор на правно лице за спроведување на обука и усовршување на енергетски контролори на згради, доколку правното лице поднесе барање и доказ за исполнување на поблиските услови во врска со потребната опрема, просториите и кадарот пропишани согласно со Правилникот за енергетски контроли на згради. Решението за избор е со важност од три години.

(3) Агенцијата ги изготвува и донесува програмите за обука и усовршување на енергетските контролори на згради најдоцна до 31 октомври во годината во која се врши избор на правни лица за спроведување на обуки и усовршување на енергетски контролори на згради. Програмите се објавуваат на веб-страницата на Агенцијата.

(4) Агенцијата води евиденција на избраните правни лица од ставот (2) на овој член и истата ја објавува на својата веб-страница.

(15) Контролорите енергетик është i detyruar të ushtrojë kontrollin energjetik në mënyrë objektive dhe të pavarur dhe nuk duhet të ushtrojë kontroll energjetik te porositës person juridik:

- 1) në të cilën posedon aksione ose hise;
- 2) me të cilët ka bashkëpunuar në përgatitjen e projektit, revizionin e projektit ose ndërtimin e ndërtesës, ka ushtruar mbikëqyrje të ndërtimit, ose ka ushtruar mirëmbajtje të ndërtesës ose njësisë ndërtimore për të cilat kërkohet kontroll energjetik; ose
- 3) në të cilin ai është anëtar i organit drejtues, respektivisht mbikëqyrës, prokurist ose përfaqësues i autorizuar.

(16) Контролорите енергетик nuk duhet të ushtrojë kontroll të energjisë nëse pala porositëse, ose pronari i hiseve ose aksioneve në palën porositëse, ose përfaqësuesi ligjor i palës porositëse është person fizik:

- 1) me të cilin ka bashkëpunuar në përgatitjen e projektit, revizionin e projektit ose ndërtimin e ndërtesës që ka mbikëqyrur ndërtimin;
- 2) për të cilat ai ka ushtruar mirëmbajtjen e ndërtesës ose njësisë ndërtimore për të cilat kërkohet kontroll energjetik ose
- 3) me të cilin është bashkëshort ose i afërm i ngushtë (në vijë të drejtë pa kufizim dhe vijë anësore deri në shkallën e tretë).

Neni 40

(1) Agjencia, të paktën një herë në tre vjet, bën thirrje për përzgjedhjen e subjekteve juridike për zbatimin e trajnimeve për kontrollorët energjetik të ndërtesave, si dhe për përsosjen e kontrollorëve energjetikë të ndërtesave.

(2) Agjencia miraton vendimin për përzgjedhjen e personit juridik për zbatimin e trajnimit dhe përsosjes së kontrollorëve energjetikë të ndërtesave, nëse subjekti juridik paraqet kërkesë dhe dëshmi për përmbushjen e kushteve më të afërta në lidhje me pajisjet, ambientet dhe personelin e nevojshëm të përcaktuar në përputhje me Rregulloren për kontrollet energjetike të ndërtesave. Aktvendimi për përzgjedhjen është me vlefshmëri për tre vjet.

(3) Agjencia përgatit dhe miraton programet për trajnimin dhe përmirësimin e kontrollorëve energjetikë të ndërtesave jo më vonë se data 31 tetor të vitit në të cilin bëhet përzgjedhja e subjekteve juridike për ushtrimin e trajnimeve dhe përsosjeve të kontrollorëve energjetikë të ndërtesave. Programet publikohen në ueb-faqen e Agjencisë.

(4) Agjencia mban evidencë për personat e përzgjedhur juridikë nga paragrafi (2) i këtij neni dhe i publikon ato në ueb-faqen e saj.

(5) Правните лица од ставот (2) на овој член се должни да ги спроведуваат обуката и усовршувањето на енергетски контролори на згради согласно со Правилникот за енергетска контрола на згради и програмата за обука и програмата за усовршување на енергетските контролори на згради од ставот (3) на овој член.

(6) Агенцијата врши контрола на квалитетот на спроведувањето на обуките и усовршувањето на енергетски контроли и доколку утврди неправилности или непочитување на одредбите на овој закон или Правилникот за енергетска контрола на згради, може да донесе решение со кое се укинува решението за избор на правно лице за спроведување на обуки или усовршување на енергетски контролори на згради.

(7) Против решението на Агенцијата за укинување на решението за избор може да се поведе управен спор.

(8) Правните лица од ставот (2) на овој член издаваат уверение за успешно завршена обука за енергетски контролор на згради и уверение за успешно завршена обука за усовршување на енергетски контролор на згради, најдоцна 15 дена по завршувањето на обуката.

(9) Висината на надоместоците за учество на обука и обука за усовршување, како и трошоците за полагање на испитот се утврдуваат во зависност од просторните и материјалните услови, трошоците за ангажирање на стручни лица за спроведување на обуките и испитите, и се пропишуваат со Тарифникот за енергетски контроли на згради. Трошоците за полагање на испитот се приход на Министерството.

(10) Овластување за вршење на енергетска контрола на згради издадено од надлежно тело на држава којашто е договорна страна или учесник во Договорот за енергетска заедница, со примена на начелото на реципроцитет, може да се признае од страна на министерството на барање на овластеното лице.

(11) Признавањето на овластувањето го спроведува Комисијата за признавање на овластување што ја формира министерот.

(12) Комисијата од ставот (11) на овој член е составена од три члена, од кои по еден претставник од министерството, Агенцијата и министерството надлежно за работите од областа на градежништвото.

Мандатот на членовите на Комисијата изнесува четири години.

(5) Personat juridikë nga paragrafi (2) i këtij neni janë të detyruar të ushtrjnë trajnimin dhe përsosjen e kontrollorëve energjetikë të ndërtesave në përputhje me Rregulloren për kontrollin energjetik të ndërtesave dhe programeve të përsosjes së kontrollorëve energjetik të ndërtesave nga paragrafi (3) i këtij neni.

(6) Agjencia ushtron kontroll të cilësisë së zbatimit të trajnimeve dhe përsosjen e kontrolleve energjetike dhe nëse konstaton parregullsi ose mosrespektim të dispozitave të këtij ligji ose të Rregullores për kontrollin energjetik të ndërtesave, mund të miratojë aktvendim për shfuqizimin e vendimit për përzgjedhjen e subjektit juridik për zbatimin e trajnimeve ose përsosjen e kontrollorëve energjetike të ndërtesave.

(7) Kundër aktvendimit të Agjencisë për shfuqizimin e aktvendimit për përzgjedhje mund të nisët kontest administrativ.

(8) Subjektet juridike nga paragrafi (2) i këtij neni lëshojnë certifikatë për trajnimin e përfunduar me sukses për kontrollorin energjetik të ndërtesave dhe certifikatë për trajnimin e mbaruar me sukses për përsosjen e kontrollorëve energjetikë të ndërtesave, jo më vonë se 15 ditë pas përfundimit të trajnimit.

(9) Lartësia e kompensimeve për pjesëmarrje në trajnime dhe trajnime për përsosje, si dhe kostot për dhënien e provimit do të përcaktohen në varësi të kushteve hapësinore dhe materiale, kostot për punësimin e ekspertëve për zbatimin e trajnimeve dhe provimeve, dhe përcaktohen me Listën tarifore për kontrollet energjetike të ndërtesave. Shpenzimet për dhënien e provimit janë të ardhura të Ministrisë.

(10) Autorizim për kontroll energjetik të ndërtesave i lëshuar nga një organ kompetent i një shteti që është palë kontraktuese ose pjesëmarrës në Marrëveshjen e Bashkësisë Energjetike, duke zbatuar parimin e reciprocitetit, mund të njihet nga Ministria me kërkesë të personit të autorizuar.

(11) Njohja e autorizimit do të zbatohet nga Komisioni për njohjen e autorizimit të cilin e formon ministri.

(12) Komisioni i përmendur në paragrafin (11) të këtij neni do të përbëhet nga tre anëtarë, njëri prej të cilëve do të jetë përfaqësues i Ministrisë, Agjencisë dhe Ministrisë kompetente për punët në fushën e ndërtimtarisë. Mandati i anëtarëve të Komisionit është katër vjet.

(13) Барањето за признавање на овластувањето на овој член се доставува до министерството заедно со:

1) оригинал од овластувањето или друг соодветен документ за енергетски контролор и заверен превод на овластувањето или друг соодветен документ за енергетски контролор на македонски јазик и

2) заверен превод на писмен документ врз основа на кој надлежното тело може да издава таков вид на овластувањето или друг соодветен документ за енергетски контролор.

(14) Ако Комисијата од ставот (11) на овој член утврди дека барањето за признавање на овластувањето ги исполнува условите за признавање, во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето ќе предложи на министерството да донесе решение за признавање на овластувањето.

(15) Ако Комисијата од ставот (11) на овој член утврди дека барањето за признавање на овластувањето на овој член не ги исполнува условите за признавање на овластувањето или друг соодветен документ за енергетски контролор, во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето ќе предложи на министерството да донесе решение со кое се одбива барањето за признавање на овластувањето или друг соодветен документ за енергетски контролор.

(16) Против решението со кое се одбива барањето за признавање на овластувањето на овој член може да се поведе управен спор.

(17) Министерството наплатува надоместок за признавање на овластување за вршење на енергетска контрола на згради од ставот (11) на овој член најмалку во износ еднаков на трошоците за полагање на испитот за контролори на големите трговци определен со Тарифникот за енергетските контроли на згради.

(18) Носителот на признаено овластување издадено од друга држава е должен да ја спроведува енергетската контрола и да ги почитува обврските за носители на овластување за енергетска контрола на згради пропишани согласно со овој закон и прописите донесени согласно со овој закон.

Член 58

(1) Сите важечки лиценци, односно овластувања за вршење на енергетски контроли издадени пред влегувањето во сила на овој закон, важат до 31 март 2024 година и со истите можат да се вршат исклучиво енергетски контроли на згради.

(13) Кërkesa për njohjen e autorizimit të këtij neni i dorëzohet Ministrisë së bashku me:

1) origjinalin e autorizimit ose dokumentit tjetër të përshtatshëm për kontrollorin energjetik dhe përkthimin e vërtetuar të autorizimit ose dokumentit tjetër të përshtatshëm për kontrollorin energjetik në gjuhën maqedonase dhe

2) përkthimin e vërtetuar të dokumentit me shkrim, në bazë të të cilit organi kompetent mund të lëshojë këtë lloj autorizimi ose dokument tjetër të përshtatshëm për kontrollorin energjetik.

(14) Nëse Komisioni nga paragrafi (11) i këtij neni, përcakton se kërkesa për njohjen e autorizimit i plotëson kushtet për njohje, ai brenda 15 ditëve nga data e marrjes së kërkesës i propozon Ministrisë të miratojë aktvendim për njohjen e autorizimit.

(15) Nëse Komisioni nga paragrafi (11) i këtij neni, konstaton se kërkesa për njohjen e autorizimit të këtij neni nuk i plotëson kushtet për njohjen e autorizimit ose dokumentit tjetër të përshtatshëm për kontrollorin energjetik, brenda 15 ditëve nga data e marrjes së kërkesës i propozon Ministrisë miratimin e aktvendimit për refuzimin e kërkesës për njohjen e autorizimit ose dokumentit tjetër të përshtatshëm për kontrollorin energjetik.

(16) Kundër aktvendimit për refuzimin e kërkesës për njohjen e autorizimit të këtij neni mund të nisët kontest administrativ.

(17) Ministria arkëton kompensim për njohjen e autorizimit për të ushtruar kontroll energjetik të ndërtesave nga paragrafi (11) i këtij neni të paktën në shumën e barabartë me koston e marrjes së provimit për kontrollorë të tregtarëve të mëdhenj të përcaktuar me Listën tarifore për kontrollet energjetike të ndërtesave.

(18) Bartësi i autorizimit të njohur të lëshuar nga një shtet tjetër është i detyruar të zbatojë kontroll energjetik dhe të respektojë detyrimet për bartësit e autorizimit për kontroll energjetik të ndërtesave të përcaktuara në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e miratuara në përputhje me këtë ligj.

Neni 58

(1) Të gjitha licencat e vlefshme, respektivisht autorizimet për të ushtruar kontrolle energjetike të lëshuara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të jenë të vlefshme deri më 31 mars të vitit 2024 dhe ato mund të përdoren ekskluzivisht për kontrollet energjetike të ndërtesave. Ministria e Ekonomisë, sipas detyrës

Министерството за економија по службена должност го усогласува рокот на важност во издадените лиценци, односно овластувања, најдоцна до 30 јуни 2020 година.

(2) Издадените решенија за избор на правните лица за спроведување на обуки на енергетски контролори важат најдоцна до датумот за кој се издадени, без можност за продолжување.

(3) Постапките за издавање на лиценци и овластувања за вршење енергетски контроли кои се започнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат во согласност со одредбите од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16).

(4) Издадените лиценци, односно овластувања согласно со ставот (3) на овој член се со рок на важност до 31 март 2024 година.

(5) Носителите на овластување издадено согласно со ставовите (1), (3) и (4) на овој член, најдоцна до 30 јуни 2022 година доставуваат барање до Министерството за економија за издавање на овластување за вршење на енергетски контроли на згради, со доставување на доказ за завршена обука за совршување на контролори на згради.

zyrtare, harmonizon periudhën e vlefshmërisë në licencat e lëshuara, respektivisht autorizimet, jo më vonë se data 30 qershor të vitit 2020.

(2) Aktvendimet e lëshuara për përzgjedhjen e subjekteve juridike për zbatimin e trajnimeve të kontrollorëve energjetikë janë të vlefshme jo më vonë se data për të cilën janë lëshuar, pa mundësinë e vazhdimit.

(3) Procedurat për lëshimin e licencave dhe autorizimeve për ushtrimin e kontrolleve energjetike që kanë filluar para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në përputhje me dispozitat e Ligjit për energjetikë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 dhe 189/16).

(4) Licencat e lëshuara, respektivisht autorizimet në përputhje me paragrafin (3) të këtij neni do të jenë të vlefshme deri më 31 mars të vitit 2024.

(5) Bartësit e autorizimit të lëshuar në përputhje me paragrafët (1), (3) dhe (4) të këtij neni, jo më vonë se data 30 qershor të vitit 2022, duhet të parashtrojnë kërkesë në Ministrinë e Ekonomisë për lëshimin e autorizimit për ushtrimin e kontrolleve energjetike të ndërtesave, duke dorëzuar dëshmi të trajnimit të mbaruar për përsosjen e kontrollorëve të ndërtesave.



Влада на Република Северна Македонија
Министерство за економија

**ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОПИСОТ СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА
ЕВРОПСКАТА УНИЈА СО КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА**

1. Правен пропис
1.1. Назив на прописот Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетска ефикасност (*) Draft Law amending Law on Energy Efficiency (*)
1.2. Предлагач Министерство за економија
1.3. ЕПН број 2023.0400.8350
1.4. Број и назив на поглавјето од правото на ЕУ согласно Националната програма за усвојување на правото на ЕУ Поглавје 3.15 Енергетика
2. Усогласеност на предлогот на прописот со одредбите на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки
2.1. Одредба од Спогодбата која се однесува на нормативната содржина на прописот Глава VI –Сообразување на законодавството и спроведување на законите, член 68 став 1: Страните ја согледуваат важноста од приспособување на постоечките и идните закони на Република Северна Македонија со оние на Заедницата. Република Северна Македонија ќе настојува постапно да обезбеди компатибилност на своите закони со оние на Заедницата. Глава VIII Политика на соработка, член 83 став 1 и член 99 Енергија
2.2. Дали правниот пропис е во согласност со одредбите од Спогодбата <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
2.3. Причини за неисполнување, односно делумно исполнување на обврските кои произлегуваат од наведените одредби на Спогодбата /
3. Усогласеност на предлогот на прописот со изворите на правото на Европската унија
3.1. Одредби на примарните извори на правото на ЕУ Договор за функционирање на Европската унија, Дел III наслов XXI Енергија, член 194
3.2. Степен на усогласеност со секундарните извори од правото на ЕУ ЕУ пропис -CELEX <input type="checkbox"/> потполна усогласеност <input checked="" type="checkbox"/> делумна усогласеност <input type="checkbox"/> неусогласеност бр. 32018L2002
ЕУ пропис -CELEX <input type="checkbox"/> потполна усогласеност <input checked="" type="checkbox"/> делумна усогласеност <input type="checkbox"/> неусогласеност бр. 32009L0033
3.3. Причини за делумна усогласеност или неусогласеност со секундарните извори на правото Делумната усогласеност е поради тоа што дел од одредбите од Директивите ќе се транспонираат во новиот Закон за енергетика и во други правни прописи од областа на енергетиката, како и од областа на јавниот превоз на патници, а дел од одредбите од Директивите се однесуваат на земјите-членки на Европската унија и на работењето на Европската Комисија.
3.4. Усогласеност со останати извори на правото на ЕУ /




Влада на Република Северна Македонија
Министерство за економија

3.5. Рок во кој е предвидено постигнување на потполна усогласеност на предлогот на прописот со правото на Европската унија
Потполна усогласеност ќе се постигне согласно рокот кој ќе се утврди во текот на пристапните преговори.
3.6. Кореспондентни табели (прилог)
Да

4. Превод на изворите на правото на Европската унија и правниот пропис
4.1. Дали горенаведените извори на правото на ЕУ се преведени на македонски јазик и ако се преведени, наведете го изворот на преводот. <input checked="" type="checkbox"/> ДА Верзија МК <input type="checkbox"/> НЕ
Извор: Секретаријатот за европски прашања Секретаријат за европски прашања
4.2. Достапност на преводот на изворите на правото на ЕУ На интернет страницата: www.sep.gov.mk
4.3. Дали предлог прописот е преведен на англиски јазик? <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕ
4.4. Достапност на преводот на предлог прописот /

5. Стручна помош и мислење (Европска комисија, КАРДС, ИПА, ТАИЕХ, SIGMA, држава членка на ЕУ, Совет на Европа, домашни стручњаци и др.)
5.1. Учество на техничка помош и консултанти во изработката на предлогот на прописот Учество на техничка помош и консултанти во изработката на предлогот на прописот ЕУ Проект „Поддршка на енергетските реформи“
5.2. Дадено мислење за усогласеноста на прописот /

Раководител на надлежниот сектор	
Име и презиме:	Валентина Старделова
Звање и работно место:	Раководител на сектор за енергетика
Потпис:	
Датум:	
Раководно лице/функционер во органот изработувач на правниот пропис	
Име и презиме:	
Потпис:	
Датум:	
Раководно лице/функционер во органот предлагач на правниот пропис	
Име и презиме:	Kreshnik Bekteshi
Потпис:	
Датум:	07-03-2024





Влада на Република Северна Македонија

МИСЛЕЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО ЗА ИЗЈАВАТА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ СО КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА НА ПРОПИСОТ

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетска ефикасност (*)

ЕПП – 2023.0400.8350

Секретаријатот за законодавство ја разгледа изјавата за усогласеност со кореспондентната табела и го дава следново мислење:

Во однос на точките 2. и 3 од Изјавата, вклучително и Кореспондентната табела, Секретаријатот за законодавство:		
а) целосно се согласува		Целосно се согласува со Изјавата за усогласеност во однос на точката 2 и 3 од Изјавата за усогласеност со кореспондентната табела МК-ЕУ на Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетска ефикасност (*)
б) делумно се согласува и ги дава следниве забелешки:		
в) цени дека несоодветно го одразува степенот на усогласеност на прописот со законодавството на ЕУ од следниве причини:		
Мислењето го подготви:		Секретар на Секретаријатот за законодавство
Име и презиме:	м-р Ирена Арнаудовска Малинкова	Име и презиме: д-р Оливера Наџовска
Звање и работно место:	Државен советник	Звање и работно место: Секретар
Потпис:		Потпис:
Датум:	07-03-2024	Датум: 07-03-2024

SECRETARY
R. Najovska